

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 103 Год. LXVI

Петок, 30 јули 2010

Цена на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1949. Одлука за определување на коефициент за утврдување на плата на претседателот и на членовите на Регулаторната комисијата за домување.....	3	1954. Одлука за формирање на Координативно тело за воспоставување и имплементација на Национален центар за координација на активностите во борбата против организираниот криминал.....	94
1950. Одлука за определување на коефициент за утврдување на плата на претседателот, на заменикот претседател и на членовите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....	3	1955. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за здравство.....	95
1951. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност.....	3	1956. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар – земјиште од Министерството за транспорт и врски.....	95
1952. Одлука за субвенционирање на дел од каматната стапка по која банките учеснички на крајните корисници им ги одобруваат кредитите од кредитната линија за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти од Европската инвестициона банка.....	94	1957. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2010 година.....	95
1953. Одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2010/2011 година.....	94	1958. Програма за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица.....	96
		1959. Исправка на Изменувањето на лиценца под бр. 19-267/1 од 20.01.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	139

	Стр.		Стр.
1960. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	139	1986. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	152
1961. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	139	1987. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење на услуги брз трансфер на пари и услови за склучување на договор помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент..	152
1962. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	140	1988. Одлука за начинот и постапката за воспоставување и примена на Програмата на банка за спречување перење пари и финансирање на тероризмот...	152
1963. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	140	1989. Одлука за измена на планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година.....	156
1964. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	141	1990. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија.	157
1965. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	141	1991. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2010 година на снабдување Исток ДООЕЛ Скопје.....	157
1966. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	142	1992. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2010 година на снабдување Центар ДООЕЛ Скопје.....	158
1967. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	142	1993. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2010 година на снабдување запад ДООЕЛ Скопје.....	159
1968. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	143	1994. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство и дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за регулиран период на Топлификација АД-Скопје.....	159
1969. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	143	1995. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2010 година на Скопје Север АД-Скопје.....	160
1970. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	144	Огласен дел	1-32
1971. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	144		
1972. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	145		
1973. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	145		
1974. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	146		
1975. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	146		
1976. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	147		
1977. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	147		
1978. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	148		
1979. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	148		
1980. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	149		
1981. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	149		
1982. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	150		
1983. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	150		
1984. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	151		
1985. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	151		

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1949.

Врз основа на член 105 став 4 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009 и 57/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2008, 144/2008 и 147/2008) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите за утврдување на платата на претседателот и на членовите на Регулаторната комисијата за домување, и тоа:

- за претседателот 3,0
- за членовите 2,5

2. Основицата за пресметување на платата на претседателот и на членовите на Регулаторната комисијата за домување се определува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

3. Решение за определување на плата на претседателот и на членовите на Регулаторната комисијата за домување, врз основа на коефициентите утврдени во точка 1 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 16 јуни 2010 година.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-2968/12
30 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите именувањата,
Илија Димовски, с.р.

1950.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006 и 6/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2008, 144/2008 и 147/2008) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, НА ЗАМЕНИКОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите за утврдување на платата на претседателот, на заменикот претседател и на членовите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, и тоа:

- за претседателот 3,0
- за заменикот претседател 2,9
- за членовите 2,5

2. Основицата за пресметување на платата на претседателот, на заменикот претседател и на членовите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер се определува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

3. Решение за определување на плата на претседателот, на заменикот претседател и на членовите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на коефициентите утврдени во точка 1 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 2010 година.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-2968/13
30 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите именувањата,
Илија Димовски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1951.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07. 2010 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

I. Општи одредби

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат нормативите и стандардите за условите кои треба да бидат исполнети за основање високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност.

II. Нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност

Член 2

За основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност потребно е да бидат исполнети следните нормативи и стандарди:

- утврдено студиско и научно-истражувачко подрачје, односно уметничка дисциплина за кои високообразовната установа се основа;
- обезбедени соодветни простории;
- обезбедена опрема за остварување на високообразовната, научноистражувачката и уметничката, односно стручната дејност;

- обезбедено е одржливо ниво на финансирање најмалку за еден циклус на студии;
- обезбеден потребен број на наставно-научни и наставни работници кои ги исполнуваат условите утврдени за избор во наставно-научни, научни и наставни звања;
- големината на групата за предавања и вежби за редовните студенти;
- бројот на потребниот административен кадар за остварување на високообразовната дејност.

1. Студиско и научноистражувачко подрачје

Член 3

Меѓународната Стандардна Класификација на образованието ИСЦЕД со која се утврдуваат студиските и научно-истражувачките подрачја, односно уметничките дисциплини за кои се основа високообразовната установа е дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел на оваа уредба.

Научно-истражувачките подрачја се определуваат според меѓународната Фраскатијева класификација која е дадена во Прилог бр. 2 и е составен дел на оваа уредба.

2. Нормативи за просторот

Член 4

Нормативи за потребен нето простор по студент:

- 3,5 m² за студиските програми од подрачјето на општествениите науки;
- 4,5 m² за студиските програми од подрачјето на природните и хуманистичките науки;
- 7,5 m² за студиските програми од подрачјата на техничките и биотехничките науки и
- 8,5 m² за студиските програми од подрачјето на медицинските науки.

Член 5

Потребен простор за наставно-научниот, научниот, односно наставниот кадар претставува располагање со наставнички кабинети така што еден кабинет да го делат најмногу два наставника.

Редовните професори имаат посебен кабинет

Член 6

Кога основачот на приватна високообразовна установа приложува договор за закуп како доказ за обезбеденост на простор, договорот треба да е склучен најмалку за времетраење колку што трае еден циклус на студии.

3. Нормативи за опремата

Член 7

Нормативи за потребна опрема за изведување на наставата се:

- доволен број на студентски места во предавалните, лабораториите [практичните и други наставни семинари (работилници)] за да може да се одржува целата настава предвидена со студиската програма на високообразовната установа, а кои ќе одговараат на нормативите уредени во член 18 од оваа уредба;
- опременост и функционалност на лабораториите, праксата и семинарите со опрема за индивидуална работа на студентите согласно со предметните програми кои се изведуваат, според ISO или други релевантни меѓународно признати стандарди;
- опременост и функционалност на компјутерските лаборатории со компјутери за индивидуална работа на студентите, согласно со предметните програми во рамките на студиската програма;
- можност за приклучување на сопствени компјутери на студентите до 10% од вкупниот број студенти истовремено на информатичката мрежа во зградата на високообразовната установа.

Член 8

Високообразовната установа има библиотека која во своја сопственост ги има сите книги во печатена или електронска форма кои се наведени како задолжителна и дополнителна литература во сите предметни програми кои се изведуваат во таа високообразовна установа.

Бројот на примероци за задолжителна литература е најмалку 10% а за дополнителната литература најмалку 5% од бројот на студенти кои во моментот посетуваат настава по дадената предметна програма.

Високообразовната установа овозможува директен (електронски) пристап до задолжителната и дополнителната литература.

Член 9

Високообразовната установа има своја веб страница или соодветна електронска апликација на која се објавени:

- студиските програми;
- предметните програми;
- наставниот кадар на високообразовната установа;
- распоредите за предавања, вежби, семинари, контакт-часови (консултации);
- термините за испити, колоквиуми и други проверки;
- наставниот материјал за студиските програми за кој не е пропишана друга литература во форма на печатени книги;
- други известувања.

4. Нормативи за финансирање

Член 10

Средствата за финансирање на јавните универзитети и на студиите од јавен интерес се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон, согласно со Програмата за високообразовната дејност.

За финансирање на приватно-јавна непрофитна високообразовна установа, средства може да се обезбедуваат и од Буџетот на Република Македонија согласно со Законот за високото образование.

Член 11

За финансирање на приватната високообразовна установа и нејзините студиски програми, се смета дека е обезбедено одржливо ниво на финансирање ако е предложен финансиски план во циклуси од три, односно четири години за прв циклус на студии, една односно две години за вториот циклус на студии и три години за третиот циклус на студии, во кој се прикажани трошоците и очекуваните приходи според меѓународните сметководствени стандарди.

Член 12

Приватната високообразовна установа обезбедува квалитетна финансиска гаранција за своето основање.

Се смета дека основачот на приватната високообразовна установа обезбедил квалитетна финансиска гаранција доколку приложи финансиска гаранција од ликвидна банка или хипотека на недвижен имот прифатлива за министерството надлежно за работите на високото образование.

Вредноста на финансиската гаранција од став 2 на овој член треба да ги надомести средствата кои студентите ги уплатиле на високообразовната установа ако таа престане со работа, како и другите трошоци на студентите за префрлување на друга високообразовна установа.

5. Нормативи за потребниот број наставно-научни и наставни работници

Член 13

Високообразовната установа најмалку 50% од наставата ја изведува со наставно-научен, односно наставен кадар во редовен работен однос со полно работно време.

Бројот на потребните наставници во високообразовната установа се определува во зависност од бројот на часовите по наставник во една студиска група и тоа:

- 240 часа годишно за наставник на високообразовната установа, што претставува настава на еквивалентен наставен предмет со фонд од осум часа неделно;
- 300 часа годишно за наставник на високите стручни школи, што претставува настава на еквивалентен наставен предмет со фонд од 10 часа неделно;
- 300 часа годишно за наставник за наставните предмети по физичко воспитание, што претставува настава на еквивалентен наставен предмет со фонд од 10 часа неделно.

Член 14

Заради организирање на трет циклус на универзитетски студии, изведување на фундаментални, развојни и применети истражувања и вршење на применувачка дејност, како и заради пренесување на научни, стручни и уметнички знаења и вештини, високообразовната установа:

- реализира научноистражувачки проекти со кои е опфатен најмалку 20% од наставниот кадар вработен во високообразовната установа;
- има во редовен работен однос најмалку седум доктори на науки во полето од научноистражувачкото подрачје, од кои најмалку еден е редовен или вонреден професор во областа.

Стандардот од став 1, алинеја 1 на овој член се однесува и за интердисциплинарни докторски студии при што ист ментор не може да се пријавува на повеќе од две студиски програми.

Член 15

На високообразовните установи кои изведуваат студиски програми од трет циклус на универзитетски докторски студии, менторот на докторскиот труд треба да има најмалку пет објавени рецензирани научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија, во дадено поле, во последните пет години и најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години.

Менторот на докторскиот труд не може да биде член на Комисијата за одбрана на докторскиот труд.

Комисијата за одбрана на докторскиот труд се состои од пет члена од кои четири се од соодветната научна област од установата која ги организира докторските студии и еден надворешен член.

Членови на Комисијата од став 3 на овој член треба да бидат лица во наставнонаучни звања редовен професор или вонреден професор.

Високообразовната установа нема да дозволи одбрана на докторски труд на кандидат кој пред одбраната на докторскиот труд нема објавено два рецензирани научноистражувачки труда како прв автор во меѓународни научни списанија.

Меѓународно научно списание во смисла на оваа уредба е списание кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат најмалку пет земји при што бројот на членови од една земја не може да надминува 40% од вкупниот број на членови.

Член 16

Бројот на студентите кои се запишуваат на докторската студиска програма за сите три години на докторските студии треба да биде во согласност со бројот на расположивите ментори.

Еден професор може да биде ментор на најмногу три докторанти кои кај него се обучуваат за научна работа.

Член 17

За една научна област може да се организира само една докторска студиска програма, освен во случаи на интердисциплинарни студиски програми.

Студиската програма за докторски студии од став 1 на овој член главно опфаќа активна истражувачка работа под менторство и вклучува:

- организирана академска обука, што содржи напредни и стручни курсеви;
- независен истражувачки проект под менторство (докторски проект);

- меѓународна мобилност: најмалку еднонеделен престој;
- предавања и друг вид комуникациски активности;
- публикации во меѓународни научни списанија и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд;
- изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторскиот проект.

Студиската програма за докторски студии се евалуира најмалку на секои три години.

6. Нормативи за големината на групата за предавања и вежби за редовни студенти

Член 18

Нормативи за големината на групата за редовните студенти се:

- група за предавања – најмногу 120 студенти;
- група за семинари и аудиторни вежби – најмногу 60 студенти;
- група за практични вежби – според видот на работата (лабораториски, проектански, клинички, теренски и слично) – но не повеќе од 30 студенти на еден наставник во временски интервал;
- група за предклинички практични вежби до 15 студенти;
- група за практични вежби за клиничките предмети на студиските програми од медицинските науки и здравството како и ветеринарна медицина од три до пет студенти и
- група за менторски обуки – до пет студенти на еден наставник во временски интервал на индивидуална работа со студентите во случај на специфични студии.

7. Нормативи за административен кадар

Член 19

Високообразовната установа вработува и помошен кадар и тоа:

- Во високообразовните установи кои се просторно концентрирани на едно место со вкупен број на студенти до 5000, едно работно место библиотекар со високо образование, а со вкупен број на студенти над 5001 две работни места библиотекар;
- Кај високообразовните установи кои се дисперзирани на повеќе локации и имаат повеќе од 5000 студенти:
 - едно работно место библиотекар со високо образование за секоја единица;
 - едно работно место книжничар доколку има читална и над 10 000 книги, со вкупен број на студенти до 2000, а со вкупен број на студенти над 2001 две работни места книжничар за секоја единица;
 - најмалку еден извршител со високо образование за информативниот систем за секоја единица.

III. Преодни и завршни одредби

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат Правилникот за нормативите и стандардите за основање високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/02) и Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/03).

Член 21

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3990/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

Прилог бр. 1

**Меѓународна Стандардна Класификација на образованието****МСКОБ 1997****International Standard Classification of Education****I S C E D 1997***Ноември 1997***Предговор**

Меѓународната Стандардна Класификација на образованието е направена од страна на УНЕСКО во раните седумдесетти да послужи „како инструмент погоден за составување, усогласување и прикажување на статистиките за образованието, како во рамки на поедините земји, така и во меѓународни рамки“. Прифатена е од страна на Меѓународната Конференција за Образование (Женева, 1975) и после тоа одобрена од Генералната конференција на УНЕСКО, откако таа ги усвои Ревидираните препораки кои се однесуваат на Меѓународната Стандардизација на образовна статистика, на своето дваесетто заседание (Париз, 1978).

Искуството, низ годините, со примената на МСКОБ од страна, како на надлежните национални органи, така и на меѓународните организации ја истакна потребата за нејзино осовременување и ревидирање. Со ова дополнително ќе се олеснат меѓународните собирања и споредби на образовната статистика, ќе се земат предвид развојот и промените во образованието и ќе се предвидат идните образовни трендови во различни подрачја на светот како што се:

- удвојувањето и растот на различните облици на стручно образование и обука;

- зголемувањето на разновидноста на понудувачите на образование; и на
- зголемувањето на надоместокот за образование од далечина и другите облици темелени на новите технологии.

Сегашната класификација, позната како МСКОБ 1997 (ISCED 1997), беше одобрена од Генералната конференција на УНЕСКО на дваесет и деветото заседание во ноември 1997 година. Подготвена е од страна на работното тело, основано за таа намена, од Генералниот Директор и е исход на опширните разгледувања од страна на претставници од целиот свет. МСКОБ 1997 (ISCED 1997) пред сè покрива две променливи на класификацијата: нивото и подрачјето на образование.

Програмата на УНЕСКО за прибирање на податоци ќе биде усогласена кон овие нови стандарди и земјите членки се повикани да ги применуваат при соопштувањето на образовните прегледи (статистики) и со тоа да ја зголемат нивната меѓународна споредливост. Во таа насока, во тесна соработка на националните стручњаци, ќе биде подготвен работен прирачник со цел давање насоки за толкување и практична примена на МСКОБ 1997 (ISCED 1997).

Во текот на 1998/99 ќе биде спроведена двегодишната работа на дополнителните аспекти, како што се видовите на образование и обезбедувачи на образование и присоединета во постоечката класификација.

СОДРЖИНА

	стр
Вовед	4
Подрачје и примена	
Што покрива МСКОБ(ISCED)	5
На кој начин функционира МСКОБ 1997 (ISCED 1997)	7
Концептот за „образовна програма“ во МСКОБ 1997 (ISCED 1997)	8
Применливост на МСКОБ 1997 (ISCED 1997) на програми надвор од редовното образование	9
Напечни класификациски променливи	10
I. Степени на образование	10
Како се утврдува (оценува) ниво на содржина на програма	11
Како се применуваат заедничките критериуми во праксата	12
Степен 0 Пред-школско образование	15
Степен 1 Основно образование или прва фаза од основното образование	17
Степен 2 Нижо средно или втора фаза од основно образование	18
Степен 3 (Вишо) средно образование	22
Степен 4 Пост-средно неакадемско образование	25
Степен 5 Прва фаза од академско образование	28
Степен 6 Втора фаза од академско образование	34
II. Широки групи и подрачја на образование	35
Речник на термини	42

ВОВЕД

1. Меѓународната стандардна класификација на образованието (МСКОБ) е правена да служи како корисен инструмент за собирање, подредување и прикажување споредливи показатели и прегледи на образованието поединечно во рамките на самостојните држави, како и во меѓународни рамки. Таа дава стандардни концепти, дефиниции и класификации. МСКОБ ги покрива сите организирани и одржливи можности за учење на децата, младите и возрасните, вклучувајќи ги и оние за образование на лица со посебни потреби, независно од тоа која институција или кој орган ги обезбедува истите – или во кој облик тие се пренесуваат.
2. МСКОБ претставува повеќенаменски систем, направен за анализа на образовната политика и одлучување, без разлика на структурата на националните образовни системи и без разлика на какво рамниште е економскиот развој на државата. Таа може да биде користена за статистики на повеќе различни аспекти од образованието, како статистики за запишување на учениците, на човечки или финансиски ресурси инвестирани во образованието, или врз образовната посетеност на популацијата. Затоа основниот концепт и дефинициите на МСКОБ се направени да бидат универзално валидни и непроменливи за одредени околности на било кој национален образовен систем. Меѓутоа, за еден генерален систем неопходно е да вклучува дефиниции и упатства кои го покриваат целосниот опсег на образовните системи.
3. Изворната верзија на МСКОБ ги класифицира образовните програми според нивната содржина по две главни оски: степени на образование и подрачја на образование. Овие оски, познати како вкрстени класификациски променливи се задржани во ревидираната таксономија. Врз основа на искуствата од имплементацијата и примената на изворното издание на МСКОБ, во повеќето земји во последните две декади, правилата и критериумите за распределба на програмите по ниво на образование беа појаснети и профилирани, а подрачјата на образование беа дополнително разработени.
4. Собраните информации, според МСКОБ, може да бидат користени за собирање на статистички податоци за различни аспекти на образованието во интерес на креирањето на политики и на други корисници. Додека, МСКОБ може да биде полесен за употреба при собирање на податоци за запишување, треба да биде потенцирано дека станува збор за класификација на образовни програми која не го следи преминот на учениците низ образовниот систем (види член 22). Што се однесува на прибирањето на податоци за образовната

структура на населението, постои потреба МСКОБ да се адаптира и ова ќе биде детализирано во работниот прирачник.

5. Имајќи предвид дека сеопфатниот работен прирачник ќе биде изготвен, текстот на ревидираниот МСКОБ е направан да биде што е можно попрецизен и е структуриран во пет дела:

Што покрива МСКОБ

Како МСКОБ функционира

Концептот на „Образовна програма“ во МСКОБ

Примената на МСКОБ за програмите надвор од редовното образование

Вкрстени класификациски променливи

I – Ниво (степен) на образование

II – Широки групи и подрачја на образование

ОПСЕГ И ОПФАТ

ШТО ПОКРИВА МСКОБ

6. Намерата на МСКОБ не е да даде целосна дефиниција на образованието, уште помалку да дава еден меѓународно стандардизиран концепт на филозофијата, целите или содржината на образованието, или да ги пресликува сопствените културни аспекти. За било која држава, заемното дејство на културните традиции, локалните обичаи, социјално-економските состојби во најмала рака ќе резултираат во еден концепт на образование во повеќе погледи уникатен за таа држава, и каков било обид да се вметне една заедничка дефиниција не би бил продуктивен. Меѓутоа, за потребите на МСКОБ, неопходно е да се одреди доменот и зафатот на образовните активности кои ќе бидат покриени со класификацијата.
7. Во рамките на структурата на МСКОБ, терминот образование ги содржи сите одредени и систематски активности, направени за потребите на учењето. Ова го вклучува она што во некои држави е познато како културни активности или обука. Без разлика на името, се подразбира дека образованието вклучува организирана и

одржлива комуникација создадена за да се стекне учење. Клучните зборови во оваа формулација треба да бидат сфатени вака:

8. **КОМУНИКАЦИЈА:** однос помеѓу две или повеќе лица кој вклучува пренос на информација (пораки, идеи, знаење, стратегии, итн.). Комуникацијата може да биде вербална или невербална, директна/еден-на-еден или индиректна/далечна, и може да вклучува широк спектар на канали и медиуми.
9. **УЧЕЊЕ:** било какво подобрување во однесувањето, информацијата, знаењето, разбирањето, односот, вредностите или вештините.
10. **ОРГАНИЗИРАНО:** планирано по одредена шема или редослед со експлицитни или имплицитни цели. Вклучува една агенција добавувач (лице, лица или тело) која поставува образовна околина и метод на учење преку кои е организирана комуникацијата. Методот е типично тоа што е ангажирано во комуницирањето или давањето знаење и вештини со цел да се придонесе кон учењето, но исто така може да биде индиректен/неанимиран како на пр. компјутерски софтвер, филм, касета, и сл.
11. **ОДРЖАН:** наменет да значи дека образовното искуство има елементи на трајност и континуитет. Не е наведено минимално времетраење, но соодветен минимум ќе биде даден во оперативниот прирачник.
12. **МСКОБ** ги опфаќа и иницијалното образование, во раните години од животот на еден човек пред влегувањето во светот на работењето, како и континуираното образование во животот на еден човек. Образованието според МСКОБ вклучува разновидност од програми и видови на образование кои се одредени во националниот контекст, како редовното образование, образованието на возрасните, формалното образование, неформалното образование, иницијалното образование, продолженото образование, образованието на далечина, отвореното образование, доживотното учење/образование, скратеното образование, двојните системи, волонтирањето, техничкото/стручното образование, обуката, образованието на лица со посебни потреби. Привремен речник на дефиниции е во додатниот дел на овој документ.
13. Од претходното, според МСКОБ, образованието исклучува комуникација која не е назначена да даде придонес кон учењето. Според тоа, додека целото образование вклучува учење, многу облици на учење не се сметаат како образование. На пример, случајно или неструктурирано учење, кое се случува како резултат од друг настан, како на пример, нешто што се кристализира за време на еден

состанок, е исклучено затоа што не е организирано т.е. не резултира од планирана интервенција создадена за да придонесе кон учењето.

КАКО ФУНКЦИОНИРА МСКОБ

14. МСКОБ обезбедува интегрирана и конзистентна статистичка рамка за собирање и претставување на меѓународно споредливи образовни статистики. Содржи две компоненти:

- Статистичка рамка за целосен статистички опис на национален образовен систем и систем за учење низ збирка од променливи кои се од клучен интерес за творците на политики во меѓународните образовни споредби и
- Една методологија која ги преведува националните образовни програми во една меѓународно споредлива збирка на категории за (i) нивоата на образование; и (ii) подрачја на образование.

15. Примената на МСКОБ ја олеснува трансформацијата на деталните национални образовни статистики на учесниците, обезбедувачите и спонзорите на образованието, собрани врз база на националните концепти и дефиниции, во сублимирани категории кои се меѓународно споредливи и соодветно толкувани.

16. МСКОБ се базира на три компоненти: (i) меѓународно прифатени концепти и дефиниции, (ii) системите на класификации, и (iii) на оперативен, прирачник за инструкции и на добро дефиниран процес на имплементација. Целосни и детални оперативни спецификации се значаен дел од МСКОБ – неразделни од базичната таксономија. Истото важи за процесот на спроведување. Во оперативниот прирачник ќе се дадат специфични и оперативни инструкции. Без нив, која било држава, без разлика колку и да и е силна намерата да ги олесни меѓународните споредби, нема да може да одреди дали сопствениот метод на задавање програми на меѓународни категории е компатибилен со методите на другите држави.

КОНЦЕПТОТ НА „ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА“ ВО МСКОБ

17. Основната единица на класификација во МСКОБ останува образовната програма. Образовните програми се дефинирани врз база на нивната образовна содржина како секвенца на образовните активности кои се организирани за да постигнат една претходно одредена цел или еден специфичен збир од образовни задачи. Целите можат да бидат подготовка за понапредно учење, квалификација за занимање или опсег од занимања, или едноставно зголемување на знаењето и разбирањето.
18. Постигнувањето на претходно одредени цели често подразбира присуство на збир од структурирани искуства од учењето кои водат до точка на завршување која понекогаш е формално потврдена преку награда или друг облик на признание. Обично образовните програми, иако содржат курсеви и други искуства од учењето, не се само сумата од сопствените компоненти затоа што тие треба да бидат организирани (види член 17). Во многу случаи – иако не секогаш – потребно е една институција или друг понудувач да го признае постоењето на таква програма и да го потврди нејзиното завршување.
19. Терминот „образовна активност“ подразбира пошироко значење од терминот „курс или комбинација од курсеви“ што е значајно бидејќи образованието на дадено ниво содржи не само курсеви организирани во програми туку исто така слободни курсеви и разновидност од активности кои не се структурирани како курсеви. Програмите понекогаш вклучуваат главни компоненти кои не се карактеризираат како курсеви – на пример, работно искуство во претпријатијата, истражувачки проекти, и подготовки на дисертации.
20. Треба да се напомене дека не сите курсеви се дел од програмите на редовното образование. На пример, многу учесници во образованието за возрасни и континуираното образование и обука во претпријатијата посетуваат индивидуални курсеви за да се стекнат со специфични вештини (види член 26 за определување на нивото на овие курсеви).
21. Треба да се признае, дека МСКОБ има природни граници за директната класификација и оценка на способностите и квалификациите на учесниците во образовните активности. Ова е така затоа што не постои близок и универзален однос помеѓу програмите во кои еден учесник е запишан и суштинско образовно достигнување. Образовните програми во кои еден учесник учествувал или дури успешно ги завршил, се во најдобра мерка, прва претпоставка за вештините и компетенциите кои таа личност всушност ги стекнала. Понатаму, за програмски-базирана

таксономија многу е тешко да се опфатат образовните активности кои не се организирани во облик на образовните програми од редовното образование.

22. Постои друго сериозно ограничување на програмски-базираната тексономија од нивоата на образование. Иако разумно е да се претпостави дека образовните активности ќе резултираат со зголемување на вештините и компетенциите на една личност за да патот на таа личност низ образовниот систем може да биде сфатен како постепено зголемување во образовното достигнување, основните образовни програми често можат да бидат подредени само до ограничен степен: лицата можат да ги организираат нивните образовни патишта на многу начини. Како одговор на ова, образовните системи обезбедуваат повеќенасочни патишта, алтернативни делови од програми и обезбедуваат втора шанса. Исто така има зголемено хоризонтално движење низ образовниот систем преку кое учесникот може да го прошири своето образование со само делумно зголемување на нивото на своето образование. Тогаш станува значително потешко една програма да се постави за одредено ниво на образование. Таксономијата која е програмски базирана делумно ја губи информацијата за насоката на учесникот во образовниот систем. Значи хиерархијата на образовните програми може да ја определи реалноста на образовниот систем до одреден степен.

ПРИМЕНА НА МСКОБ ЗА ПРОГРАМИ НАДВОР ОД ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

23. Некои образовни активности не можат лесно да се опишат во образовните програми во смисла на горенаведеното, иако тие јасно вклучуваат организирана одржлива комуникација создадена да придонесе кон учење за да во принцип, припаднат под опсегот на МСКОБ. Семејното образование во раните фази на детството може да послужи како пример.
24. Во рамките на МСКОБ, образовната целина ги вклучува, како што е спомнато во членовите 1 и 12, дополнително на редовното образование, и образованието на возрасните и образованието на лица со посебни потреби. Содржините на образовните програми креирани за вторите две подгрупи често се прилагодуваат за да излезат во пресрет нивните посебни потреби.

25. За други видови на образовни активности, обезбедувањето на образование може да биде дефинирано во рамки на образовна програма во горенаведената смисла но многу е тешко да се идентификуваат учесниците во програмата. Телевизиска образовна емисија може да служи како пример во такви случаи. Но, во други случаи, образовните програми можат да имаат посебни особини кои не ги задоволуваат вообичаените критериуми кои се одбрани во МСКОБ за класификација на програми, но сепак се покриени од истата. На пример, образовен курс обезбеден преку интернет може да биде сличен по содржина и цел со програма обезбедена преку формалното образование.
26. Сите такви образовни активности треба да бидат класифицирани врз основа на нивните еквиваленти во образовната содржина на редовните програми. Со други зборови, тие треба да бидат класифицирани заедно со оние редовни образовни програми со кои имаат најмногу сличности во согласност со дадените критериуми. На пример, каде семејното образование во раното детство е во согласност со содржинскиот критериум на МСКОБ за ниво 0, треба да биде класифициран како МСКОБ ниво 0, пред-базична (основна) програма. Понекогаш, квалификациите или сертификатите стекнати по успешно завршување на дадена програма можат да помогнат во класифицирањето на образовна активност. На пример, нивото на образовната содржина на програмите кои се нудат преку образованието од далечина можат да бидат класифицирани врз основа на типот на квалификации кои се стекнуваат по нејзиното успешно завршување.

НАПРЕЧНИ КЛАСИФИКАЦИСКИ ПРОМЕНЛИВИ

27. Образовните програми се напречно класифицирани по нивоа и подрачја на образование, каде секоја променлива е независна. Затоа, секоја образовна програма може да биде класифицирана во една и само една келија во матрицата дизајнирана на нивоа. Очигледно, не секоја комбинација од ниво и подрачје постои или може да постои.

I. СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

28. Поимот „степен“ на образование главно ги посочува напредокот во искуствата од учењето и компетенциите кои содржината на една образовна програма ги бара од учесниците доколку имаат разумни очекувања за стекнување на знаења, вештини и способности за кои програмата е назначена. Ошто гледано, нивото е поврзано со степенот на сложеност на содржината на програмата. Ова не

подразбира дека степените на образованието градат една скала каде пристапот на идните учесници кон секое рамниште зависи од успешно завршениот претходен степен. Исто така, ова не ја исклучува можноста дека некои учесници во образовни програми на дадено ниво претходно успешно ги комплетираше програмите на повисоко рамниште.

29. Поимот „степени“ на образование, значи, суштински е замисла базирана врз претпоставката дека образовните програми можат да бидат групирани, и како национални и како меѓународни, во подредени серии на категории кои широко се применливи за целокупното знаење, вештини и способности барани од учесниците доколку тие имаат разумни очекувања за успешно завршување на програмите во овие категории. Овие категории ги претставуваат широките скалила на образовната прогресија, од најелементарни до покомплексни искуства со покомплексна програма, до повисоко ниво на образование.
30. Класификацијата на нивоата на образование е преземена во рамките на севкупната таксономска рамка која образовниот систем го има предвид како целина, и специфично за параметри кои се од клучен интерес за создавачите на политики во меѓународните образовни споредби или кои се во блиска врска со дефиницијата на нивоа на образование. Таквите параметри можат да бидат генералната ориентација на програмата, подрачјето на образование, обезбедувачот на услуги и образовното опкружување или образовниот регион, начинот на обезбедување на услугата, видот на учесник или начинот на учествување. Некои од овие параметри не обезбедуваат директни атрибути на образовните програми но се атрибути на институциите кои ги обезбедуваат програмите или генералните атрибути на начините на провизија. Меѓутоа, овие атрибути имаат важна функција во разликувањето на природата на програмите во многу(те) држави. Понатаму, тие играат важна улога во дефинирањето на опсегот за прибирање на податоци. Така, додека МСКОБ е систем за класификација на образовни програми, овие други – често тесно поврзани – параметри ќе помогнат во создавањето на посèопфатна референтна рамка.

КАКО ДА СЕ ОЦЕНИ НИВОТО НА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМА

31. Додека класификацијата на образовните програми по ниво треба да биде базирана на образовната содржина, очигледно не е возможно директно да се процени и спореди содржината на образовните програми на еден меѓународно конзистентен начин. Наставните

програми се премногу различни, повеќе-аспектни и комплексни за да дозволат недвосмислени определувања дека една наставна програма за ученици на дадена возраст или одделение припаѓа на повисоко ниво на образование одошто друга. Меѓународни стандарди за наставни програми кои се потребни за поддршка на такви одредби сèуште не постојат.

32. Искуствено, МСКОБ претпоставува дека постојат повеќе критериуми кои можат да посочат кон нивото на образование во кое која било образовна програма треба да биде класифицирана. Во зависност од нивото и видот на образование, постои потреба да се направи хиерархиски систем на рангирање помеѓу критериумите: главни критериуми, споредни критериуми (типични квалификации за упис, минимални услови за упис, минимална возраст, квалификации на кадар, итн, види Табела 1). Многу е важно да се применат овие критериуми на начин на кој меѓусебно не се исклучуваат туку се надоврзуваат едни со други. После применувањето на критериумите, нивото на програмата е одредено.
33. За да им се помогне на корисниците соодветно да ги класифицираат образовните активности и програмите, и да обезбедат веродостојни алатки за собирање на податоци и пресметување на релевантни и споредбени индикатори, се јавува потреба одредени нивоа да бидат поделени на поднивоа. На пример, Ниво 5 е поделено употребувајќи три независни променливи (наречени комплементарни димензии) – кумулативно времетраење, национален степен и квалификациска структура, и видови на програми. Овој вид на разделување овозможува повеќе вкрстени-класификации и добивање на релевантни, компаративни индикатори.

ПРИМЕНА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ ВО ПРАКСА

34. Кога се користи критериумот за класификација на една програма, треба да се има предвид дека примарен критериум за класификација претставува образовната содржина. Од темелна значајност е институционалните особини на националните програми да не се користат како замени за образовната содржина. Потпирањето само на институционален критериум може да ја жртвува целта за меѓународно споредување кое се врши преку поголем опсег на споредби бидејќи институционалните структури обично не се меѓународно споредливи.

35. Меѓутоа, потребна е флексибилност кога се применуваат критериуми за одредување на степенот на образование на една образовна програма. Додека првична цел на МСКОБ е да го промовира собирањето на компаративни податоци за образованието за различните групи на програми, признато е дека можат да постојат различни национални услови кои исклучуваат строго придржување до дефинициите на нивоата. Два примера за илустрација на ова се почетната возраст и времетраењето.

Прво, се вели дека почетната возраст за пред-школско образование е три години но ова не ги исклучува помалите деца да учествуваат во образовниот процес.

Како втор пример, времетраењето на МСКОБ 1 како што е дефинирано претставува шест години од редовно еквивалентно школување. Меѓутоа, ова не имплицира дека државите со седумгодишно основно образование треба да ја делат статистиката на, на пример, финансиските и наставни ресурси во основното образование на два дела. МСКОБ всушност знае дека статистичкото известување ќе биде правено во контекст на националниот образовен систем и ограничувањата на статистичките системи за известување.

Тоа што е значајно е дека доколку како критериуми за одредување на една програма во МСКОБ ниво се користат точки на институционален премин, изборот на точки на национален премин за усогласување на категориите на меѓународна класификација е одреден преку содржината на образовни програми за кои станува збор. Секое времетраење дадено во МСКОБ е со намера да служи како водич, а варијациите можат да бидат предвидени. Овие примери исто така важат и за нивоата 2 и 3.

36. Кратки термини се употребени за да опишат некои комплементарни димензии. Комплетните дефиниции се:

- Видот на следно образование или дестинација: видот на следно образование или дестинација за која тие што завршиле се квалификувани или видот на позициите на пазарот на труд за кој се спремни дипломците
- Програмското насочување: програмското насочување, сфатено овде како степенот кон кој програмата е специфично насочена кон специфична класа на професии или струки.

Табела 1: СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРВ ПОГЛЕД:

Како да се одреди нивото на една програма

Заеднички применливи критериуми за содржината

назив на степенот

Код

Комплементарност

Главни критериуми

Споредни критериуми

Димензии

Образовни особини

Квалификации на кадар

Пред-школско образование

0

Нема

Базирани врз училишта или центри

Минимална возраст

Погорна возрасна граница

Почеток на систематско учење на читање, пишување и математика

Влез во национално создадените примарни институции или програми
Почеток на задолжително образование

Основно образование
Прво рамниште на општо образование

1

Нема

Презентација на предмет

Влез по 6 години основно образование

Нижо средно образование

2

Тип на следно образование или насока

Целосна имплементација на општи вештини и основи на доживотно учење

Крај на циклус по 9 години од почеток на основно образование
Крај на задолжително образование

Втор степен на општо образование

Програмска ориентација

Неколку учители држат часови во нивните полиња на

специјализација			
Типична квалификација за влез	(Вишо) средно образование	3	Тип на следно образование или насока Програмска ориентација
Минимален услов за влез			Кумулативно времетраење од почетокот на МОБСК ниво 3
Услов за влез,	Пост-средно нетерцијално образование	4	Тип на следно образование или насока
Содржина,			Кумулативно времетраење од почетокот на МСКОБ рамниште 3
Возраст,			Програмска ориентација
Времетраење			
Минимален услов за влез,	Прва фаза на терцијално образование (кое не води директно кон напредна истражувачка квалификација)	5	Видови програми
Тип на добиен сертификат,			Кумулативно теоретско времетраење на терцијално
Времетраење			Национален степен и квалификациона структура
Истражувачки ориентирана содржина,	Подготовка на доктори на науки за работа на факултет и истражувачка работа	6	Нема
Поднесување на теза или дисертација	Втора фаза на терцијално образование (кое води кон напредна истражувачка квалификација)		

СТЕПЕН 0 – ПРЕД-ШКОЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Главни карактеристики

37. Програми на степен 0, (пред-школско) дефинирано како првичен степен на организирана поука се замислени примарно да ги воведат малите деца во училишната средина, т.е. да обезбедат мост помеѓу домашната и училишна атмосфера. По завршувањето на овие програми, децата го продолжуваат образованието на степен 1 (основно образование).

Критериуми за класификација

38. За одредување на почекоток и крајот на пред-школското образование, т.е. границата помеѓу пред-школското образование и целодневна грижа за децата или помеѓу пред-школско и основно образование, значајни се следниве критериуми:

Главни критериуми

- Образовните својства на програмата
- Базирано на училиште или центар
- Минималната возраст на децата за кои се работи
- Горна возрасна граница на децата

Спореден критериум

- Квалификациите на кадарот

39. За една програма да биде сметана како пред-школско образование, мора да биде базирана на училиште или центар. Овие термини се користени за да разликуваат активности во средини како основни училишта, пред-училишта и градинки од услуги обезбедени во домовите или во семејни средини.
40. Такви програми се направени за деца од најмалу 3 годишна возраст. Оваа возрасна рамка е одбрана бидејќи програмите за помали деца обично не ги задоволуваат образовните критериуми во МСКОБ.
41. Горната возрасна граница за секој поединечен случај зависи од типичната возраст за влез во основното образование.
42. Каде е соодветно, потребата од педагошки квалификации за училиштниот кадар може да биде добар ополномошен критериум за

образовна програма во сите оние држави во кои такви потреби постојат. Служи за да се направи разлика помеѓу пред-школското образование и грижата за децата за која не се потребни парамедицински квалификации.

Исто вклучува:

43. Ова ниво исто така вклучува и давање на организирани подуки на деца со посебни потреби. Ова образование исто така може да биде обезбедено во болници или во посебни училишта или центри за обука. Во овој случај не постои возрастна граница.

Исклучува:

44. Образование на возрасните

СТЕПЕН 1 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРВО РАМНИШТЕ НА БАЗИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Главни карактеристики

45. Програмите на ниво 1 нормално се направени врз единица или база од проект за да им дадат на учениците добро основно образование во читање, пишување и математика, заедно со елементарно разбирање на други предмети како историја, географија, природни науки, општествени науки, уметност и музика. Во некои случаи веронауката е исто така вклучена.
46. Јадрото на ова ниво се состои од образование обезбедено за деца, со вообичаената законска возраст за влез да не биде помала од пет години или не повеќе од седум години. Ова ниво во принцип покрива шест години од редовно учење.
47. Низ ова ниво програмите се организирани во единици или проекти наместо во предмети. Ова е основна особина која ги разликува програмите во ова ниво во повеќе држави од оние на рамниште 2.

Критериуми на класификација

48. За определување на границата помеѓу образовните нивоа 0 и 1 (пред-школско и основно образование) значајни се следните критериуми:

Главен критериум

- Почетокот на особините на систематско учење на основното образование, на пример читање, пишување и математика

Помошни критериуми

- Влез во национално создадените институции за основно образование или програми; и
- Почетокот на задолжителното образование каде што постои.

Исто така вклучува:

49. Во држави каде основното образование е дел од „базично образование“, само првата етапа треба да биде вклучена во ниво 1. Ако „базичното образование“ не е официјално поделено на етапи, само првите шест години треба да бидат класифицирани како ниво 1.
50. Оваа категорија исто така вклучува програми наменети за деца со посебни потреби.
51. Програми за писменост во рамките на или надвор од училишниот систем кои се слични по содржина на програмите во основното образование за оние кои се сметаат преголеми за да влезат во основните училишта се исто така вклучени во ова ниво бидејќи не бараат претходно формално образование.

СТЕПЕН 2 – НИЖО СРЕДНО**ИЛИ ВТОРА ЕТАПА ОД БАЗИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ****Главни карактеристики**

52. Содржините на образованието на ова ниво се типично правени да ја надополнат подготовката на базично образование кое е отпочнато на МСКОБ ниво 1. Во многу, ако не во сите држави, образовната цел е да се постави база за доживотното учење и човечки развој врз кои државите можат систематски да ги прошируваат образовните можности. Програмите на ова ниво се најчесто предметно - ориентирани употребувајќи повеќе специјализирани учители и каде најчесто неколку учители држат часови од нивното поле на специјализација. Целосната имплементација на базични вештини се случува на ова ниво. Крајот на ова ниво често се совпаѓа со крајот на задолжителното образование каде постои.

Критериуми за класификација

53. За дефиницијата на ова ниво, значајни се следниве критериуми:

Главни критериуми

- Почетокот на учење по предмети каде има потреба од поквалификувани учители отколку за ниво 1; и
- Целосната имплементација на базични вештини и поставување на основа за доживотно учење.

Помошни критериуми

- Влезот е после шест години основно образование (види член 35);
- Крајот на ова ниво е после 9 години образование од почетокот на основното образование (види член 35);
- Крајот на ова ниво често се совпаѓа со крајот на задолжителното образование во држави во кои ова постои; и
- Често, на почетокот на ова ниво, наставата се изведува со повеќе учители кои држат предавања од нивното поле на специјализација.

Комплементарни димензии

54. Две комплементарни димензии се потребни за да се опише ова ниво

- Типот на понатамошно образование или насока (види член 36); и
- Насоката на програмата (види член 36).

Тип на понатамошно образование или насока

55. МСКОБ програмите од ниво 2 можат да бидат подкласифицирани според насоката за која програмата била одредена, давајќи ги следните разлики (види член 66):

- МСКОБ 2А: програми создадени за директен пристап до ниво 3, која последователно би водела до високо образование, т.е. влез во МСКОБ 3А или 3Б;
- МСКОБ 2Б: програми создадени за директен пристап до ниво 3Ц;

- МСКОБ 2Ц: програми примарно создадени за директен пристап до пазарот на труд и крајот на ова ниво (понекогаш познато како „завршни“ програми).

Ориентација на програмата

56. Оваа втора комплементарна димензија прави подподелба на програмата во три категории:

Општо образование

57. Образование кое главно е создадено да ги води учесниците кон продлабочено разбирање на еден предмет или група од предмети, особено, но не неопходно, со цел за подготвување на учесниците за понатамошно (додатно) образование на истото или на повисоко ниво. Успешно завршување на овие програми може но и не мора да ги обезбеди учесниците со квалификации релевантни за пазарот на труд на ова ниво. Овие програми се типично училишно базирани. Програмите со генерална ориентација и кои не се фокусираат на одредена специјализација треба да бидат класифицирани во оваа категорија.

Пред-стручно или пред-техничко образование

58. Образование кое главно е создадено за да ги воведе учесниците во светот на работата и да ги подготви за влез во стручното образование или технички образовни програми. Успешното завршување на вакви програми сеуште не води до релевантни стручни или технички квалификации потребни за пазарот на труд. За една програма да биде сметана како пред-стручно или пред-техничко образование, најмалку 25 проценти од нејзината содржина треба да биде стручна или техничка. Овој минимум е потребен да обезбеди дека стручниот или технички предмет не е само еден од другите.

Стручно или техничко образование

59. Образование кое главно е создадено за учесниците да обезбедат практични вештини, знаење/снаоѓање и разбирање кои се потребни за вработување на одредена позиција или занимање или класа од позиции или занимања. Успешното завршување на такви програми води кон стекнување на стручни квалификации релевантни за

пазарот на труд и признаени од компетентните органи/установи во државите во кои се добиени (на пример Министерството за образование, асоцијациите на работодавците, итн.).

Програмите во оваа категорија можат да бидат подподелени во два типа

- Оние кои се главно теоретски ориентирани, и
- Оние кои се главно практично ориентирани.

Овие три категории се исто така употребени за степените 3 и 4.

Како двете комплементарни димензии функционираат на степен 2				
Тип на	МСКОБ ниво 2 програми			
Понатамошно образование	Програми кои овозможуваат премин во МСКОБ ниво 3		Програми кои не овозможуваат	
или дестинација	МСКОБ 2А прог.	МСКОБ 2Б прог.	Пристап до ниво 3:	
	Овозможува пристап до	Овозможува пристап до	МСКОБ 2Ц програми	
Програмска	3А или 3Б	3Ц програми	Подготовка само за директен	
Ориентација	програми		Влез на пазар на труд	
Општа				
Пред-стручна или				
Пред-техн.				
Стручно или				
Техничко				

Вклучува исто така:

60. Во државите каде основното образование е дел од „базичното образование“, втората фаза од „базичното образование“ треба да биде вклучена во рамниште 2. Ако „базичното образование“ не е званично поделено во фази, годините на образование после шестата година треба да бидат класифицирани како ниво 2.
61. Ова ниво ги вклучува образовните програми за луѓето со посебни потреби и сите форми на образование на возрасни кои се слични по содржина со образованието дадено на ова ниво, на пример образованието кое им овозможува на возрасните базични вештини потребни за понатамошно учење.

СТЕПЕН 3: (ВИШО) СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**Основни карактеристики**

62. Ова ниво на образование типично започнува на крајот на целосното задолжително образование за оние држави кои имаат систем на задолжително образование. Повеќе специјализација може да се набљудува на ова ниво отколку на МСКОБ ниво 2 и често учителите треба да бидат повеќе квалификувани или специјализирани од оние за МСКОБ нивото 2.
63. Образовните програми на ова ниво типично бараат завршување на околу девет години редовно образование (од почетокот на ниво 1) за пристап или комбинација од образовно и стручно или техничко искуство и со минимални услови за влез со завршено ниво 2 или способност за следење на програмите на ова ниво.

Класификациони критериуми

64. За дефинирање на ова ниво, следните критериуми се релевантни:

Главни критериуми

- Типичните квалификации за влез (околу 9 години редовно образование од почетокот на ниво 1; види член 35); и

- Минимални услови за влез (обично, завршување на ниво 2).

Комплементарни димензии

65. Три димензии се потребни за поткласификација на ова ниво:

- Вид на следно образование или насока (види член 36);
- Ориентација на програмата (види член 36); и
- Кумулативно теоретско времетраење во целина еквивалентна од почетокот на ниво 3.

Вид на следно образование или насока

66. Првите од овие димензии резултираат во три посебни групи (види член 84)

- МСКОБ 3А: програми на ниво 3, направени за да обезбедат директен пристап до МСКОБ 5А;
- МСКОБ 3Б: програми на ниво 3 направени на обезбедат директен пристап до МСКОБ 5Б;
- МСКОБ 3Ц: програми на ниво 3 направени да не водат директно кон МСКОБ 5А или 5Б.

Затоа, овие програми водат директно кон пазарот на труд, МСКОБ 4 програми или други МСКОБ 3 програми.

Ориентација на програмата

67. Оваа втора комплементарна димензија ги има истите категории како ниво 2 (види членови 56 до 59):

- општо образование ;
- пред-стручно или пред-техничко образование;
- стручно или техничко образование.

Кумулативно теоретско времетраење

68. Оваа трета димензија, кумулативното теоретско времетраење на програмата, како редовна, е пресметана од почетокот на ниво 3. Оваа димензија е особено корисна за нивото на 3Ц програмите.

Како трите комплементарни димензии функционираат на степен 3						
Вид на	ISCED програми на степен 3					
Следно образование или насока	Програми кои овозможуваат пристап до МСКОБ ниво 5		Програми кои не овозможуваат пристап кон програмите на ниво 5			
	МСКОБ 3А прог.	МСКОБ 3Б прог.	МСКОБ 3Ц прог. кои овозможуваат			
Програма	Даваат пристап до 5А програмите	Даваат пристап до 5Б програмите	Пристап до пазар на труд, прог. на ниво 4 или други програми од ниво 3			
Ориентација			<= 6 месеци	6 ме < <=1 година	1г < <=2г	> 2 години
Општо						
Пред-стручно или						
Пред-техничко						
Стручно или						
Техничко						

Исто така вклучува:

69. Ова ниво исто така вклучува образовни програми за деца со специјални потреби и образование на возрасни.

Исклучува:

70. Поправни програми создадени за учесници кои претходно посетувале програми од МСКОБ ниво 2 но кои не ги постигнале целите на МСКОБ ниво 2 програмите (и кои притоа не можат да бидат сметани за еквивалентни по содржина со кои било од МСКОБ 3 програмите опишани подолу) не треба да бидат класифицирани на МСКОБ ниво 3 туку на МСКОБ нивоа 1 или 2 зависно од содржините на програмите.

СТЕПЕН 4 – ПОСТ–СРЕДНО НЕАКАДЕМСКО ОБРАЗОВАНИЕ**Основни карактеристики**

71. МСКОБ 4 ги опфаќа програмите кои ја пречекоруваат границата помеѓу вишо-средно и пост-средно образование од меѓународна гледна точка, иако тие јасно можат да бидат сметани за програми само за вишо средно или програми само за пост средно во националниот контекст.
72. МСКОБ 4 програмите можат, според нивната содржина, да не бидат сметани како ака програми. Тие често не се којзнае колку понапредни од програмите на МСКОБ 3 но служат за да го прошират знаењето на учесниците кои претходно завршиле некоја програма на ниво 3.
73. Типични примери се програмите создадени да ги подготват учениците за студии на ниво 5, кои, иако го комплетираше МСКОБ ниво 3, не следеле наставна програма која овозможува влез во ниво 5, т.е. базични курсеви за пред-степен или кратки стручни програми. Програми од второ ниво можат исто така да бидат вклучени.

Класификациски критериуми

74. Како правило, потребно е успешно завршување на ниво 3, т.е. успешно завршување на било која програма на ниво 3А или 3Б, или, за 3Ц програмите, кумулативно теоретско времетраење од најмалку 3 години. Меѓутоа, критериумот за успешно завршување на МСКОБ 3 треба да биде толкувано во контекст на времетраење на програмата. На пример, курс која се базира врз двогодишна програма на МСКОБ

ниво 3 и трае четири години, нормално би била класифицирана како МСКОБ 4 иако претходната двогодишна програма на МСКОБ ниво 3 не се квалификува за завршување на МСКОБ 3.

Содржината на програмата може да се очекува да биде поспецијализирана или подетална и примената да биде покомплксна во некои случаи од оние понудени во нивото на вишо средно, и ова без разлика на институционалната поставеност на програмата.

- Учениците се, вообичаено, постари од оние кои следат програми од вишо средно;
- Вообичаено има времетраење помеѓу шест месеци и две години на редовно учење.

Комплементарни димензии

75. Три димензии се потребни за поткласификација на ова ниво:

- Тип на следно образование или насока (види член 36)
- Кумулативно теоретско времетраење на редовно студирање од почетокот на ниво 3;
- Програмската ориентација (види член 36)

Вид на следно образование или насока

76. Според оваа прва димензија, ниво 4 може да биде поткласифицирано на:

- 4А програми кои овозможуваат влез во МСКОБ 5; и
- 4Б програми кои не овозможуваат влез во ниво 5 (првенствено дизајнирани за директен влез на пазарот на труд).

Кумулативно теоретско времетраење

77. Ова времетраење треба да биде сметано од почетокот на МСКОБ 3.

Програмска ориентација

78. Трите категории се дефинирани во горенаведените членови 56 до 59:

- општо образование
- пред-стручно или пред-техничко образование
- Стручно или техничко образование

Како трите комплементарни димензии функционираат на степен 4								
Тип на	МСКОБ ниво 4 програми							
Следно обр. или насока	Програми кои овозможуваат влез во програми од ниво 5				Програми кои не овозможуваат во програмите од ниво 5			
	МСКОБ 4А програми				МСКОБ 4Б програми			
Програмска								
Ориентација	<= 2 години	2г < <=3 г	3г < <=4г	> 4 години	<= 2 години	2г < <=3 г	3г < <=4г	> 4 години
Општо								
Пред-стручно или								
Пред-техничко								
Стручно или								
Техничко								

Кумулативното времетраење треба да биде сметано од почетокот на МСКОБ 3

Исто така вклучува:

79. Ова ниво го вклучува образованието на возрасни. На пример, техничките курсеви посетени за времетраење на професионалниот живот на едно лице по одредени предмети, како компјутерски софтвер, може да биде вклучен во ова ниво.

**СТЕПЕН 5 – ПРВА ФАЗА НА ВИСОКО (АКАДЕМСКО) ОБРАЗОВАНИЕ
(КОЕ НЕ ВОДИ ДИРЕКТНО КОН СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА НАПРЕДНО ИСТРАЖУВАЊЕ)**

Основни карактеристики

80. Ова ниво содржи терцијални програми кои имаат образовна содржина понапредна од оние понудени на нивоа 3 и 4. За влез во овие програми обично е потребно успешно завршување на МСКОБ нивоа 3А или 3Б или слична квалификација на МСКОБ ниво 4А.
81. Сите степени и квалификации се вкрстено-класифицирани според вид на програми, позиции по национален степен или квалификациони структури (види долу) и кумулативно времетраење во терцијалното.

Критериуми на класификација

82. За дефинирање на ова ниво, релевантни се следните критериуми:
- Нормално, минимален услов за влез во ова ниво е успешно завршување на МСКОБ нивоа 3А или 3Б или МСКОБ ниво 4А;
 - Програмите од ниво 5 не водат директно кон повисока истражувачка квалификација (ниво 6);
 - Овие програми мораат да имаат кумулативно теоретско времетраење од најмалку две години од почетокот на ниво 5.

Комплементарни димензии

83. Три комплементарни димензии се потребни за поткласификација на ова ниво:
- Типот на програми кои ги дели програмите на теоретски базирани/подготвителни истражувачки давајќи пристап кон професии од програми за кои е потребно високо ниво на вештини, од една страна, практични/технички/стручно специфицирани програми од друга страна;
 - Кумулативното теоретско времетраење еквивалентно со редовно студирање; и

- Позицијата во националната структура на степени или квалификации (прв, втор или понатамошен степен, истражување).

Комбинирањето на овие три самостојни димензии е единствениот начин да се опфати широката разновидност во понудата на терцијалното (високо) образование. Одлуката на комбинацијата зависи од проблемите кои треба да бидат анализирани.

Видови на програми

84. Првата димензија која треба да биде земена предвид е разликата помеѓу програмите кои се теоретски базирани/истражувачки подготвителни (историја, филозофија, математика, итн.) или кои овозможуваат пристап до професии со потреби од високи вештини (на пример медицина, стоматологија, архитектура, итн.), и оние програми кои се практично/технички/стручно специфични. За да се забрза презентацијата, првиот тип ќе се вика 5А а вториот 5Б.
85. Со зголемената побарувачка на терцијално образование во многу земји, разликата помеѓу долги и кратки студии (насоки) е многу важна. Долгите програми се потеоретски и можат да водат до програми за напредно истражување или професија за која е потребно високо ниво на вештини. Кратките програми се попрактично ориентирани.
86. Бидејќи организационата структура на програмите од терцијално образование многу се разликува од држава во држава, не постои критериум кој може да ги дефинира границите помеѓу МСКОБ 5А и МСКОБ 5Б. Следните критериумите претставуваат минимални услови за класифицирање на една програма како МСКОБ 5А, иако програмите кои не задоволуваат ниту еден од критериумите не треба автоматски да бидат исклучени. Ако една програма е слична по содржина со други програми кои се во согласност со овие критериуми, тогаш тие треба да бидат класифицирани во ниво 5А.
87. МСКОБ ниво 5А програмите се терцијални програми кои главно се теоретски базирани и се наменети да овозможат доволни квалификации за обезбедување пристап во напредни истражувачки програми и професии за кои е потребно високо ниво на напредни вештини:

- тие имаат минимум кумулативно теоретско времетраење (на терцијално ниво) со тригодишни редовни студии, иако вообичаено се од четири или повеќе години. Ако еден степен е еквивалентен со тригодишно редовно студирање, обично претходи на најмалку тринаесет години претходно образование (види член 35). За системи во кои степените се доделени преку акумулација на кредити, споредливо времетраење и интензитет ќе биде потребно;
- тие вообичаено бараат факултетот да има напредни истражувачки акредитивни писма
- тие можат да вклучуваат завршување на истражувачки проект или теза
- Тие го овозможуваат нивото на образование потребно за влез во професија за која е потребно високо ниво на вештини (види член 84) или напредна истражувачка програма.

88. Квалификациите во категоријата 5Б се типично пократки од оние во 5А и се фокусираат на специфични стручни вештини наменети за влез на пазарот на труд, иако некои теоретски основи можат да бидат покриени во дадените програми.

89. Содржината на МСКОБ ниво 5Б програмите е практично ориентирана/стручно-специфична и е главно создадена за учесниците да обезбедат праткични вештини, знаења потребни за вработување на одредена струка или занает или класа од струки и занаети – со чие успешно завршување учесниците се стекнуваат со квалификации релевантни за пазарот на труд.

90. Програмата треба да припаѓа на ниво 5Б ако ги исполнува наведените критериуми:

- таа е попрактично ориентирана и стручно специфична од програмите во МСКОБ 5А, и не обезбедува директен пристап кон напредноистражувачки програми;
- има минимум од две години редовно студирање но генерално трае две или три години. За системи во кои класификациите се доделени според акумулација на кредит, споредливо времетраење и интензитет би биле потребни;
- условите за влез можат да бараат целосно познавање на специфични предметни области во МСКОБ 3Б или 4А;
- Овозможува пристап кон вработување.

Кумулативно теоретско времетраење

91. За иницијалните програми на терцијално ниво, кумулативното теоретско времетраење е едноставно еквивалентно на регуларно теоретското времетраење на студирање на оние програми од почекоток на ниво 5.
92. За програми кои бараат завршување на други терцијални програми пред влез (види структура на национален степен и квалификации подолу), кумулативното времетраење е пресметано преку додавање на минималните услови за влез во програмата (т.е. целосно еквивалентни години на предуслови за терцијално школување) до целосното еквивалентно времетраење на програмата. За степени или квалификации каде целосно еквивалентните години на школување со редовното студирање не се познати (т.н. курсеви за студирање направени експлицитно за флексибилно или вонредно студирање), кумулативното времетраење е пресметано врз база на времетраењето на потрадиционален степен или квалификациски програми со слично ниво на образовна содржина.
93. Категориите кои треба да бидат земени предвид се:
- и помалку од 3 години (особено за МСКОБ ниво 5Б);
 - и помалку од 4 години;
 - и помалку од 5 години;
 - и помалку од 6 години;
 - Години и повеќе

Национална структура на степени и квалификации

94. Оваа димензија ги вклучува класифицира заедно МСКОБ 5А и 5Б класификациите преку нивната позиција во националната квалификациска структура за терцијално образование во рамките на поединечна држава.
95. Главната причина зошто националната структура на степени и квалификации е вклучена како одделна димензија е заради тоа што времето на овие дипломи бележи важни образовни и транзициони поени на пазарот на труд во рамките на државите. На пример, во

држава А ученик кој завршил тригодишна додипломска програма ќе има пристап до широк опсег од занимања и можности за понатамошно образување, додека истиот ученик во држава Б (која не прави разлика помеѓу универзитетска диплома од прв и втор циклус) ќе обезбеди релевантна квалификација за пазарот на труд после завршувањето на целосна четири или пет годишна програма, иако, можеби содржината ќе биде слична на програма од втор степен во држава А.

96. Позицијата на степен или квалификација се доделува (прв, втор или понатаму, истражување) базирано врз внатрешната хиерархија на степени и квалификации во рамките на националните образовни системи. На пример, додипломски теоретски базиран степен или квалификација (вкрстено-класифицирајќи го „теоретски базираниот“ тип на програма 5А со „додипломски“ во националната структура на степени и квалификации) ќе се усогласат со критериумот наведен подолу за теоретски базирана програма и ќе доведат до први важни образовни квалификации или квалификации на пазарот на труд во рамки на овој тип на програма. Истражувачкиот степен е наменет за земјите кои имаат не-докторски истражувачки степен како Магистер по филозофија во некои држави и кои сакаат да се разликува во меѓународните статистики.
97. Кога теоретски базирани програми се организирани и овозможуваат следни квалификации, обично само последната квалификација овозможува директен пристап до ниво 6, но сите овие програми се одредени во ниво 5А.
98. „Bachelor's degree“ во многу земји во кои се зборува англискиот јазик, „Diplom“ во многу земји во кои се употребува германскиот јазик и „Licence“ во многу земји во кој се говори францускиот јазик, всушност ги исполнуваат истите критериуми за првите програми кои се теоретски ориентирани. Вторите или повисокоите програми базирани на теорија како Master во земјите во кои се зборува англиски и Maitrise во земјите во кои се зборува француски јазик, треба да се класифицираат одделно од напредно-истражувачките, кои би имале свое посебно место во МСКОБ 6 (види подолу).
99. Степени на квалификација со различно нумеричко рангирање во две држави, може да бидат еквивалентни во образовната содржина. На пример, програми кои водат до дипломирање на прв циклус, како и оние од втор циклус, во многу држави во кои се зборува англиски јазик е ниво 5, исто како и интегрираната (прв и втор циклус заедно) диплома во земјите во кои се зборува германски јазик. Само со комбинирање на националните структури со други терцијалани димензии, како што е кумулативното теориско времетраење на

програмата, како и ориентацијата, може да се соберат доволно информации за групна класификација на дипломи и квалификации со сличната образовна содржина.

Како овие комплементарни димензии функционираат на рамниште 5					
Теоретски	СТЕПЕН 5				
Кумулативно	5А Програми			5Б Програми	
Времетраење на					
Терцијално ниво	Прв степен	Втор и понатамошен степен	Истражување	Прва квалификација	Втора квалификација
2 и < 3 години					
3 и < 4 години					
4 и < 5 г					
5 и < 6 г					
6 г и +					

Исто така вклучува:

100. Ова ниво ги вклучува сите истражувачки програми кои не се дел од докторатот, како, било кој тип на магистерски степен.
101. Во некои држави, студентите кои го започнуваат терцијалното образование се запишуваат директно за напредна истражувачка квалификација. Во овој случај, делот од програмата концентриран на напредно истражување треба да биде класифициран како ниво 6 и иницијалните години како ниво 5.
102. Програми за образование на возрасни, еквивалентни по содржина со некои МСКОБ 5 програми, можат да бидат вклучени во ова ниво.

**СТЕПЕН 6 - ВТОРА ЕТАПА ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
(ВОДИ ДО НАПРЕДНИ ИСТРАЖУВАЧКИ КВАЛИФИКАЦИИ)**

Главни карактеристики:

103. Ова ниво е резервирано за терцијалните програми кои водат до диплома за напредни истражувачки квалификации. Поради тоа, тие се насочени кон стручни и оригинални истражувања и не се темелат само на предавања.

Критериуми за класификација:

104. За да се дефинира ова ниво важни се следниве критериуми:

Главен критериум:

Обично се бара поднесување на теза или дисертација која е резултат на темелно истражување и која претставува значајно надополнување на научните сознанија.

Помошен критериум:

Ги подготвува студентите кои планираат да аплицираат на работни места во институциите кои нудат МСКОБ 5А програми, како и за истражувачки работни места во влада, индустрија, итн.

Комплементарни димензии:

105. Бидејќи подрачјето на ова ниво е многу ограничено нема потреба од дополнителни димензии.

Исто така е вклучува:

106. Делот концентриран на напредни истражувања во оние земји, каде студентите директно се запишуваат во напредни истражувачки програми.

ШИРОКИ ГРУПИ И ПОДРАЧЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ

107. Подрачјата на образование во оригиналната МСКОБ се променети за да се избегне преклопување и проширени за да се вклучат нови подрачја. Така, сега има 25 подрачја во споредба со 21 во оригиналната верзија. Друга новина е создавањето на широки групи кои се составени од повеќе подрачја на образование кои имаат сличности. Една таква група е здравството и социјалната заштита, кои опфаќаат образовни програми од подрачјето на медицината, медицинските услуги, стоматолошките услуги, социјалните услуги.
108. Исто така треба да се напомене и дека UNESCO ќе воведат нови подрачја доколку се јави потреба од тоа. Државите членки ќе бидат навремено известени доколку се случи тоа. Исто така се препорачува интер или мулти дисциплинарните студии да бидат класифицирани според правилото на мнозинство, т.е. во подрачјето на образование кое студентот најдолго го изучува.
109. Список со кодови во кој точно се објаснува како образовните програми/предметни групи се распоредуваат во различните подрачја ќе биде вклучен во оперативниот прирачник.

Општи програми

01 Основни програми

Основни општи програми, јасли, основно, градинка, средно итн.

08 Писменост и нумерички способности

Едноставна и функционална писменост и нумерички способности

09 Личен развој

Зајакнување на личните вештини, на пр. ментални вештини, лични организациски вештини, програми за животна ориентација.

Образование

14 Обука на наставници и образовна наука

Обука на наставници за јасли, градинка, основно образование, стручно, практично, нестручни предмети, образование на возрасни, обука за наставници и за хендикепирани деца. Општи и специјализирани програми за обука на наставници.

Образовна наука: развој на наставна програма за стручни и нестручни предмети. Образовно оценување, тестирање и мерење, образовно истражување, други образовни науки.

Општествени науки и уметности

21 Уметности

Ликовни уметности: цртање, сликање, изработка на скулптури;

Изведувачки уметности: музика, драма, танцување, циркус;

Графички и аудио-визуелни уметности: фотографирање, кинематографија, компонирање на музика, радио и телевизиска продукција, издаваштво;

Дизајн; Занаетчиски вештини.

22 Општествени науки

Религија и теологија; странски јазици и култури: мртви или јазици во употреба и нивните култури, студии за изучување на области;

Мајчин јазик: литературен или дијалекти и нивната литература;

Други општествени науки: толкување и превод, лингвистика, компаративна литература, историја, археологија, филозофија, етика.

Социјални науки, деловност и правни науки

31 Социолошки, психолошки и сродни науки

Економија, економска историја, политички науки, социологија, демографија, антропологија (освен хумана антропологија), етнологија, футурологија, психологија, географија (освен хумана географија), студии за мир и конфликти, човекови права.

32 Новинарство и информации

Новинарство; библиотекарски/а техничар/ка; техничар во музеи и слични складишта;

Документациски техники;

Науки за архивистика.

34 Деловност и управување

Малопродажба, маркетинг, продажба, односи со јавност, недвижен имот;

Финансии, банкарство, осигурување, анализа на инвестиции;

Сметководство, ревизија, книговодство;

Менаџмент, јавна администрација, институционална администрација, кадровска администрација;

Секретарска и канцелариска работа.

38 Право

Локални судии, нотари, право (општо, меѓународно, деловно, поморско итн.), правни науки, историја на право.

Наука

42 Природни науки

Биологија, ботаника, бактериологија, токсикологија, микробиологија, зоологија, ентомологија, орнитологија, генетика, биохемија, биофизика, други сродни науки, исклучувајќи клинички и ветеринарни науки.

44 Физички науки

Астрономија и вселенски науки, физика, други сродни предмети, хемија и други сродни предмети, геологија, геофизика, минералологија, физичка антропологија, физичка географија и други геонауки, метеорологија и други атмосферски науки, вклучувајќи климатски истражувања, поморски науки, вулканологија, палеоекологија.

46 Математика и статистика

Математика, истражување на операции, нумеричка анализа, статистички науки, статистика и други сродни полиња.

48 Компјутерски науки

Компјутерски науки: дизај на систем, компјутерско програмирање, процесирање на податоци, мрежи, оперативни системи - само развој на софтвер (развој на хардвер треба да се класифицира со инженерските полиња).

Инженерство, изработка/производство и изградба

52 Инженерство и инженерска трговија

Инженерско цртање, механика, обработка на метал, струја, електроника, телекомуникации, енергија и хемиско инженерство, одржување на возила, анкетирање.

54 Производство и обработка

Обработка на храна и пијалаци, текстил, облека, обувки, материјали од кожа (дрво, хартија, пластика, стакло итн.), рударство и ископување.

58 Архитектура и градежништво

Архитектура и градско планирање, структурна архитектура, пејсажна архитектура, општинско планирање, картографија;

Градење, конструирање;

Градежно инженерство.

Земјоделство

62 Земјоделство, шумарство и рибарство

Земјоделство, производство на житни растенија и живина, агрономија, животинско полјоделство, хортикултура и градинарство, шумарство и шумарски производствени техники, природни паркови, диви животни, риболов, наука и технологија за риболов.

64 Ветеринарство

Ветеринарна медицина и ветеринарна асистенција.

Здравство и социјални услуги

72 Здравство

Медицина: анатомија, епидемиологија, цитологија, физиологија, имунологија и имунохематологија, патологија, анестезиологија, педијатрија, гинекологија и акушерство, интерна медицина, хирургија, неурологија, психијатрија, радиологија, офталмологија;

Медицински услуги: јавни здравствени услуги, хигиена, фармација, фармакологија, терапеутика, рехабилитација, протетика, оптометрика, исхрана;

Болничар(к)и: медицински сестри, акушерки;

Стоматолошки услуги: забен техничар, забен хигиеничар, забен лабораториски техничар, одонтологија.

76 Социјални услуги

Социјална грижа: грижа на инвалиди, детска грижа, младинска грижа, герентолошки услуги;

Социјална работа: советување, социјална помош итн.

Услуги

81 Лични услуги

Хотелиерство и опслужување (кетеринг), патување и туризам, спорт и рекреација, фризерство, третмани за убавина и други лични услуги: чистење, перење, хемиско чистење, козметички услуги, домашни услуги.

84 Транспортни услуги

Вештина да се управува со брод, бродски заповедник, наутички науки, воздушен екипаж, контрола на летање, железнички операции, помош на пат, поштенски услуги.

85 Заштита на животна средина

Заштита на животна средина, контрола и заштита, контрола на загадување на воздух и вода, заштита при работа и обезбедување.

86 Услуги за обезбедување

Заштита на имот и лица, полициска работа и сродни услуги во спроведување на законите, криминологија, заштита од пожар и противпожарна заштита, цивилно обезбедување.

Војска.

Непознати или неспецифицирани

(Оваа категорија не е дел од самата класификација, но е потребна во прибраните информации од '99, за непознатите или неспецифицирани подрачја на образование.)

Речник на термини

Курс/Наставна програма

Курс/Наставна програма, за оваа цел е земена со значење, планирана серија на искуства од учење во одреден опсег на предмети или вештини понудени преку спонзорска агенција и реализирани од страна на еден или повеќе студенти.

Формално образование (или првично образование или редовно образование и универзитетско образование)

Образование кое се нуди преку систем на училишта, колеџи, универзитети и други формални образовни институции, кои вообичаено ја составуваат “скалата” на редовно образование за деца и млади луѓе, генерално со почеток меѓу пет годишна и седум годишна возраст, продолжувајќи до дваесет или дваесет и пет годишна возраст. Во некои држави погорните “скалила” на овој систем се составени од организирани програми за заеднички вработувања со скратено работно време или вонредно учествување во редовното школување во универзитетскиот систем; ваквите програми се познати како “дуален систем”, или некој еквивалентен термин во одредената земја.

Неформално образование

Секои организирани и одржливи образовни активности, кои не се опфатени со горенаведената дефиниција за формално образование. Неформалното образование, значи може да се одвива во и надвор од образовните институции и да учествуваат луѓе од сите возрасти. Во зависност од контекстот во државата, може да покрива образовни програми за описменување на возрасни луѓе, основно образование за деца кои не одат на училиште, животни вештини, работни вештини и општа култура. Неформалното образование, не секогаш го следи системот “скала” и може да има различно времетраење.

Образование на лица со посебни потреби

Образовна интервенција и поддршка создадена за образованието на лицата со посебни потреби. Терминот “образование на лицата со посебни потреби” се употребува како замена за терминот “посебно образование”. Стариот термин беше сфатен како образование за деца со инвалидитет кое се одвива во специјални училишта и институции, различни и надвор од институциите и регулираниот училишен и универзитетски систем. Денес, во многу земји, всушност, децата со инавалдитет се школуваат во редовниот систем на образование. Се повеќе, концептот на деца со посебни образовни потреби, се протега подалеку од оние деца кои се вклучени во категоријата на

хендикепирани, за да се покријат и оние деца кои немаат успех во училиште заради голем опсег на причини кои најверојатно ги спречуваат да достигнат оптимален прогрес. Без разлика дали оваа пошироко дефинирана категорија на деца имаат потреба од дополнителна поддршка или не зависи од степенот до кој училиштата треба да ги адаптираат своите наставни програми, учењето и организацијата и/или треба да обезбедат дополнителни човечки или материјални ресурси за да стимулираат ефективно и ефикасно учење за овие деца.

Образование на возрасни (или континуирано или повратно образование)

Целата структура на организиран образовн процес, без разлика на содржината, нивото и методот, без разлика дали е формално или друг вид, без разлика дали го пролонгира или заменува базичното образование во училишта, колеџи и универзитети, како и пракса, каде лицата опфатени во категоријата "возрасни", од општеството во кое припаѓаат, можат да ги подобрат своите технички или професионални квалификации, дополнително да ги развијат сопствени способности, да го збогатат своето знаење со цел:

- *Да завршат ниво од формално образование
- *Да се здобијат со знаења и вештини од ново подрачје
- *Да го освежат и надополнат своето знаење во одредено подрачје.

Прилог бр. 2

**КЛАСИФИКАЦИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИТЕ
ПОДРАЧЈА, ПОЛИЊА И ОБЛАСТИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА ФРАСКАТИЕВА КЛАСИФИКАЦИЈА**

1 НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

101 Астрономија

- 10100 Астрономија
- 10101 Позициона астрономија
- 10102 Теориска астрономија и небесна механика
- 10103 Сателитска астрономија
- 10104 Астрофизика
- 10105 Друго

102 Биологија

- 10200 Биологија
- 10201 Биохемија
- 10202 Ботаника
- 10203 Бактериологија
- 10204 Ентомологија
- 10205 Екологија
- 10206 Биогеографија
- 10207 Физиологија
- 10208 Генетика
- 10209 Имунологија
- 10210 Микробиологија
- 10211 Молекуларна биологија

- 10212 Палеонтологија
- 10213 Радиобиологија
- 10214 Зоологија и зоофизиологија
- 10215 Друго

103 Физика

- 10300 Физика
- 10301 Акустика
- 10302 Атомска и молекуларна физика
- 10303 Биофизика
- 10304 Електромагнетизам
- 10305 Физика на елементарните честички
- 10306 Физика на гасови
- 10307 Физика на плазмата
- 10308 Физика на цврста состојба
- 10309 Физика на кондензирана материја
- 10310 Физичка инструментација
- 10311 Физика на проводници
- 10312 Експериментална физика
- 10313 Класична механика, квантумна механика, релативитет, гравитација,
- 10314 Математичка и општа теоретска физика,
- 10315 Методологија,
- 10316 Метрологија
- 10317 Нуклеарна физика
- 10318 Оптика
- 10319 Статистичка физика, термодинамика
- 10320 Теориска физика
- 10322 Термална физика
- 10323 Друго

104 Геофизика

- 10400 Геофизика
- 10401 Геомагнетизам и аерономија
- 10402 Физичка океанографија
- 10403 Физика и хемија на вулканите
- 10404 Сеизмологија и физика на земјината внатрешност
- 10405 Метерологија и физика на атмосфера
- 10406 Друго

105 Географија

- 10500 Географија
- 10501 Физичка географија
- 10502 Картографија
- 10503 Регионална географија
- 10504 Теориска географија
- 10505 Општествена географија (економска)
- 10506 Туристичка географија
- 10507 Урбана географија
- 10508 Други специфични подрачја
- 10509 Климатологија
- 10510 Педологија
- 10511 Геоморфологија
- 10512 Друго

106 Геологија и минерологија

- 10600 Геологија
- 10601 Кристалографија
- 10602 Минерологија

10603	Петрологија
10604	Геохемија
10605	Геотектоника
10606	Палентологија и биостратиграфија
10607	Седиментологија
10608	Хидрологија
10609	Природни извори (минерални и енергетски сировини и вода)
10610	Геологија на околината
10611	Геотехнологија
10612	Стратиграфија
10613	Друго

107 Хемија

10700	Хемија
10701	Физичка хемија
10702	Аналитичка хемија
10703	Биохемија
10704	Макромолекуларна хемија
10705	Неорганска хемија
10706	Органска хемија
10707	Геохемија
10708	Структурна хемија
10709	Нуклеарна хемија
10710	Електрохемија
10711	Фотохемија
10712	Теоретска хемија, квантна хемија
10714	Друго

108 Биохемија

10800	Биохемија
10801	Протеини
10802	Ензими

10803	Биоенергетика
10804	Биополимери
10805	Липиди, стероиди
10806	Јагленохидрати
10807	Електролити
10808	Хормони
10810	Друго

109 Математика

10900	Математика
10901	Алгебра
10902	Анализа и функционална анализа
10903	Диференцијални равенки
10904	Функции
10905	Геометрија
10906	Математичка логика
10907	Математичка статистика и оперативни истражувања
10908	Теорија на броеви
10909	Теорија на веројатноста
10910	Теорија на графови
10911	Топологија
10912	Применета математика и математичко моделирање
10913	Програмирање
10914	Друго

110 Информатика

11000	Информатика
11001	Теорија на системи и контрола
11002	Информациони системи и програмирање
11003	Програмски јазици и системи
11004	Нумеричка анализа
11005	Вештачка интелигенција

11006	Сметачки интегрирани методи и апликации
11007	Алгоритми
11008	Оптимизација
11009	Симулација
11010	Развивање на софтвер и бази на податоци
11011	Друго

2 НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

201 Архитектура, урбанизам и планирање

20100	Архитектонско проектирање и дизајн
20101	Структурални анализи
20102	Нормативи во организација на просторот
20103	Развој на архитектурата и урбанизмот и архитектурното наследство
20104	Методологија на проектирање
20105	Градски центри
20106	Рурална средина
20107	Инфраструктурни системи
20108	Материјали и технологија на градење
20109	Стандардизација на материјали и типизација на делови и градежен склоп
20110	Монтажа во масовна изградба
20111	Префабрикација и монтажа во архитектурата
20112	Архитектонски конструкции
20113	Конзервација и ревитализација на културно историски споменици
20114	Урбано и просторно планирање и проектирање
20115	Урбанистички нормативи
20116	Пејсажна архитектура
20117	Архитектонска физика
20118	Друго

202 Електротехника

20200	Електротехника
20201	Електроенергетика
20202	Теорија на кола
20203	Електронски кола
20204	Проводници, индикатори, диелектрици и прекинувачи
20205	Магнетни материјали и суперпроводници
20206	Електромагнетика
20207	Друго

203 Електромашинство

20300	Електроенергетски мрежи и системи
20301	Агрегати и електрани
20302	Електрични машини, трансформатори и апарати
20303	Електромоторни погони
20304	Интегрирани погонски системи
20305	Електрохемиски конверзии и акумулации
20306	Користење на електрична енергија
20307	Електротермиски уреди
20308	Теорија на автоматизација
20309	Друго

204 Електроника и автоматика

20400	Микробранова техника
20401	Електронски цевки
20402	Опто-електронски ефекти и компоненти
20403	Микроелектроника
20404	Интегрирана електроника
20405	Квантна електроника
20406	Оптоелектроника
20407	Електронски компоненти
20408	Материјали за електронски компоненти

20409 Мерења и инструменти

20410 Радиациона инструментација

20411 Биомедицинска техника

20412 Звук и ултра звук

20413 Медицинска електроника

20414 Друго

205 Енергетика

20500 Енергетско и процесно машинство (Размена на топлина; Повеќе фазни системи;

20501 Теорија и конструкција на енергетски машини (Парогенератори; Топлински турбини)

20502 Теорија и проектирање на енергетски постројки

20503 Математичко моделирање и симулација на енергетски процеси

20504 Термотехника и термотехнички апарати и постројки

20505 Неконвенционални извори на енергија и технологии

20506 Рационално користење на енергија

20507 Мотори со внатрешно согорување

20508 Погонски материјали (горива и технологии за конверзија на енергија)

20509 Греење и климатизација и топлификациони системи

20510 Ладилна техника и системи

20511 Техничка термодинамика

20512 Индустриски хазард

20513 Нуклеарна енергетика

20514 Друго

206 Геодезија

20600 Нижа геодезија

20601 Фотограметрија

20602 Применета геодезија

20603 Аграри операции, катастар

20604 Просторно планирање и уредување на населби

20605	Виша геодезија
20606	Картографија
20607	Геолетска астрономија
20608	Организација и економика на геодетските работи
20609	Друго

207 Градежништво и водостопанство

20700	Градежни материјали
20701	Геотехника
20702	Градежни конструкции во ниско и високо градбата
20703	Земјотресно инженерство
20704	Компјутерска интеракција при проектирање и градење на објекти
20705	Механика на цврсто и деформабилно тело
20706	Теорија на конструкции
20707	Челични конструкции
20708	Бетонски, армирано бетонски и преднапрегнати конструкции
20709	Патишта и аеродроми
20710	Железници
20711	Тунели
20712	Хидрологија
20713	Хидраулика
20714	Комунална хидротехника и заштита на водите
20715	Уредување на водотеците и заштита од ерозија
20716	Хидротехнички мелиорации
20717	Хидротехнички објекти
20718	Енергетско искористување на водите
20719	Организација и економика во градежништвото и водостопанството
20720	Друго

208 Графичко инженерство

- 20800 Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing)
- 20801 Технологии на печатење (форми, постапка, доработка)
- 20802 Графички процеси и машини
- 20803 Графички материјали (бои, галванотехника)
- 20804 Друго

209 Хемиско инжинерство

- 20900 Катализа и реакциско инжинерство
- 20901 Механички, топлински и сепарациони процеси
- 20902 Анализа и синтеза на процеси
- 20903 Математичко моделирање на процеси
- 20904 Транспортни појави и процеси
- 20905 Биоинжинерство
- 20906 Полимерно инжинерство
- 20907 Друго

210 Хемиска технологија

- 21000 Неорганска хемиска технологија-базна хемиска индустрија и фертилизација
- 21001 Неорганска хемиска технологија - огноотпорни материјали
- 21002 Неорганска хемиска технологија - стакло, глина, порцелан, керамика
- 21003 Неорганска хемиска технологија - друго
- 21004 Органска хемиска технологија- гориво и нафта
- 21005 Органска хемиска технологија- целулоза, вискоза и хартија
- 21006 Органска хемиска технологија- бои и лакови
- 21007 Органска хемиска технологија- каучук, гума и гумени производи
- 21008 Органска хемиска технологија- пестициди

21009	Органска хемиска технологија- петрохемиски производи
21010	Органска хемиска технологија- кожа
21011	Органска хемиска технологија -друго
21012	Технологија на полимери
21013	Техничка електрохемија
21014	Друго

211 Индустриско инжинерство и Менаџмент

21100	Метод на анализа на структура и функционирање на претпријатието
21101	Планирање
21102	Анализа и мерење на работата и времето
21103	Проучување на факторите на работната средина и заштита на работа
21104	Внатрешен транспорт
21105	Организација на технолошки процеси
21106	Организација на административни процеси
21107	Методи на теоријата на системот и системска анализа
21108	Индустриска динамика
21109	Теорија на одлучување
21110	Операциони истражувања
21111	Друго

212 Компјутерска техника и информатика

21200	Архитектура на сметачки системи
21201	Програмски јазици и технологии
21202	Информациони системи и мрежи
21203	Бази на податоци
21204	Обработка на информации
21205	Вештачка интелигенција и системи
21206	Процесирање на податоци
21207	Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер)

21208 Друго

213 Контрола на квалитет

21300 Метрологија

21301 Статистички методи во контрола на квалитет

21302 Контрола на линија и контрола од линија

21303 Стандардизација

21304 Анализа на трошоци за квалитет

21305 Друго

214 Машинство

21400 Општо машинство, проектирање и машински конструкции

21401 Машински елементи и технички системи

21402 Теорија и конструкција на машини за обработка

21403 Производно машинство, технологии и системи

21404 Технологија на обработка на метали и алатни машини

21405 Еластичност и пластичност, реологија

21406 Техничка обработка на цврсти и прашкасти материјали

21407 Обработка на течности и гасови, гасни и течни хетерогени системи

21408 Машински системи

21409 Заварување и технологии на заварување

21410 Заварени конструкции

21411 Моторни возила

21412 Земјоделско машинство и механизација

21413 Транспортна механизација

21414 Шински возила

21415 Бродоградба

21416 Аеротехника

21417 Техничка механика и механика на цврсто тело

21418 Експериментална механика

21419 Биомеханика

- 21420 Механика на флуидите и струјно технички системи
- 21421 Хидроенергетика
- 21422 Автоматика
- 21423 Регулациона техника
- 21424 Друго

215 Материјали

- 21500 Машински материјали
- 21501 Оптички материјали
- 21502 Неоргански материјали
- 21503 Композитни материјали
- 21504 Керамички и прашкасти материјали
- 21505 Аморфни материјали
- 21506 Полимерни материјали
- 21507 Спојување и површинска обработка
- 21508 Дентални материјали
- 21509 Друго

216 Металургија

- 21600 Физичка металургија
- 21601 Металургија на железо и челик
- 21602 Металургија на обоени и ретки метали
- 21603 Електрометалургија
- 21604 Прашката металургија
- 21605 Преработка на метали во течна состојба
- 21606 Преработка на метали во пластична состојба
- 21607 Металуршко инженерство
- 21608 Металургија на заварување
- 21609 Испитување на металите
- 21610 Друго

217 Применета геологија и геофизика

- 21700 Кристалографија
- 21701 Минерологија
- 21702 Петрологија
- 21703 Геохемија
- 21704 Геотектоника
- 21705 Регионална геологија
- 21706 Палентологија
- 21707 Економска геологија
- 21708 Лежишта на минерални сировини
- 21709 Геотехника
- 21710 Хидрологија
- 21711 Применета геофизика
- 21712 Друго

218 Регулација и управување со технолошки процеси

- 21800 Мерни сензори, интелигентни мерни конвертори и инструменти
- 21801 Моделирање, симулација и анализа на комплексни контролни системи
- 21802 Анализа на процеси со статистички процеси
- 21803 Техники за контрола и управување на дисконтинуирани и континуирани процеси
- 21804 Анализа и дизајн на мултиваријабилна Feed back, Feed forward и недетерминирана контрола
- 21805 Динамичка категоризација на контролни системи при користење на стохастички сигнали
- 21806 Развивање на експертски системи
- 21807 Компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси
- 21808 Друго

219 Рударство

- 21900 Експлоатација на слоевити лежишта
- 21901 Експлоатација на неслоевити лежишта
- 21902 Експлоатација на нафта и земјин гас
- 21903 Изградба на јамски простории
- 21904 Механизација и автоматизација во рудниците
- 21905 Транспортни и извозни постројки
- 21906 Рударски и геодетски мерења
- 21907 Длабинско дупчење
- 21908 Подготовка на минерални сировини
- 21909 Вентилација и техничка заштита
- 21910 Одводнување на лежишта и снабдување со вода
- 21911 Механика на карпите и тлото
- 21912 Градежништво во рударство
- 21913 Организација и економика во рударството
- 21914 Друго

220 Сообраќај и транспорт

- 22000 Средства за јавен превоз
- 22001 Управување и контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли, техники и технологии, на регулацијата на сообраќајот, информациона системи, сообраќајни системи,
- 22002 Комбиниран (интегрален) сообраќај (Механизација за претоварни операции,
- 22003 Технологија на транспортни процеси, Техники на транспортни технологии,
- 22004 Транспортна логистика
- 22005 Планирање на сообраќајот
- 22006 Безбедност на сообраќајот
- 22007 Воздушен сообраќај
- 22008 Воден сообраќај
- 22009 Железнички сообраќај
- 22010 Поштенски сообраќај и телекомуникации

- 22011 Економика во сообраќајот и транспортот (транспортна економика)
- 22012 Сообраќајно инженерство и проектирање
- 22013 Меѓународен транспорт, шпедиција и осигурување
- 22014 Друго

221 Технологија на прехранбени производи

- 22100 Технологија на овошни и градинарски производи
- 22101 Технологија на вриење
- 22102 Технологија на полоделски производи
- 22103 Технологија на месо и месни преработки
- 22104 Технологија на млеко и млечни производи
- 22105 Индустриско производство на готова храна
- 22106 Технолошка микробиологија
- 22107 Технологија и техника на пакување
- 22108 Друго

222 Технологија на фармацевтски производи

- 22200 Хемиска синтеза на фармацевтски производи
- 22201 Технологија на таблетирање
- 22202 Технологија на ампулирање
- 22203 Екстракција на фармацевтски производи
- 22204 Технологија на добивање на галенски препарати
- 22205 Технологија на добивање на суспензии на раствори
- 22206 Друго

223 Текстилна технологија

- 22300 Текстилни и технички влакна
- 22301 Текстилно механичко инженерство
- 22302 Хемија на текстилот
- 22303 Технологија на облека
- 22304 Дизајнирање на текстил и облека
- 22305 Технологија на конфекција

22306 Друго

224 Телекомуникационо инжинерство

22400 Теорија на информации и комуникации

22401 Антени и простирање на бранови

22402 Радари и радионавигација

22403 Радиокомуникација

22404 Радио, ТВ и аудио-техника

22405 Друго

225 Животна средина

22500 Животна средина

22501 Социјална екологија

22502 Вода, воздух и почва

22503 Бучава и вибрации

22504 Индустрија

22505 Енергија

22506 Отпадни материјали

22507 Друго

226 Воено технички науки

22600 Воено технички науки

22601 Друго

3 НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ – МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО**301 Фундаментални медицински науки**

- 30100 Анатомија
- 30101 Хистологија
- 30102 Ембриологија
- 30103 Цитологија
- 30104 Физиологија
- 30105 Кинезиологија
- 30106 Патолошка анатомија
- 30107 Фармакологија
- 30108 Микробиологија
- 30109 Бактериологија
- 30110 Вирусологија
- 30111 Паразитологија
- 30112 Имунологија
- 30113 Имунохематологија
- 30114 Токсикологија
- 30115 Медицинска генетика
- 30116 Медицинска физика
- 30117 Биохемија (медицинска хемија)
- 30118 Друго

302 Клиничка медицина

- 30200 Анестезиологија
- 30201 Дерматовенерологија
- 30202 Ендокринологија и заболување на метаболизмот
- 30203 Епидемиологија
- 30204 Физикална медицина и рехабилитација
- 30205 Гинекологија и акушерство
- 30206 Хематологија

30207	Хепато-гастро-ентерологија
30208	Инфектологија
30209	Кардиологија
30210	Клиничка биохемија
30211	Клиничка фармакологија и токсикологија
30212	Нефрологија
30213	Неврологија
30214	Нуклеарна медицина
30215	Ортопедски болести
30216	Оториноларингологија
30217	Педијатрија
30218	Пулмологија со фтизологија
30219	Офталмологија
30220	Онкологија
30221	Радиологија
30222	Ревматологија
30223	Геријатрија
30224	Тропски и карантински заболувања
30225	Друго

303 Хирургија (општа)

30300	Анестезиологија и реанимација
30301	Кардиофаскуларна хирургија
30302	Неврохирургија
30303	Урологија
30304	Детска хирургија
30305	Пластична хирургија
30306	Дигестивна хирургија
30307	Торакална хирургија
30308	Трауматологија
30309	Друго

304 Стоматологија

30400 Општа стоматологија (Дентални развојни поцеси, Кариологија, Ендодонција, Фокална инфекција

30401 Превентивна стоматологија

30402 Детска стоматологија

30403 Ортодонција

30404 Дентална патологија

30405 Орална патологија

30406 Пародонтологија

30407 Протетика

30408 Орална хирургија

30409 Максилофацијална хирургија

30410 Реставративна стоматологија

30411 Денто-фацијална трауматологија

30412 Дентални материјали

30413 Имплантологија

30414 Дентална радиологија

30415 Генетски основи во стоматологијата

30416 Друго

305 Здравствена нега (Сестринство)

30500 Хигиена

30501 Здравствена нега

30502 Здравствено воспитување со методологија

30503 Исхрана и диетика

30504 Ментална хигиена и психијатрија со нега

30505 Гиникологија и акушерство со нега

30506 Физикална медицина со принципи на рехабилитација

30507 Детски болести со нега на болно и здраво дете

30508 Медицинска психологија

- 30509 Медицинска социологија
- 30510 Детска социологија
- 30511 Друго

306 **Фармација**

- 30600 Фармацевтска хемија
- 30601 Фармакоинформатика
- 30602 Фармакокинетика и фармакодинамика
- 30603 Фармакогенетика
- 30604 Биофармација
- 30605 Имунохемија
- 30606 Фармацевтска ботаника
- 30607 Фармакогнозија
- 30608 Биотехнологија
- 30609 Аналитика на лекови
- 30610 Стабилност на лекови
- 30611 Токсиколошка хемија
- 30612 Инструментална фармацевтска анализа
- 30613 Броматологија
- 30614 Историја на фармацијата
- 30615 Социјална фармација
- 30616 Друго

307 **Медицинска технологија**

- 30700 Нуклеарна медицина
- 30701 Томографија
- 30702 Биомедицинска техника
- 30703 Медицинска инструментација
- 30704 Фармацевтска технологија
- 30705 Инструментални методи во фармацијата
- 30706 Медицинско лабораториски истражувања и аналитика

30707 Друго

308 Јавно здравство и здравствена заштита

30800 Епидемиологија

30801 Организирање и раководење со болници

30802 Медицинска етика и деонтологија

30803 Здравствена статистика и информатика

30804 Организација на здравствената служба

30805 Организација на фармацевтската и стоматолошката служба

30806 Фармацевтска информатика

30807 Медицина на трудот

30808 Геронтологија

30809 Спортска и училишна медицина

30810 Историја на медицината

30811 Здравствена екологија

30812 Здравствени кадри и едукација

30813 Економика на здравството

30814 Здравствено осигурување; квалитет на здравственото осигурување

30815 Здравстен менаџмент

30816 Здравствено воспитание и промоција на здравството

30817 Здравствени индикатори (индикатори на здравствена состојба на населението)

30818 Друго

309 Психијатрија

30900 Ментална хигиена

30901 Психосоматика

30902 Детска психијатрија

30903 Психопатологија

30904 Форенезична психијатрија

- 30905 Психотерапија
- 30906 Психоанализа
- 30907 Психофармакотерапија
- 30908 Друго

4 НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ – БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

401 Наука за земјиштето и хидрологија

- 40100 Педологија
- 40101 Метеорологија со агроклиматологија
- 40102 Земјоделско инженерство
- 40103 Економика на земјоделството и развој
- 40104 Генеза, класификација и картографија на земјиштето
- 40105 Плодност на земјиштето и фертилизација
- 40106 Физика на земјиштето
- 40107 Хемија на земјиштето
- 40108 Биологија на земјиштето
- 40109 Минерологија на земјиштето; мелиорација на земјиштето
- 40110 Друго

402 Заштита на растенијата

- 40200 Фитопатологија
- 40201 Ентомологија
- 40202 Фитофармација (пестициди)
- 40203 Биолошка борба
- 40204 Вируси
- 40205 Плевел
- 40206 Нематоди
- 40207 Гриње
- 40208 Глодари
- 40209 Друго

403 Растително производство

- 40300 Житни култури (пченка, пченица, ориз и друго)
- 40301 Сортни жита
- 40302 Индустриски растенија (тутун, памук сончоглед и друго)
- 40303 Крмни растенија
- 40304 Зеленчук
- 40305 Цвеќе и декоративни растенија
- 40306 Тропски растенија
- 40307 Физиологија на растенијата
- 40308 Генетика и селекција на растителното производство
- 40309 Друго

404 Пчеларство

- 40400 Пчеларство
- 40401 Друго

405 Овоштарство

- 40500 Овоштарство
- 40501 Друго

406 Лозарство

- 40600 Органографија
- 40601 Ампелографија
- 40602 Друго

407 Ветеринарна медицина

- 40700 Анатомија на животни
- 40701 Биофизика
- 40702 Ембриологија
- 40703 Физиологија
- 40704 Хистологија

40705	Имунологија
40706	Микробиологија
40707	Молекуларна биологија
40708	Патолошка морфологија
40709	Патолошка физиологија
40710	Болести на преживни животни
40711	Болести на непреживни животни
40712	Болести на мали животни
40713	Болести на живина
40714	Болести на риби, пчели и дивеч
40715	Фармакологија и токсикологија
40716	Паразитни болести
40717	Заразни болести
40718	Радиобиологија
40719	Хирургија
40720	Офталмологија
40721	Ортопедија
40722	Ренгенологија физикална терапија
40723	Андрологија и вештачко осеменување
40724	Гинекологија и акушерство со стерилитет
40725	Терапија и здравствена заштита на животни
40726	Ендокринологија и биотехнологија во репродукцијата
40727	Зоохигиена
40728	Хигиена и технологија на производи и сировини од животинско потекло
40729	Здравствена заштита на животните од аспект на зачувување на животната средина
40730	Исхрана - диетика
40731	Управно ветеринарство
40732	Судска ветеринарна медицина
40733	Историја и етика, деонтологија во ветеринарната медицина
40734	Друго

408 Добиточно производство (Сточарство)

- 40800 Говедарство
- 40801 Свињарство
- 40802 Овчарство
- 40803 Живинарство
- 40804 Генетика и селекција на домашни животни
- 40805 Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло
- 40806 Исхрана и диетика на животни
- 40807 Механизација во добиточното производство
- 40808 Друго

409 Рибарство

- 40900 Водени екосистеми
- 40901 Хидроботаника
- 40902 Фитопланктон
- 40903 Циприниди
- 40904 Друго

410 Шумарство и хортикултура

- 41000 Облагородување на шумските дрвја
- 41001 Физиологија и исхрана на шумските дрвја
- 41002 Одгледување на шуми
- 41003 Уредување на шумите
- 41004 Искористување на шумите
- 41005 Механизација во шумарството
- 41006 Економика на шумското стопанство
- 41007 Хортикултура
- 41008 Друго

411 Преработка на дрво

41100 Механичка преработка на дрвото

41101 Хемиска преработка на дрвото

41102 Друго

412 Производство на хартија

41200 Производство на хартија

41201 Друго

413 Биотехнологија

41300 Биоинжинерство

41301 Растителна биотехнологија

41302 Микробна биотехнологија

41303 Животинска биотехнологија

41304 Искористување на одпадни материи

41305 Друго

414 Прехранбена технологија

41400 Прехранбено инженерство

41401 Нутриционизам

41402 Микробиологија

41403 Друго

415 Преработка на анимални производи

5 НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ – ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ**501 Антропологија**

- 50100 Физичка антропологија
- 50101 Економска антропологија
- 50102 Културна антропологија
- 50103 Социјална антропологија
- 50104 Применета антропологија
- 50105 Друго

502 Демографија

- 50200 Теорија на населението
- 50201 Демографски модели и методи
- 50202 Историја на развојот на населението
- 50203 Пораст на населението и негови компоненти
- 50204 Структура на населението
- 50205 Демографски проекции и нивна примена во планирањето
- 50206 Интеракција меѓу демографските, економските и социјални проеци
- 50207 Планирање на семејството
- 50208 Популациона градска и селска политика
- 50209 Друго

503 Економски науки

- 50300 Економска теорија
- 50301 Политичка економија
- 50302 Применета економија
- 50303 Историја на економската мисла
- 50304 Економска историја

50305	Економски развој
50306	Регионална економија
50307	Меѓународни економски односи
50308	Фискална економија
50309	Меѓународна економија
50310	Просторна економија и екологоја
50311	Економика на индустрија
50312	Економика на јавни служби
50313	Економика на трговија
50314	Економика на аграрот и шумарството
50315	Економика на сообраќај
50316	Економика на образование
50317	Економика на градежништво
50318	Економика на туризам и угостителство
50319	Економика на надворешна трговија
50320	Економија на трудот
50321	Банкарство
50322	Економетрија
50323	Економика на препријатијата
50324	Економика на инвестиции
50325	Маркетинг
50326	Финансии
50327	Економска статистика
50328	Сметководство
50329	Друго

504 Кинезиологија

- 50400 Фундаментална кинезиологија (биомеханика, психомоторика, физиологија, друго)
- 50401 Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго)
- 50402 Општествена кинезиологија (социологија на физичка култура, психологија на спорт, историја на физичка култура, педагогија, друго)
- 50403 Друго

505 Образование

- 50500 Педагогија
- 50501 Дидактика
- 50502 Специјална дидактика
- 50503 Историја на педагошките системи
- 50504 Методика
- 50505 Теорија на воспитување
- 50506 Теорија и развој на наставни програми
- 50507 Елементарно образование (системи и методи)
- 50508 Стручно и средношколско образование (системи и методи)
- 50509 Системи и методи на високото образование
- 50510 Системи за перманентно образование
- 50511 Образование на возрасни, перманентно образование
- 50512 Образовна политика
- 50513 Образование на наставници
- 50514 Образование со примена на компјутер
- 50515 Компаративна и историја на педагогијата
- 50516 Психодеагогија
- 50517 Експериментална педагогија
- 50518 Социјална педагогија
- 50519 Ортопедагогија
- 50520 Логопедија

- 50521 Дефектологија
- 50522 Заштита и помош на хендикепирани
- 50523 Дефектолошка дијагностика
- 50524 Андрагогија
- 50525 Друго

506 **Организациони науки и управување (менаџмент)**

- 50600 Наука за организација
- 50601 Теорија и организација на деловните ситеми
- 50602 Менаџмент системи
- 50603 Бизнис менаџмент
- 50604 Банкарски менаџмент
- 50605 Стратешки менаџмент
- 50606 Сметководствен менаџмент
- 50607 Финансиски менаџмент
- 50608 Маркетинг менаџмент
- 50609 Меѓународен менаџмент
- 50610 Логистика
- 50611 Управување со системи
- 50612 Управување со економиите
- 50613 Деловно комуницирање
- 50614 Одлучување
- 50615 Менаџмент во администрација
- 50616 Менаџмент во аграрот
- 50617 Менаџмент во здравство
- 50618 Менаџмент во образование
- 50619 Менаџмент во осигурување
- 50620 Социјален менаџмент
- 50621 Менаџмент во царина и шпедиција
- 50622 Управување со човечки ресурси
- 50623 Претприемништво

50624 Друго

507 **Политички науки**

50700 Политички науки (основи, теорија, методологија, историја, друго)

50701 Политички системи

50702 Современи политички системи

50703 Граѓанско општество, политички партии и интересни групи

50704 Меѓународни политички организации

50705 Дипломатија

50706 Комуникации и мас-медиуми

50707 Теорија на новинарство и системи на информирање

50708 Политика на поединечни активности, струки и специјалности

50709 Методологија и теорија во политичките науки

50710 Друго

508 **Правни науки**

50800 Вовед во правото

50801 Теорија на правото

50802 Управно право

50803 Граѓанско право

50804 Казнено право

50805 Трудово право

50806 Меѓународно јавно право

50807 Меѓународно приватно право

50808 Меѓународно стопанско право

50809 Компаративно право

50810 Римско право

50811 Право на Европската Унија

50812 Финансиско право

50813 Еколошко право

50814 Уставно право

50815	Меѓународни односи и историја на дипломатијата
50816	Меѓународни економски односи
50817	Дипломатско и конзуларно право
50818	Човекови права и слободи
50819	Семејно право
50820	Наследно право
50821	Социјално право
50822	Историја на правото
50823	Трговско право
50824	Деловно право
50825	Закон за друштва
50826	Криминологија
50827	Авторско пронајдувачко право
50828	Облигационо право
50829	Транспортно право
50830	Туристичко право
50831	Современи политички системи
50832	Царинско управна постапка
50833	Царински системи и царинска политика
50834	Нотарско право
50835	Друго

509 Јавна управа и администрација

50900	Наука за управата
50901	Јавна управа
50902	Јавни служби
50903	Друго

510 Психологија

51000	Општа психологија
51001	Клиничка психологија

51002	Психоанализа
51003	Психологија на советување
51004	Развојна психологија
51005	Психологија на образование и воспитување
51006	Социјална психологија
51007	Психологија на трудот
51008	Организациска психологија
51009	Психологија на личноста
51010	Методологија и психометрија
51011	Воена психологија
51012	Психологија на активности, струки и специјалности
51013	Применета и експериментална психологија
51014	Психопатологија
51015	Сообраќајна психологија
51016	Психологија на спортот
51017	Психологија на туризмот
51018	Психологија на угостителството
51019	Друго

511 Социологија

51100	Општа социологија
51101	Економска социологија
51102	Социологија на политиката
51103	Социологија на организација
51104	Социологија на технолошки развој
51105	Социологија на образованието
51106	Социјална екологија
51107	Урбана социологија (Социологија на град)
51108	Рурална социологија (Социологија на селото)
51109	Социологија на науката
51110	Социологија на културата

51111	Социологија на религија
51112	Социологија на моралот
51113	Социологија на домување
51114	Социологија на семејството
51115	Социологија на детето
51116	Социологија на трудот и организациите
51117	Социологија на правото и криминалистиката
51118	Методи на социолошки истражувања и социометрија
51119	Социологија на социјалните структури
51120	Социјална антропологија
51121	Социологија на норми и организација
51122	Социологија на масовните комуникации и информации
51123	Социјална патологија
51124	Медицинска социологија
51125	Социологија на етнички групи
51126	Социологија на македонското општество
51127	Социологија на спортот
51128	Друго

512 Социјална работа и социјална политика

51200	Социјална политика
51201	Теорија на социјална работа
51202	Социјален развој
51203	Социјална работа (во здравство, образование, социјална заштита и друго)
51204	Системи на социјална заштита
51205	Методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница)
51206	Друго

513 Статистика

- 51300 Теорија и методи на општествената статистика
- 51301 Статистика на националните сметки и стопански биланси
- 51302 Индустриска статистика
- 51303 Земјоделска статистика
- 51304 Економска статистика
- 51305 Социјална статитика
- 51306 Демографска статистика
- 51307 Друго

514 Туризам и угостителство

- 51400 Организација на угостителство
- 51401 Хотелиерство
- 51402 Гастрономија
- 51403 Туристички агенции
- 51404 Туристичка географија
- 51405 Туристичка политика
- 51406 Туристичка промоција
- 51407 Економика и организација на туризмот
- 51408 Хотелски инжинеринг
- 51409 Управување со туристички простор
- 51410 Контролинг во туризмот
- 51411 Угустителско познавање на стока и исхрана
- 51412 Безбедност во туризмот
- 51413 Туризмот и културното наследство
- 51414 Туристички маркетинг
- 51415 Туристичко деловно комуницирање
- 51416 Комуникации во туризмот
- 51417 Ресторански Менаџмент
- 51418 Туристичка култура; култура на однесување во туризмот
- 51419 Друго

515 Одбрана

- 51500 Полемологија
- 51501 Дефендологија
- 51502 Политички системи
- 51503 Интегрална безбедност
- 51504 Етиологија на загрозување
- 51505 Цивилна одбрана
- 51506 Управување и командување
- 51507 Цивилна заштита
- 51508 Мобилизациски системи
- 51509 Планирање на одбрана и заштита
- 51510 Воени доктрини
- 51511 Друго

516 Безбедност

- 51600 Општа криминалистичка теорија
- 51601 Криминалистичка методика
- 51602 Природнонаучна криминалистика
- 51603 Криминологија
- 51604 Методологија на истражувањето
- 51605 Кривично процесно право
- 51606 Криминалистичка медицина
- 51607 Криминалистичка психологија
- 51608 Полиција и човекови права
- 51609 Основи на науката на полицијата
- 51610 Друго

6 НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ – ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ**601 Историски науки**

- 60100 Теорија на историјата
- 60101 Филозофија на историја
- 60102 Античка историја
- 60103 Средновековна историја
- 60104 Византологија
- 60105 Современа историја (до околу 1800)
- 60106 Современа историја (1800 до 1914)
- 60107 Современа историја (после 1914)
- 60108 Историја на науката
- 60109 Општа историја на стариот век
- 60110 Општа историја на средниот век
- 60111 Национална историја на средниот век
- 60112 Национална историја на XVI – XVIII век
- 60113 Национална историја на XIX век до 1918 година
- 60114 Историја на Македонија
- 60115 Општа историја на новиот век
- 60116 Општа историја на најновиот период од 1918 година до денес
- 60117 Друго

602 Археологија

- 60201 Праисториска археологија
- 60202 Класична археологија: грчка и римска култура; римска провинциска култура
- 60203 Средновековна археологија: преселба на народите; словенска култура до IX век
- 60204 Археологија на Блискиот исток: Египет, Месопотамија, Вавилон, Асирија
- 60205 Епиграфика: грчка и римска

- 60206 Нумизматика: грчка и римска
- 60207 Историја на археологијата
- 60208 Палеологија
- 60209 Генеологија
- 60210 Друго

603 Библиотекарство и документација

- 60300 Библиотекарство
- 60301 Информациски системи и информатологија
- 60302 Комуникологија
- 60303 Архивистика и документација
- 60304 Библиографија
- 60305 Палеографија
- 60306 Библиологија
- 60307 Епиграфика
- 60308 Хералдика,
- 60309 Папирологија
- 60310 Музеологија
- 60311 Лексикологија и енциклопедистика
- 60312 Друго

604 Наука за јазикот (Лингвистика)

605 Филозофија

- 60500 Историја на филозофијата
- 60501 Логика
- 60502 Онтологија
- 60503 Етика
- 60504 Естетика

- 60505 Епистемологија
- 60506 Реторика
- 60507 Аксиологија
- 60508 Филозофија на науката
- 60509 Филозофија на техниката
- 60510 Филозофија на културата
- 60511 Филозофија на политиката
- 60512 Филозофска антропологија
- 60513 Филозофија на историјата
- 60514 Филозофија на религијата
- 60515 Современа филозофија
- 60516 Филозофија на јазикот
- 60517 Друго

606 Историја на уметноста

- 60600 Ранохристијанска уметност
- 60601 Средновековна западна уметност
- 60602 Средновековна византиска уметност
- 60603 Средновековна национална уметност
- 60604 Национална уметност од турскиот период
- 60605 Уметност на ренесансата - општа
- 60606 Уметност на ренесансата - национална
- 60607 Уметност на барокот - општа
- 60608 Уметност на барокот - национална
- 60609 Уметност на класицизмот - општа
- 60610 Уметност на класицизмот - национална
- 60611 Уметност на романтизмот - општа
- 60612 Уметност на романтизмот - национална
- 60613 Уметност на реализмот - општа
- 60614 Уметност на реализмот - национална

- 60615 Уметност на XX век (импресионизам, кубизам, фовизам, надреализам, дадаизам)
- 60616 Уметност на исламот
- 60617 Уметност на еврејскиот народ
- 60618 Музеологија и конзервација
- 60619 Нумизматика
- 60620 Друго

607 Ликовна уметност

- 60700 Цртање
- 60701 Сликање и сликарски техники
- 60702 Графика и графички техники
- 60703 Сликарска технологија
- 60704 Вајање и вајарски техники
- 60705 Керамика
- 60706 Креирање
- 60707 Текстил
- 60708 Методика на ликовно воспитување
- 60709 Скулптура и архитектура
- 60710 Заштита и реставрација
- 60711 Уметничка критика
- 60712 Друго

608 Драмски уметности

- 60800 Драматургија (Историја на светската драма и театар, Македонска драма и театар)
- 60801 Театрологија (Актерска игра, Сценски говор и техники на гласот, Сценски движења и танци, Сценографија и сценска техника, Театарска режија)
- 60802 Филмологија (Историја и теорија на филмот, Филмска техника и технологија,
- 60803 Филмска и ТВ режија, ТВ сценарио, ТВ камера, ТВ монтажа, ТВ и радио игра)

60804 Продукција и монтажа (сценско-уметнички дејности, филм, радио и ТВ, ТВ
монтажа)

60805 Друго

609 **Музички уметности**

60900 Музикологија

60901 Историја на музиката

60902 Етномузикологија

60903 Естетика на музиката

60904 Теорија на музиката

60905 Електроакустика

60906 Музичка педагогија

60907 Музички форми со анализа

60908 Хармонија и полифонија со анализа

60909 Диригирање и композиција

60910 Видови на инструменти (гудачки, пиано, харфа, хармоника, дувачки,
ударни, други)

60911 Вокално пеење

60912 Хорско пеење

60913 Вокална техника

60914 Солфеж

60915 Музички фолклор

60916 Друго

610 **Етнологија и етногенеза**

61000 Етногенеза

61001 Материјална култура

61002 Социјална култура

61003 Духовна култура

61004 Теорија и историја на цивилизацијата

61005 Етнологија на Европа и Средниот Исток

- 61006 Етнологија на Македонија
- 61007 Историја на етнологијата
- 61008 Фолклористика
- 61009 Друго

611 Теологија

- 61100 Библија
- 61101 Егзегеза
- 61102 Системско богословие (догматика, христијанска етика, апологетика со историја на религијата и патрологија)
- 61103 Пасторална теологија (пастирско богословие, литургија, црковно право, омилитика)
- 61104 Катехетика (христијанска педагогија и методика на христијанско вероучение)
- 61105 Филозофија на религијата
- 61106 Општа историја на христијанската црква
- 61107 Историја на МПЦ
- 61108 Историја на помесните православни цркви
- 61109 Друго

612 Наука за книжевноста

- 61200 Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век
- 61201 Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV - XVIII век
- 61202 Македонска книжевност XIV век Македонска книжевност XX век
- 61203 Историја на јужно словенски книжевности
- 61204 Нова хрватска, словенечка и српска книжевност
- 61205 Современи јужнословенски книжевности
- 61206 Народна книжевност
- 61207 Теорија на книжевноста
- 61208 Историја на албанската книжевност
- 61209 Историја на турската книжевност

61210	Историја на книжевноста на словенските народи
61211	Историја на книжевноста на романските народи
61212	Историја на книжевноста на германските народи
61213	Историја на унгарската книжевност
61214	Историја на новогрчката книжевност
61215	Историја на арапската и персиската книжевност
61216	Историја на индиската книжевност
61217	Историја на кинеската книжевност
61218	Историја на јапонската книжевност
61219	Историја на хебрејската книжевност
61220	Историја на книжевноста на африканските народи
61221	Историја на општата книжевност
61222	Историја на старогрчката книжевност
61223	Историја на римската книжевност
61224	Историја на книжевност на стариот исток
61225	Методика на литературата
61226	Друго
64000	Македонистика
64001	Албанологија
64002	Туркологија
64003	Славистика
64004	Англистика
64005	Германистика
64006	Романистика
64007	Класична филологија
64008	Ориентални и други филологии
64009	Фонетика
64010	Општа лингвистика
64011	Применета лингвистика
64012	Компаративна лингвистика
64013	Фонетика

64014	Фонологија
64015	Социолингвистика
64016	Психолингвистика
64017	Неуролингвистика
64018	Граматика, семантика, семиотика, синтакса
64019	Лексикологија
64020	Историја на јазикот
64021	Учење на странски јазици
64022	Преведување
64023	Ономастика
64024	Теорија на литературата
64025	Општа и компаративна литература
64026	Литературна критика
64027	Дијалектологија
64028	Методика на јазик
64029	Друго

1952.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 13 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КАМАТНАТА СТАПКА ПО КОЈА БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ИМ ГИ ОДОБРУВААТ КРЕДИТИТЕ ОД КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Член 1

Владата на Република Македонија го субвенционира делот од каматната стапка по која банките учеснички им ги одобруваат кредитите на крајните корисници, а кој се утврдува како разлика помеѓу каматата пресметана со примена на тримесечен ЕУРИБОР плус 5% и фиксната каматна стапка во висина од 6% на годишно ниво.

Член 2

За субвенционирањето на делот од каматната стапка од членот 1 на оваа одлука ќе се користат средства од Буџетот на Република Македонија, Раздел 09002, програма 20, ставка 452 – Каматни плаќања кон домашни кредитори.

Средствата од ставот 1 на овој член се неповратни.

Член 3

Се овластува министерот за финансии во името на Владата на Република Македонија со Македонската банка за поддршка на развојот да склучи Анекс кон Договорот за субвенционирање на каматната стапка од Договорот за заем наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти, со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3967/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1953.

Врз основа на член 57 став 1 алинея 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.07.2010 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2010/2011 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр.02-478/1 донесена на 143-та седница, одржана на 8.06.2010 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 2010/2011 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр.07-814/8 донесена на 120-та седница, одржана на 10.06.2010 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Државниот универзитет во Тетово во академската 2010/2011 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Државниот универзитет во Тетово бр.02-314/1 од 5.07.2010 година донесена на седницата, одржана на 2.07.2010 година и Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2010/2011 година утврден врз основа на Одлуката бр.0901-793/12 од 18.06.2010 година донесена на 42-та седница на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана на 18.06.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4000/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1954.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ

Член 1

Со оваа одлука се формира Координативно тело за воспоставување и имплементација на Национален центар за координација на активностите во борбата против организираниот криминал, (во натамошниот текст: Координативно тело).

Член 2

Координативното тело ќе биде составено од претставници од: Министерството за внатрешни работи, Јавно обвинителство на Република Македонија, Министерство за финансии-Царинска Управа, Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција, Министерство за финансии-Управа за јавни приходи и Министерство за финансии-Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Член 3

Претставник од Министерството за внатрешни работи е координатор на Координативното тело.

Член 4

Координаторот и членовите на Координативното тело ќе бидат именувани со решение од Владата на Република Македонија.

Член 5

Координативното тело има за задача да изготви Стратегија и Акционен план за воспоставување и имплементација на Националниот центар за координација на активностите во борбата против организираниот криминал.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4019/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1955.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за здравство му се дава на трајно користење, без надомест земјиште кое претставува КП. бр.440 КО Копаница во површина од 717 м², запишано во Имотен лист број 310, кое претставува градежна парцела број 1.1 определена согласно ЛУПД, донесена со Решение бр.08-583/5 од 23.04.2010 година, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4052/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1956.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

1. Со оваа одлука на Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште кое претставува: КП бр. 37/3 КО Кичево со површина од 3366 м², КП бр. 37/4 КО Кичево со површина од 4278 м², КП бр. 37/5 КО Кичево со површина од 3899 м², КП бр. 37/6 КО Кичево со површина од 2932 м², КП бр. 37/7 КО Кичево со површина од 3664 м², КП бр. 37/8 КО Кичево со површина од 3745 м² и КП бр. 37/9 КО Кичево со површина од 3412 м² во Имотен лист бр. 663 сопственост на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4255/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1957.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе

П Р О Г Р А М А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА**

Во Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/10), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела која гласи:

		Број на пациенти	Денови на лекување	Износ
1.	Хронично душевни болни за долготрајна нега и чување-болничко лекување	200	182	13.263.600,00ден.
2.	Хронично душевни болни со долготраен престој во дневни болници (повеќе од 30 дена)	520	335	21.042.634,00ден.
3.	Неизмирени обврски за 2009 година			3.693.766,00ден.
	ВКУПНО:			38.000.000,00ден.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3977/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1958.

Врз основа на член 40 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.135/07) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.07.2010 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИЈАЛНО
НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа програма се определуваат категориите на социјално необезбедени лица, фондот на земјоделско земјиште во државна сопственост, постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост на плодоуживање, инфраструктурата на земјиштето и носителите на активностите.

Член 2

Категории на социјално необезбедени лица кои имаат право на плодоуживање согласно оваа програма, се:

- Корисници на социјална парична помош, согласно Законот за социјална заштита;
- Невработени лица, евидентирани над една година во Агенцијата за вработување на Република Македонија;
- Невработени евидентирани лица на кои им престанало правото на паричен надоместок, една година од престанување на правото;
- Невработени лица – корисници на паричен надоместок согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и
- Невработени евидентирани лица на кои работниот однос им престанал поради стечај, ликвидација или од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени).

Земјоделското земјиште во државна сопственост се дава на плодоуживање во постапка што ја спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно одредбите на оваа програма.

Член 3

Предмет на постапка за давање на плодоуживање според оваа програма е земјоделското земјиште во државна сопственост во следните региони:

Регион Берово

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Двориште	Бела вода	1	1637	ливада	3		18	93
2	Двориште	Грамадна	1	3011	ливада	3		15	53
3	Двориште	Грамадна	1	3017	ливада	3		8	26
4	Двориште	Чурелска мала	1	6506	нива	3		5	95
Се вкупно:								48	67

Регион Битола

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1.	Алинци	Село	30	280	пасиште	1		33	96
2.	Алинци	Село	30	308	пасиште	1		33	89
3.	Алинци	Село	30	318	пасиште	1		30	40
4.	Алинци	Село	30	365/1	пасиште	1		03	44
5.	Алинци	Село	30	365/2	пасиште	1		37	94
6.	Алинци	Село	30	366/1	пасиште	1	1	21	99
7.	Алинци	Село	30	366/2	пасиште	1	1	22	39
8.	Алинци	Село	30	368	пасиште	1		22	74
9.	Алинци	Село	30	369	пасиште	1		07	21
10.	Алинци	Село	30	371	пасиште	1		80	16
11.	Алинци	Под Друм	30	421/1	пасиште	1		65	83
12.	Алинци	Под Друм	30	421/2	пасиште	1	7	89	49
13.	Алинци	Под Друм	30	421/3	пасиште	1		08	58
14.	Алинци	Под Друм	30	422/1	пасиште	1	3	04	96
15.	Алинци	Под Друм	30	422/2	пасиште	1		22	56
16.	Алинци	Под Друм	30	423	пасиште	1	6	36	74
17.	Алинци	Село	30	447	пасиште	1	1	06	59
18.	Алинци	Село	30	452	пасиште	1	4	04	27
19.	Алинци	Село	30	541	пасиште	1		09	91
20.	Алинци	Горно Лозје	30	276	пасиште	3		36	59
21.	Алинци	Село	30	306	пасиште	3		09	86
22.	Алинци	Коловозник	29	18	нива	3		05	54
23.	Алинци	Коловозник	29	20	ливада	3		12	36
24.	Дедебалци	Чаир	1	780	пасиште	2	3	23	06
25.	Дедебалци	Чаир	1	782	пасиште	2		23	45
26.	Дедебалци	Чаир	1	813	пасиште	2	2	79	07
27.	Дедебалци	Слатина	1	816	пасиште	2		16	20
28.	Дедебалци	Мерите	1	1031	пасиште	2		10	96
29.	Дедебалци	Црвеници	326	807/2	нива	3		21	39
30.	Дедебалци	Димирици	320	1002/35	нива	3		16	23
31.	Дедебалци	Слатина	1	459	пасиште	3		28	25
32.	Дедебалци	Село	1	620	пасиште	3		32	45
33.	Дедебалци	Село	1	703/100	пасиште	3		12	20
34.	Дедебалци	Село	1	710	пасиште	3		03	80
35.	Дедебалци	Село	1	728	пасиште	3		20	75
36.	Дедебалци	Село	1	730	пасиште	3		46	21
37.	Дедебалци	Село	1	732	пасиште	3		12	05
38.	Дедебалци	Село	1	755	пасиште	3		03	40
39.	Дедебалци	Село	1	776	пасиште	3	1	33	18
40.	Дедебалци	Село	1	777	пасиште	3		41	40
41.	Дедебалци	Село	1	779	пасиште	3		56	20
42.	Дедебалци	Чаир	1	815	пасиште	3		13	20

43.	Дедебалци	На Претерот	1	861	пасиште	3		28	95
44.	Дедебалци	Село	1	927	пасиште	3		14	04
45.	Дедебалци	Село	1	929	пасиште	3		11	16
46.	Дедебалци	Село	1	971	пасиште	3		20	03
47.	Дедебалци	Стари Лозја	1	1087/1	пасиште	3		05	55
48.	Дедебалци	Стари Лозја	1	1120	пасиште	3		49	99
49.	Дедебалци	Село	1	1123	пасиште	3		84	19
50.	Дедебалци	Село	1	1144	пасиште	3		25	80
51.	Дедебалци	Еленица	1	1236	пасиште	3		08	88
52.	Дедебалци	Катари	1	1263	пасиште	3		03	40
53.	Дедебалци	Катари	1	1264	пасиште	3		02	90
54.	Дедебалци	Катари	1	1265	пасиште	3		03	87
55.	Дедебалци	Катари	1	1375	пасиште	3		01	15
56.	Дедебалци	Демирици	322	638	пасиште	3		59	97
57.	Дедебалци	Катари	857	332	ливада	3		71	05
58.	Дедебалци	Демирици	323	641	ливада	3		28	10
59.	Дедебалци	Чаирот	87	831/1	нива	3	1	65	70
60.	Дедебалци	Чаирот	87	831/2	нива	3	1	06	50
61.	Дедебалци	Чаирот	87	831/3	нива	3	1	29	30
62.	Дедебалци	Чаирот	87	831/4	нива	3		90	50
63.	Дедебалци	Чаирот	87	831/5	нива	3	1	47	30
64.	Дедебалци	Чаирот	87	831/6	нива	3		44	70
65.	Дедебалци	Чаирот	87	831/7	нива	3		25	30
66.	Дедебалци	Чаирот	87	831/8	нива	3		07	70
67.	Дедебалци	Чаирот	87	831/9	нива	3		37	90
68.	Дедебалци	Чаирот	87	831/10	нива	3		09	50
69.	Дедебалци	Чаирот	87	831/11	нива	3		63	70
70.	Дедебалци	Чаирот	87	831/12	нива	3		72	30
71.	Дедебалци	Чаирот	87	831/13	нива	3		22	90
72.	Дедебалци	Чаирот	87	831/14	нива	3		72	10
73.	Дедебалци	Чаирот	87	831/15	нива	3		46	10
74.	Дедебалци	Чаирот	87	831/16	нива	3		48	50
75.	Дедебалци	Чаирот	87	831/17	нива	3		46	90
76.	Дедебалци	Чаирот	87	831/18	нива	3	1	00	10
77.	Дедебалци	Чаирот	87	831/19	нива	3	1	81	90
78.	Дедебалци	Чаирот	87	831/20	нива	3		38	10
79.	Дедебалци	Чаирот	87	831/21	нива	3		23	70
80.	Дедебалци	Чаирот	87	831/22	нива	3		28	09
81.	Дедебалци	Чаирот	87	831/23	нива	3		20	00
82.	Дедебалци	Чаирот	87	831/24	нива	3		37	60
83.	Дедебалци	Чаирот	87	831/25	нива	3		16	40
84.	Дедебалци	Чаирот	87	831/26	нива	3		14	40
85.	Дедебалци	На Претерот	87	834/1	нива	3		36	61
86.	Дедебалци	Демирици	87	919	нива	3		25	29
87.	Дедебалци	Демирици	87	1002/2	нива	3	1	90	20
88.	Дедебалци	Демирици	87	1002/3	нива	3		14	90
89.	Дедебалци	Демирици	87	1002/4	нива	3		48	90
90.	Дедебалци	Демирици	87	1002/8	нива	3		46	90
91.	Дедебалци	Демирици	87	1002/11	нива	3		17	70
92.	Дедебалци	Демирици	87	1002/13	нива	3		18	40
93.	Дедебалци	Демирици	87	1002/14	нива	3		07	53
94.	Дедебалци	Демирици	87	1002/17	нива	3		71	31
95.	Дедебалци	Демирици	87	1002/18	нива	3		30	91
96.	Дедебалци	Демирици	87	1002/22	нива	3	1	07	34
97.	Дедебалци	Демирици	87	1002/23	нива	3		25	73
98.	Дедебалци	Демирици	87	1002/25	нива	3		53	54
99.	Дедебалци	Демирици	87	1002/26	нива	3		14	14
100.	Дедебалци	Демирици	87	1002/27	нива	3		27	30

101.	Дедебалци	Димирици	87	1002/31	нива	3		42	50
102.	Дедебалци	Димирици	87	1002/32	нива	3	1	07	73
103.	Габалавци	Голема Ливада	74	108	ливада	1		20	04
104.	Габалавци	Горно Поле	74	34	ливада	2		47	24
105.	Габалавци	Горно Поле	74	193	ливада	3		12	39
106.	Црнеец	Мечкарница	141	2339/2	ливада	3		17	63
Се вкупно:							70	01	30

Регион Винаца

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Винаца	Поповец	1	5589	нива	1	1	31	18
Се вкупно:							1	31	18

Регион Гевгелија

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1.	Стојаково	Бозелот	364	3620/119	Нива	4		1	30
2.	Стојаково	Бозелот	364	3621	Ливада	2		23	80
3.	Стојаково	Бозелот	364	3638/71	Нива	3		5	60
4.	Стојаково	Бозелот	364	3638/144	Ливада	3		11	66
5.	Стојаково	Бозелот	538	3620/70	Нива	3		11	30
6.	Стојаково	Бозелот	538	3620/112	Нива	3		15	20
7.	Стојаково	Бозелот	538	3620/113	Нива	3		18	00
8.	Стојаково	Бозелот	538	3622/65	нива	3		11	80
9.	Стојаково	Говедарник	538	3638/178	нива	3		26	99
10.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/14	ливада	3		29	30
11.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/19	ливада	3		9	00
12.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/43	ливада	3		5	30
13.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/53	ливада	3		9	70
14.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/95	ливада	3		13	74
15.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/99	ливада	3		4	10
16.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/108	нива	3		25	30
17.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/118	ливада	3		13	70
18.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/133	нива	3		36	47
19.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/158	нива	4		10	70
20.	Стојаково	Бозелот	2288	3620/168	нива	3		8	44
21.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/77	нива	3		13	20
22.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/85	нива	3		13	30
23.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/98	нива	3		24	40
24.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/120	нива	2		4	00
25.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/121	нива	3		74	25
26.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/126	нива	3		25	64
27.	Стојаково	Говедарник	2288	3622/127	нива	3		22	60
28.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/9	нива	3		5	30
29.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/15	нива	3		16	50
30.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/21	нива	3		27	80
31.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/24	нива	3		2	70

32.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/25	Нива	3		12	50
33.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/66	нива	3		13	80
34.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/82	нива	3		25	19
35.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/93	ливада	3		10	56
36.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/95	ливада	3		9	61
37.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/96	ливада	3		7	31
38.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/116	Нива	3		41	57
39.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/123	Ливада	3		3	80
40.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/137	Ливада	3		16	89
41.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/138	Нива	3		11	06
42.	Стојаково	Бозелот	2288	3638/153	нива	3		20	32
43.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/169	Нива	3		15	75
44.	Стојаково	Говедарник	2288	3638/179	нива	3		25	39
45.	Стојаково	Бозелот	2288	3639/5	нива	2		16	38
46.	Богородица	Ендеци	33	69/239	нива	3		78	20
47.	Богородица	Делишта	33	268/15	нива	3		19	97
48.	Богородица	Делишта	33	268/21	нива	3		18	54
49.	Богородица	Делишта	33	268/22	нива	3		20	85
50.	Богородица	Делишта	33	268/24	нива	3		21	25
51.	Богородица	Делишта	33	270/25	нива	2		30	93
52.	Богородица	Делишта	33	270/29	нива	2		14	17
53.	Богородица	Делишта	33	270/32	нива	2		12	77
54.	Богородица	Делишта	33	270/81	нива	2		8	70
55.	Негорци	Горни крш	298	1048/2	нива	3		18	06
56.	Негорци	Горни крш	298	1048/3	нива	3		30	00
57.	Негорци	Горни крш	298	1027/3	нива	3		12	83
58.	Негорци	Горни крш	298	1027/4	нива	3		67	13
59.	Негорци	Горни крш	298	1027/5	нива	3		67	13
60.	Негорци	Горни крш	298	1027/8	нива	3		9	44
61.	Негорци	Долни крш	298	2690	нива	3		19	99
62.	Негорци	Долни крш	298	2717/2	нива	3		4	18
63.	Негорци	Долни крш	343	2719	нива	3		13	38
Се вкупно:								11	65 44

Регион Дебар

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култур а	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1.	Спас	Фуша еклобчишта	99	1	15000	3	2	90	70
2.	Спас	Фуша еклобчишта	99	1	15000	3		3	60
3.	Спас	Фуша еклобчишта	99	1	15000	3		20	00
4.	Спас	Фуша еклобчишта	99	253	15000	3	1	42	45
5.	Спас	Фуша еклобчишта	99	256	11000	3		37	75
6.	Спас	Фуша еклобчишта	99	258	15000	3		27	79
7.	Спас	Шелнајт	99	261	11000	3	1	11	15
8.	Спас	Шелнајт	99	262	15000	2	9	75	82
9.	Спас	Шелнајт	99	270	15000	3	1	77	50
10.	Спас	Шелнајт	99	274	15000	3		16	60
11.	Спас	Шелнајт	99	277	11000	3	3	46	20
12.	Спас	Шелнајт	99	285	11000	3		94	80
13.	Спас	Шелнајт	99	287	11000	3		45	60
14.	Спас	Шелнајт	99	288	15000	3		21	20
15.	Спас	Решане	99	317	11000	2	1	69	64
16.	Спас	Тарапана	99	467	11000	3		5	96
17.	Спас	Тарапана	99	490	11000	3	2	33	01
18.	Хаме – Кривци	Долга нива	173	59	11000	3		50	06

19.	Хаме – Кривци	Долно сарче	173	110	11000	3		74	25
20.	Хаме – Кривци	Долно сарче	173	110	11000	3		59	00
21.	Праленик	Крбла	42	510	11000	3		14	14
22.	Џепиште	Ливаѓе	40	739	11000	3		12	42
23.	Џепиште	Ливаѓе	40	740	11000	3		26	04
24.	Џепиште	Ливаѓе	40	764	11000	3		11	58
25.	Отишани	Мерешница	51	9	11000	2		74	23
26.	Отишани	Егленик	51	117	15000	2	4	06	02
27.	Отишани	Ливаѓе	51	600	15000	3		15	74
28.	Брештаник	Грмашта	32	643	15000	2		15	25
29.	Брештаник	Грмашта	32	651	15000	2		14	30
30.	Брештаник	Балар	14	197	11000	3		14	19
31.	Брештаник	Долно поliche	14	250	15000	3		9	14
32.	Брештаник	С.Брештаник	14	541	11000	2		5	82
33.	Брештаник	С.Брештаник	14	597	15000	2		9	02
34.	Брештаник	Грмашта	14	670	15000	2		3	32
35.	Брештаник	Грмашта	14	684	11000	2		5	68
Се вкупно:								35	24
								43	

Регион Делчево

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Габрово-вон Г.Р.	Брзеви бавчи	9	5545	110	3			42
2	Габрово-вон Г.Р.	Брзеви бавчи	9	5546	110	3		1	25
3	Илиево	Рибница	89	95	110	3		4	60
4	Илиево	Рибница	89	96	110	3		2	00
5	Илиево	Рибница	89	97	110	3		2	05
6	Илиево	Рибница	89	98	110	3		3	35
7	Илиево	Рибница	89	100	110	3			51
8	Илиево	Рибница	89	101	110	3			70
9	Илиево	Рибница	89	102	110	3			84
10	Илиево	Рибница	89	103	110	3			52
11	Илиево	Рибница	89	104	110	3		2	35
12	Илиево	Рибница	89	105	110	3		2	10
13	Илиево	Рибница	89	106	110	3			84
14	Илиево	Рибница	89	107	110	3		2	10
15	Стар Истевник	Желевица	47	879	110	3		3	32
16	Нов истевник	Лаката	322	232	150	3		2	00
17	Нов истевник	Богданица	322	2553	150	3		8	10
18	Стамер	Реките	97	986	110	3		7	48
19	Вирче	Врбинјак	100	226/1	110	3		3	43
20	Вирче	Врбинјак	100	226/4	110	3			69
21	Вирче	Лака	100	3831	110	3		3	70
22	Тработивиште	Крива круша	174	3072	110	3		16	44
Се вкупно:								68	99

Регион Демир Хисар

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Бабино	Доленски лак	338	227	нива	3		24	81
2	Бабино	Топлица	325	2052	Нива	3		10	04
3	Граиште	Волчја Јаболка	20	6	Нива	3		15	83
4	Граиште	Волчја Јаболка	20	21	Нива	3		28	04
5	Граиште	Волчја Јаболка	20	25	Нива	3		36	13

6	Граиште	Волча Јаболка	20	33	Нива	3		22	96	
7	Граиште	Волча Јаболка	20	87	Нива	3		32	77	
8	Граиште	Средно поле	20	112	Нива	3		25	26	
9	Граиште	Средно поле	20	371	Нива	3		25	20	
10	Граиште	Браненица	20	726	Нива	3		72	32	
11	Граиште	Орници	20	1414	Нива	3		18	43	
12	Граиште	Орници	20	1424	Нива	3		13	02	
13	Обедник	Гладница	255	434	Нива	3		24	83	
14	Обедник	Шеше	255	585	Нива	3		13	82	
15	Обедник	Шеше	255	642	Нива	3		24	15	
16	Обедник	Гргалица	255	33	Нива	3		56	50	
17	Обедник	Гргалица	372	33	Нива	3		56	50	
18	Обедник	Калдрма	372	765	Нива	3		81	99	
19	Утово	Старо село	63	17	Нива	3		33	17	
20	Утово	Старо село	63	19	Нива	3		50	80	
21	Сопотница	Долна жаба	213	1494	нива	3		18	82	
22	Сопотница	Долна жаба	213	1969	Ливада	3		20	02	
23	Сопотница	Копачина	213	2359	ливада	2		25	16	
Се вкупно:								7	30	57

Регион Кочани

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. Бр	култур а	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м²
1	Бања	Киселица	183	1606	нива	1		32	06
2	Бања	Герен	183	1607	нива	2		30	46
3	Грдовци	Зрновско	364	Дел 459/2	нива	2	3	57	77
4	Грдовци	Бел камен	180	403	нива	1		15	05
5	Грдовци	Бел камен	180	441	нива	2		19	49
6	Грдовци	Бел камен	180	458	нива	2		92	23
7	Грдовци	Бел камен	180	463	нива	2		11	30
8	Прибачево	Горно поле	2	Дел 464/1	нива	1	3	86	80
9	Прибачево	Лака	55	1140	нива	1	1	25	64
10	Прибачево	Лака	55	1143	нива	1		53	08
11	Прибачево	Лака	55	1144	нива	1		31	25
12	Прибачево	Лака	55	1145	нива	1		22	43
13	Прибачево	Лака	55	1148	нива	1		14	42
14	Прибачево	Лака	55	1149	нива	1		14	82
15	Прибачево	Лака	55	1150	нива	1		9	81
16	Прибачево	Лака	55	1151	нива	1		22	23
17	Прибачево	Лака	55	1061	нива	1		22	60
18	Прибачево	Лака	55	1071	нива	1		18	60
19	Прибачево	Горно маало	55	861	о.нива	1		21	99
20	Зрновци	Ташл'к	1	1318	о.нива	1	4	33	88
21	Зрновци	Ташл'к	1	1320	нива	2	2	24	22
22	Зрновци	Ташл'к	1	1322	нива	3	1	11	57
23	Зрновци	Ташл'к	1	1323/2	нива	3		12	78
24	Зрновци	Ташл'к	1	1336/2	нива	2		3	79
25	Зрновци	Ташл'к	1	1342	нива	3		19	26
26	Зрновци	Ташл'к	1	2181	нива	1		78	52
27	Зрновци	Ташл'к	1	2183	нива	2		87	53
28	Зрновци	Ташл'к	1	2185	нива	2	3	11	59
29	Мордовис	Чардаклија	196	1009/1	нива	3	4	55	78
30	Врбица	Врба	126	213/1	нива	3		24	20
31	Врбица	Врба	126	213/2	нива	3		10	87
32	Спанчево	Долно Караутово	6	377	лозје	3	3	15	13
33	Спанчево	Казирско лозје	6	528	лозје	3	2	95	67

34	Бурилчево	Тупанец	30	589/1	лозје	3	4	17	70
Се вкупно:							41	04	52

Регион Крушево

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Пресил	Калдрмче	188	1662	нива	3		24	88
2	Пресил	Долна Плоча	188	2576	нива	3		26	86
3	Пресил	Долна Плоча	188	2593	нива	3		35	68
4	Бучин	Кондов Завој	88	547	нива	2		72	63
5	Бучин	Средно Поле	88	601	нива	2		16	16
6	Бучин	Средно Поле	88	606	нива	2		23	84
7	Бучин	Певци	88	627	нива	2		10	60
8	Бучин	Средно Поле	88	945	нива	2		33	47
9	Бучин	Средно Поле	88	952	нива	2		17	28
10	Бучин	Средно Поле	88	953	нива	2		16	15
11	Бучин	Средно Поле	88	954	нива	2		22	19
12	Бучин	Средно Поле	88	955	нива	2		18	53
13	Бучин	Зелено Патче	88	1723	нива	3		1	37
14	Бучин	Долни Завој	88	3020	нива	2		57	50
15	Бучин	Певци	310	259	нива	1		7	36
16	Бучин	Трапишта	310	444	нива	2		11	49
17	Бучин	Трапишта	310	445	нива	2		6	40
18	Бучин	Трапишта	310	446	нива	2		5	44
19	Бучин	Трапишта	310	448	нива	2		8	58
20	Бучин	Трапишта	310	449	нива	2		8	66
21	Бучин	Воѓанско Поле	310	571	нива	2		6	62
22	Бучин	Под Лозја	310	1441	градин	3		11	97
23	Бучин	Пачкоец	310	3751	нива	3		14	03
24	Бучин	Средно Поле	555	961	нива	2		13	83
Се вкупно:							4	71	52

Регион Кратово

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Коњух	Грамада	275	196	нива	3	23	47	01
2	Коњух	Клисура	275	1237	нива	3	1	00	00
3	Коњух	Падина	275	360	нива	3		37	79
4	Коњух	Бачеве ниве	275	1233	нива	3	1	15	20
5	Коњух	Длабоки дол	275	1317	нива	3	2	82	04
6	Трновац	Врла ливада	264	1085	овошт	3	1	46	46
7	Куклица	Керана	95	2570	нива	3		26	38
8	Куклица	Керана	95	2604	нива	1		2	08
9	Шопско Рударе	Долна река	361	983	нива	1		5	52
10	Шопско Рударе	Долна река	361	914	нива	1		3	61
11	Шопско Рударе	Долна река	361	918	нива	1		3	11
12	Шопско Рударе	Долна река	361	922	нива	1		3	98
13	Шопско Рударе	Долна река	361	958	нива	1		2	15
14	Шопско Рударе	Долна река	361	975	нива	1		6	22
15	Шопско Рударе	Долна река	361	976	нива	1		11	00
16	Шопско Рударе	Долна река	361	989	нива	1		5	02
17	Шопско Рударе	Долна река	361	990	нива	1		3	81
18	Шопско Рударе	Кралица	361	2724	нива	3		13	31
19	Шопско Рударе	Кралица	361	2733	нива	3		8	47

20	Шопско Рударе	Кралица	361	2733	нива	3			24
21	Шопско Рударе	Мостиште	361	799	нива	1		2	96
22	Талашманце	Манковица	38	178	лозје	3	1	92	37
23	Димонци	Кула	148	2279	нива	1		5	30
24	Димонци	Кула	148	2281	Нива	3		12	00
25	Димонци	Ливади	148	2336	Нива	3		18	65
26	Димонци	Ливади	148	2337	нива	3		19	85
Се вкупно:							33	75	38

Регион Кавадарци

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култур а	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Сопот	Лепово	182	495		1	2	17	45
2	Сопот	Лепово	182	500		1	2	32	26
3	Сопот	Лепово	182	508		3	2	25	46
4	Сопот	Лепово	182	705		1	2	78	12
5	Сопот	Лепово	182	708		1	4	08	86
6	Сопот	Лепово	182	712		1	2	77	76
7	Сопот	Лепово	182	715		1	2	19	87
8	Сопот	Лепово	182	732/1		1	2	05	63
9	Сопот	Лепово	182	733		1	2	20	86
10	Сопот	Лепово	182	734		1	2	31	26
11	Сопот	Лепово	182	744		1	2	22	45
12	Сопот	Лепово	182	745		1	2	35	67
13	Сопот	Лепово	182	746/1		1	2	26	46
14	Сопот	Посмандолје	182	560		3	1	13	97
15	Сопот	Посмандолје	182	554		3	1	24	78
16	Сопот	Лазарица	182	557/1		3		42	35
17	Сопот	Посмандолје	182	558		3		72	59
18	Сопот	Посмандолје	182	582		2		44	53
19	Сопот	Лазарица	182	583		2		80	23
20	Сопот	Посмандолје	182	584		3	1	35	58
21	Марена	Горниште	10	1410		2	1	19	96
22	Марена	Горниште	10	1431		3		53	20
23	Марена	Црвен камен	194	1450/1		3		33	41
24	Марена	Горна лока	194	1411		2		49	45
25	Марена	Горна лока	194	1411		1		6	17
26	Марена	Горночките	194	1412/3		2		63	43
27	Марена	Горничките	194	1412/3		1		12	60
28	Марена	Горниште	194	1427		2	1	58	08
29	Возарци	Улевица	683	16/1		3	1	55	51
30	Возарци	Улевица	683	111		3	1	20	42
31	Возарци	Улевица	683	113		3	1	42	49
32	Возарци	Улевица	683	115		3	1	82	91
33	Возарци	Крај паде	683	195		3	3	63	20
34	Возарци	Крај паде	683	201		2	1	97	99
Се вкупно:							54	74	96

Регион Кичево

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култур а	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Карбуница	Печуриште	284	187	нива	1		11	79
2	Карбуница	Бродиште	284	1036	ливада	1		39	02
3	Карбуница	Кодливада	288	1276	нива	2		31	00

4	Вранештица	Вртача	225	142	ливада	3		21	34
5	Вранештица	Вртача	225	153	ливада	3		47	87
6	Вранештица	Вртача	225	903	нива	3		12	82
7	Вранештица	Секулица	225	961	нива	4		35	43
8	Вранештица	Песок	225	1044	ливада	2		14	34
9	Бигор Доленци	Длапки	154	563	нива	3		65	59
Се вкупно:								2	79 20

Регион Крива Паланка

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Ранковце	Ордија	938	3387/1	нива	3	10	80	39
2	Ранковце	Ѓачки рид	896	3915	нива	3	6	84	46
3	Псача	Гладно поле	353	1905	нива	1	6	15	90
Се вкупно:								23	80 75

Регион Неготино

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Бистренци	Високо брдо	307	199	нива	3		2	69
2	Бистренци	Високо брдо	307	200	нива	3		61	21
3	Бистренци	Високо брдо	307	201	нива	3		4	39
4	Бистренци	Високо брдо	307	202	нива	3		51	04
5	Бистренци	Високо брдо	307	203	нива	3		2	58
6	Бистренци	Високо брдо	307	204	нива	3	1	13	34
7	Бистренци	Високо брдо	307	205	нива	3		6	80
8	Бистренци	Високо брдо	307	206	нива	3	1	06	74
9	Бистренци	Високо брдо	307	207	нива	3		4	55
10	Бистренци	Високо брдо	307	208	нива	3		64	17
11	Бистренци	Високо брдо	307	209	нива	3		95	39
12	Бистренци	Високо брдо	307	210	нива	3		4	05
13	Бистренци	Високо брдо	307	211	нива	3		68	39
14	Бистренци	Високо брдо	307	213	нива	3		42	39
15	Бистренци	Високо брдо	307	215	нива	3		23	80
16	Бистренци	Високо брдо	307	218	нива	3		38	79
17	Бистренци	Високо брдо	307	220	нива	3		58	39
18	Пепелиште	Дренов дол	61	462	нива	3	1	23	14
19	Пепелиште	Дренов дол	61	463	нива	3		3	50
20	Пепелиште	Дренов дол	61	464	нива	3	1	29	13
21	Пепелиште	Дренов дол	61	465	нива	3		9	14
22	Пепелиште	Дренов дол	61	466	нива	3	1	47	93
23	Пепелиште	Дренов дол	61	467	нива	3		6	65
24	Пепелиште	Дренов дол	61	468	нива	3	1	53	73
25	Пепелиште	Дренов дол	61	469	нива	3		5	85
Се вкупно:								13	27 78

Регион Свети Николе

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Свети Николе	Ѓурче	794	7727/2	нива	2	2	72	39
2	Свети Николе	Ѓурче	794	7651	нива	2	1	51	36

3	Ерцелија	Врба	2	1817	нива	3	10	00	00
4	Ерцелија	Врба	2	1817	нива	3	10	00	00
Се вкупно:							24	23	75

Регион Струга

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Вевчани	Суво поле	705	3010	лозје	3		47	08
2	Вевчани	Суво поле	705	3012	лозје	3		83	85
3	Велешта	Забел	269	26/2	лозје	1		24	09
4	Велешта	Огради	269	1611/1	нива	3		51	70
5	Враништа	Јасенче	163	1436/3	нива	1		14	19
6	Враништа	Јасенче	163	1475	нива	1		4	46
7	Враништа	Шумски ливади	163	1140	нива	2		16	73
8	Враништа	Јасенче	163	1407/2	ливада	2		1	35
9	Враништа	Јасенче	163	1408/1	нива	2			44
10	Враништа	Јасенче	163	1408/2	нива	2		5	89
11	Враништа	Јасенче	163	1466/1	нива	2		21	45
12	Враништа	Јасенче	163	1527	ливада	3		32	51
13	Враништа	Јасенче	163	1488	нива	3		69	40
14	Д.Белица	Нанчеви ореви	206	201	лозје	1		15	72
15	Д.белица	Бел арангел	206	1468	нива	2		43	13
16	Д.Белица	Лак	206	1477	нива	2	1	32	63
17	Д.Белица	Лак	206	1477	нива	2		11	97
18	Д.Белица	Лак	206	1477	нива	2		36	10
19	Д.белица	Стари лозја	206	1338	лозје	3		6	37
20	Д.белица	Стари лозја	206	1350	ливада	3		27	07
21	Д.белица	Стари лозја	206	1352	ливада	3		12	64
22	Д.белица	Маковски ливади	206	1472	нива	3		14	73
23	Д.белица	Маковски ливади	206	1472	нива	3		15	43
24	Мислешево	Маторник	269	642/6	овошта	2		28	95
25	Мислешево	Маторник	269	2232	овошта	2		1	37
26	Мислешево	Маторник	269	2238	овошта	2		60	66
27	Мислешево	Маторник	269	2241	овошта	2		40	82
28	Мислешево	Маторник	269	2256	овошта	2		32	26
29	Мислешево	Маторник	269	2274/2	овошта	2		9	11
30	Мислешево	Маторник	269	2621	овошта	2		37	79
31	Мислешево	Маторник	269	2649	овошта	2		69	73
32	Мислешево	Маторник	269	2650	овошта	2		68	91
33	Мислешево	Маторник	269	2665	овошта	2		24	77
34	Мислешево	Маторник	269	2681	овошта	2		24	97
35	Мислешево	Маторник	269	2682	овошта	2		18	75
36	Мислешево	Маторник	269	2716/3	овошта	2		3	29
37	Мислешево	Маторник	269	2718/3	овошта	2		3	70
38	Мислешево	Маторник	269	2742/2	овошта	2		4	91
39	Мислешево	Маторник	269	2744/2	овошта	2		14	88
40	Мислешево	Маторник	269	2746/1	овошта	2		27	24
41	Мислешево	Маторник	269	2746/2	овошта	2		36	55
42	Мислешево	Маторник	269	2755	овошта	2		12	10
43	Мислешево	Маторник	269	2761	овошта	2		9	14
44	Мислешево	Маторник	269	2748/2	овошта	2		3	95
45	Мислешево	Маторник	269	2283	овошта	2		9	50
46	Мислешево	Маторник	269	2291	овошта	2		26	89
47	Мислешево	Маторник	269	2571	овошта	2		39	51
48	Мислешево	Маторник	269	2578/1	овошта	2			22
49	Мислешево	Маторник	269	2233	овошта	2		24	82
50	Мислешево	Черешна	269	2560/1	овошта	2	5	09	45

51	Мислешево	Трстеник - маторник	269	2293	овошта	2		88	36
52	Мислешево	Реништа	796	2895	овошта	2		28	95
53	Мислешево	Крбла	269	569	овошта	2		29	67
54	Мислешево	Маторник	269	2699	овошта	2		26	43
55	мислешево	Маторник	269	2696	овошта	2		23	42
56	Мислешево	Маторник	269	2697	овошта	2		31	23
57	Мислешево	Рениште	269	683/1	нива	2		40	40
58	Мислешево	рениште	269	683/2	нива	2		24	26
59	Мислешево	Трстеник	269	2291	овошта	2		26	89
60	Мислешево	Черешна	269	2571	овошта	2		39	51
61	Мороишта	Оџица	168	742/2	овошта	1		24	82
62	Мороишта	Мера	168	1078/1	овошта	1		30	21
63	Мороишта	Оџица	168	738/3	нива	2		31	35
64	Мороишта	Мера	168	931/4	нива	2		11	98
65	Подгорци	Суво поле	442	988	нива	3	1	89	36
Се вкупно:								24	80
								01	

Регион Прилеп

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култур а	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Варош	Геран	1128	2301		2		99	58
2	Варош	Геран	1128	2303		2	1	00	58
3	Варош	Геран	1128	2305		2	1	19	38
4	Варош	Геран	1128	2307		2	1	32	78
5	Варош	Геран	1128	2309		2	1	39	78
6	Варош	Геран	1128	2311		2	1	52	17
7	Варош	Геран	1128	2314		2	1	61	97
8	Варош	Геран	1128	2316		2	1	67	97
9	Варош	Геран	1128	2318		2	1	82	37
10	Варош	Геран	1128	2320		2	1	85	55
11	Варош	Геран	1128	2322		2	1	84	46
12	Канатларци	Аш Ролар	99	2795		3	10	00	00
13	Мажучиште	Симаго	333	681		3		41	15
14	Мажучиште	Симаго	333	666		3		9	74
15	Мажучиште	Симаго	333	667		3		9	59
16	Мажучиште	Симаго	333	668		3		14	65
Се вкупно:								42	03
								68	

Регион Пробиштип

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Пишица	Грамади	37	413	Нива	2		10	03
2	Пишица	Грамади	64	217	Нива	2		23	28
3	Гујновци	Река	99	105/1	Ор.нива	2		6	23
4	Гујновци	Под Пат	99	350	Ор.нива	2		11	70
5	Гујновци	Под Пат	99	352	Ор.нива	2		9	92
6	Гујновци	Орман	99	433	Ор.нива	2		14	65
7	Гујновци	Вакв	99	538	Ор.нива	2		8	62
8	Гујновци	Вакв	99	576	Ор.нива	2		17	74
9	Пишица	Дупки	64	609	Нива	3		57	23
10	Гујновци	Орман	30	424	Нива	3		7	99
11	Гујновци	Шамак	99	407	Ор.нива	3		19	25
12	Гујновци	Шамак	99	407	Ор.нива	3		56	16
13	Гујновци	Базел	99	475	Ор.нива	3		24	97
14	Гујновци	Св.Спас	99	498	Нива	3		13	59

15	Бучиште	Бавчи	3	605	Нива	3	19	66
16	Бучиште	Горна Река	50	295	Нива	3	14	05
17	Бучиште	Горна Река	50	295	Нива	3	31	29
18	Бучиште	Бавча	50	612	Нива	3	12	58
19	Бучиште	Бавчи	52	605	Нива	3	36	91
20	Бучиште	Долна Река	52	974	Нива	3	11	00
21	Ратавица	Војник	6	221	Нива	3	8	80
22	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/7	Нива	3	20	00
23	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/8	Нива	3	29	60
24	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/9	Нива	3	23	66
25	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/10	Нива	3	2	80
26	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/14	Нива	3	4	00
27	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/19	Нива	3	3	22
28	Трипатанци	Горно Поле	82	1245/13	Нива	3	19	32
29	Турско Рудари	Долна Падина	9	791	Нива	3	15	39
30	Турско Рудари	Оризје	9	1274	Нива	3	6	48
31	Турско Рудари	Рударска Река	66	642	Нива	3	9	61
Се вкупно:							5	73

Регион Ресен

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Покрвеник	Стојанов рид	186	605	Овошта	3	7	39	
2	Покрвеник	Киранец	186	114	Лозје	3	28	09	
3	Покрвеник	Песок	186	701/2	Овошта	3	25	25	
4	Покрвеник	Лозје	186	156	лозје	2	12	02	
5	Дрмени	Скендерица	411	856	Нива	3	13	00	
6	Дрмени	Плитник	411	1674	Овошта	1	66	80	
7	Дрмени	Долни лозја	507	276	Лозје	2	4	80	
8	Дрмени	Долни лозја	507	339	Лозје	2	9	01	
9	Дрмени	Голобарник	507	146	Лозје	3	5	48	
10	Дрмени	Певчина	411	913	овошт	2	27	55	
11	Евла	Петринска река	453	426	овошт	2	35	49	
12	Езерани	Браненица	620	182	нива	3	28	23	
13	Езерани	Рамник	620	801	нива	3	30	71	
14	Сопотско	Езериште	15	1571	нива	2	13	69	
15	Сопотско	Езериште	15	1638	нива	2	53	21	
16	Сопотско	Езериште	15	1722	Нива	2	17	46	
17	Сопотско	Езериште	15	1791	Нива	3	16	40	
18	Сопотско	Езериште	15	1801	нива	3	41	25	
19	Царев двор	Мељ	755	1971	Нива	3	14	00	
20	Царев двор	Мељ	755	2042	Нива	2	20	60	
21	Царев двор	Мељ	755	2042	нива	2	25	60	
Се вкупно:							4	93	32

Регион Радовиш

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Дамјан	Калуѓерица	90	779	нива	3	4	23	29
2	Калуѓерица	Динк	336	344	нива	2	92	40	
3	Калуѓерица	Динк	336	344	нива	2	87	89	
4	Калуѓерица	Динк	336	353	нива	2	10	85	21
Се вкупно:							16	88	79

Регион Велес

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Ногаевци	Горни врш	111	889		1	4	21	25
2	Ногаевци	Горни вреш	156	676		3	8	54	25
3	Ногаевци	Долна лака	63	868		3	5	80	02
4	Виничани	Кара тумба	117	138/1		3	8	56	00
5	Уларци	Бачилиште	70	41/1,41/2		3	19	65	45
Се вкупно:							46	76	97

Регион Штип

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Пенуш	Качковица	54	240		3	1	24	61
2	Пенуш	Озрем	54	241		3	2	62	31
3	Судик	Јајевица	188	2066		3		92	41
Се вкупно:							4	79	33

Регион Гази Баба

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Арачиново	Село	957	712/2	нива	3		31	90
2	Арачиново	Село	3	713	нива	3		6	90
3	Кадино	Кумсол	2	221/2	нива	3		21	40
4	Кадино	Кумсол	2	224	нива	3		26	00
5	Кадино	Кумсол	2	226	нива	3		9	60
6	Кадино	Кумсол	2	229	нива	3		12	00
7	Кадино	Село	2	443	нива	3		23	90
8	Кадино	Село	2	446	нива	2		8	80
9	Кадино	Село	2	447	нива	2		6	30
10	Кадино	Кумсол	2	568	нива	3	1	30	30
11	Кадино	Кумсол	2	573	нива	3	2	11	00
12	Кадино	Кумсол	2	575	нива	3	1	03	40
13	Кадино	Кумсол	2	586	нива	3		45	40
14	Кадино	Кумсол	2	587	нива	3		40	30
15	Кадино	Кумсол	2	588/1	нива	3		23	80
16	Кадино	Кумсол	2	588/2	нива	3		25	40
17	Кадино	Кумсол	2	588/3	нива	3		24	80
18	Кадино	Кумсол	2	588/4	нива	3		13	70
19	Кадино	Кумсол	2	588/5	нива	3		12	10
20	Кадино	Кумсол	2	588/6	нива	3		13	10
21	Кадино	Кумсол	2	590/3	нива	3		12	00
22	Кадино	Кумсол	2	595/1	нива	3		80	90
23	Кадино	Кумсол	2	596/1	нива	3		75	90
24	Кадино	Кумсол	2	597/1	нива	3		83	00
25	Кадино	Кумсол	2	598/1	нива	3		78	00
26	Кадино	Кумсол	2	600/1	нива	3		76	00
27	Кадино	Кумсол	2	600/2	нива	3		73	20
28	Кадино	Долниогра	2	761	нива	3		49	40
29	Кадино	Долнајури	2	1615/2	нива	3		1	70
30	Кадино	Долнајури	2	1616	нива	3		13	50
31	Катланово	Брест	58	76/1	нива	3		15	17
32	Катланово	Село	58	1211	нива	3		5	40

33	Катланово	Село	58	1212	нива	3		6	80
34	Катланово	Езеро	109	660	нива	3	5	47	60
35	Катланово	Езеро	109	670	нива	3	1	64	37
36	Катланово	Малвир	109	698	нива	3	1	69	40
37	Катланово	Малвир	109	711	нива	3		6	40
38	Катланово	Старолозј	109	1025/1	нива	3		15	01
39	Катланово	Село	109	1210	нива	3		7	27
40	Катланово	Дол.Ограда	109	1221	нива	3		6	90
41	Катланово	Гор.Огради	109	1283	нива	3		6	34
42	Катланово	Горниогра	109	1361	нива	3		3	40
43	Катланово	Лака	109	1475/2	нива	3		6	14
44	Катланово	Сејменски	109	1483	нива	2		5	71
45	Катланово	Сејменски	109	1486/1	нива	2		5	23
46	Катланово	Сејменски	109	1486/2	нива	3		11	00
47	Катланово	ПлуЖИна	109	1491	нива	3		33	94
48	Катланово	Лака	109	1503	нива	2		13	00
49	Катланово	Лака	109	1504	нива	2	3	15	80
50	Катланово	Лака	109	1508	нива	2		29	90
51	Катланово	Лака	109	1511	нива	2		84	60
52	Катланово	Старилозј	109	1513	нива	2		51	20
53	Катланово	Лака	109	1515	нива	2		5	40
54	Катланово	Лака	109	1522	нива	2		17	90
55	Катланово	Лака	109	1531	нива	2		19	10
56	Катланово	Лака	109	1537	нива	2		93	80
57	Катланово	Лака	109	1550	нива	2		9	00
58	Катланово	Лака	109	1554/1	нива	2		20	90
59	Катланово	Лака	109	1555	нива	3		19	30
60	Катланово	Лака	109	1558	нива	3	1	09	80
61	Катланово	Лака	109	1564	нива	3		32	90
62	Катланово	Лака	109	1565	нива	3		22	10
63	Катланово	Лака	109	1566	нива	3		22	10
64	Катланово	Лака	109	1571	нива	3		48	00
65	Катланово	Лака	109	1572	нива	3		98	30
66	Катланово	Лака	109	1590	нива	3		32	00
67	Катланово	Јасики	109	1600	нива	3		42	00
68	Катланово	Лака	109	1607	нива	3		4	40
69	Катланово	Јасики	109	1633	нива	3		32	30
70	Катланово	Лака	109	1660	нива	2		6	50
71	Катланово	Лака	109	1666	нива	2		33	60
72	Катланово	Лака	109	1667	нива	3		26	20
73	Катланово	Лака	109	1670	нива	2		30	20
74	Средно Коњарево	Горналака	168	1124	нива	3		22	10
75	Средно Коњарево	Горналака	168	1180	нива	3		44	80
76	Средно Коњарево	Лака	168	1417	нива	3		3	20
77	Средно Коњарево	Село	168	1525	нива	2			80
78	Средно Коњарево	Село	168	1546	нива	2			90
79	Горно Коњари	Поле	40	870	нива	3		18	30
80	Горно Коњари	Поле	40	969	нива	3		14	20
81	Горно Коњари	Поле	40	1054	нива	3		7	20
82	Горно Коњари	Село	40	1303	нива	2		6	60
83	Горно Коњари	Село	40	1324	нива	2			60
84	Горно Коњари	Село	40	1348	нива	2		7	40
85	Горно Коњари	Село	40	1352	нива	3		1	37
86	Горно Коњари	Поле	294	534	нива	3		4	50
Се вкупно:							32	02	05

Регион Чаир

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	П.Л. / И.Л. бр.	К.П. бр	култур а	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Блаце	Арет курбат	371	2772/3	Нива	3		9	46
2	Блаце	Курбани	371	2773/2	Нива	3		10	07
3	Блаце	Курбани	371	2773/3	Нива	3		0	77
4	Блаце	Курбани	372	2753/1	Нива	3		4	86
5	Блаце	Аре куке	372	2754/1	Нива	3		37	77
Се вкупно:								62	93

Регион Струмица

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	дел	култура	К.К	ПОВРШИНА
1	Василево	Гладно Пол		1187		нива	2	1503
2	Василево	Дабо		760		нива	2	1733
3	Василево	Магалиново		57	1	нива	3	5547
4	Василево	Гладно Пол		60	2	нива	2	1005
5	Василево	Бел Камен		119		нива	3	356
6	Василево	Магалиново		129		нива	3	2421
7	Василево	Дабо		205		нива	3	1679
8	Василево	Дабо		206		нива	3	425
9	Василево	Дабо		215		нива	3	1618
10	Василево	Дабо		217		нива	3	3857
11	Василево	Дабо		218		нива	3	1796
12	Василево	Дабо		230		нива	3	7682
13	Василево	Дабо		261		нива	3	500
14	Василево	Дабо		261		нива	2	1402
15	Василево	Гладно Пол		492		нива	2	51841
16	Василево	Гладно Пол		494		нива	2	3279
17	Василево	Дабо		511	3	нива	3	1719
19	Василево	Дабо		720		нива	1	1527
20	Василево	Дабо		786		нива	3	1801
21	Василево	Каракашлк		809	1	нива	2	1600
22	Василево	Каракашлк		826	2	нива	1	773
23	Василево	Каракашлк		948		нива	3	3433
24	Василево	Крива Круш		1012		нива	3	37188
25	Василево	Крива Круш		1015	100	нива	3	4425
26	Василево	Крива Круш		1015	300	нива	3	5950
27	Василево	Лаките		1017		нива	3	16357
28	Василево	Трска		1088		нива	1	851
29	Василево	Трска		1089		нива	1	816
30	Василево	Трска		1320	100	нива	2	2833
31	Василево	Ѓерен		1553		нива	3	5486
32	Василево	Ѓерен		1563	1	нива	2	724
33	Василево	Ѓерен		1584		нива	2	1400
34	Василево	Ѓерен		1590		нива	3	2460
35	Василево	Дуканджик		1728		нива	2	445
36	Василево	Трска		1086	200	нива	1	292
37	Василево	Дуканджика		1268	200	нива	2	192
38	Василево	Дуканджик		1271		нива	2	917
49	Василево	Дуканджик		1272		нива	2	769
40	Василево	Трска		1383	2	нива	1	407
41	Василево	Лаките		1452	2	нива	1	264
42	Василево	Лаките		1507		нива	2	1386
43	Василево	Трска		1320	300	нива	2	700
44	Василево	Дуканджика		1276	200	нива	2	615

45	Василево	Магалиново		138	1	нива	3	8739
1	Вељуса	Каманичет		6633	2	нива	4	1614
2	Вељуса	Каманичет		6633	1	нива	4	2680
3	Вељуса	Шумите		614		нива	4	713
4	Вељуса	Калина		1820		нива	4	526
5	Вељуса	Барица		1880		нива	4	281
6	Вељуса	Калина		1895		нива	4	1071
7	Вељуса	Борова Кол		2008		нива	4	479
8	Вељуса	Гладен		2955		нива	3	3915
9	Вељуса	Каримичлк		3697		нива	3	1785
10	Вељуса	Бозениково		3990		нива	4	281
1	Владеви	Б.Пепелишт		293		нива	3	334
2	Владеви	Б.Пепелишт		344	2	нива	2	435
3	Владеви	Б.Пепелишт		357		нива	3	241
4	Владеви	Б.Пепелишт		507	2	нива	3	629
5	Владеви	Карбино		1069	2	нива	3	1384
6	Владеви	Карбино		1072	2	нива	2	525
7	Владеви	Карбино		1081		нива	3	3919
8	Владеви	Б.Пепелишт		458	2	нива	2	440
9	Владеви	Рамниште		105		нива	3	1750
10	Владеви	Б.Пепелишт		211	2	нива	3	608
11	Владеви	Пепелиште		565		нива	3	2617
12	Владеви	Пепелиште		643		нива	3	542
13	Владеви	Пепелиште		692		нива	2	399
14	Владеви	Карбино		1080	1	нива	3	10414
15	Владеви	Карабино		1088		нива	3	13641
1	Водоча	Тилци		1213		нива	2	3405
2	Водоча	Чалија		101	2	нива	3	320
3	Водоча	Попово Лоз		1288	2	нива	3	631
4	Водоча	Попово Лоз		1290		нива	3	677
5	Водоча	Попово Лоз		1298		нива	3	1255
6	Водоча	Герено		136		нива	2	1303
7	Водоча	Врежо		85		нива	3	4105
8	Водоча	Врежо		105		нива	2	2394
9	Водоча	Герено		227		нива	3	683
10	Водоча	Герено		244		нива	3	398
11	Водоча	Герено		256		нива	3	1772
12	Водоча	Врежо		777		нива	2	783
13	Водоча	Герен		169	2	нива	2	1924
1	Злешево	Караташ		731		ливада	3	276
2	Злешево	Караташ Ка		732		ливада	3	276
3	Злешево	Сртлар		125		нива	3	3048
4	Злешево	Ова Фејзал		130		нива	3	580
5	Злешево	Ова		136		нива	3	1603
6	Злешево	Ова		165		нива	3	300
7	Злешево	Ова		256		нива	3	662
8	Злешево	Кашикари		296		нива	3	1028
9	Злешево	Кашикари		298		нива	3	953
10	Злешево	Кашикари Р		312		нива	3	645
11	Злешево	Кашикари		320		нива	3	304
12	Злешево	Кјаше Кури		334		нива	3	897
13	Злешево	Сртлар		350		нива	3	469
14	Злешево	Сртлар		352		нива	3	657
15	Злешево	Сртлар		378		нива	3	1920
16	Злешево	Сртлар		382		нива	3	603
17	Злешево	Сртлар Кар		383		нива	3	1462
19	Злешево	Кашикари		495		нива	3	841

20	Злешево	Крбурум Аш	506	2	нива	3	816
21	Злешево	Кашикари Ч	526		нива	3	436
22	Злешево	Кашикари	533		нива	3	345
23	Злешево	Каши Ари	535		нива	3	1071
24	Злешево	Крбурум Аш	539	2	нива	3	1150
25	Злешево	Кашикари	559		нива	3	346
26	Злешево	Кашикари К	560		нива	3	430
27	Злешево	Бобалини	662		нива	3	2410
28	Злешево	Бабаница М	686	2	нива	3	653
29	Злешево	Бабалино	704	2	нива	3	415
30	Злешево	Бабалина М	707		нива	3	501
31	Злешево	Караташ Де	724		нива	3	341
32	Злешево	Кара Таш	725		нива	3	256
33	Злешево	Караташ Ба	739		нива	3	2276
34	Злешево	Кара Таш	741		нива	3	1294
35	Злешево	Тепе Бачар	1032		нива	3	221
36	Злешево	Караташ Ко	1034		нива	3	281
37	Злешево	Караташ	548		нива	3	921
2	Зубово	Бродот	405		нива	3	8625
3	Зубово	Ѓалковица	1224		нива	3	609
4	Зубово	Капинарки	1936		нива	2	4881
5	Зубово	Брестики	1679		нива	3	1970
6	Зубово	Брестки	1713		нива	2	746
7	Зубово	Боришко	2067		нива	3	260
1	Ангелци	Страната	151		нива	3	1404
2	Ангелци	Лозје	212		нива	3	922
3	Ангелци	Лозје	227		нива	3	1180
4	Ангелци	Лозје	246		нива	3	487
5	Ангелци	Лозје	247		нива	3	783
6	Ангелци	Ковачница	360	3	нива	3	507
7	Ангелци	Страната	484		нива	3	537
8	Ангелци	Страната	501		нива	3	5456
9	Ангелци	Лозје	558	1	нива	3	1708
10	Ангелци	Орман	1008		нива	2	1884
11	Ангелци	Орман	1152		нива	2	1922
12	Ангелци	Орман	1230	2	нива	3	971
13	Ангелци	Орман	1243		нива	3	1481
14	Ангелци	Орман	1713		нива	3	3360
15	Ангелци	Аджиманка	303		нива	3	1079
16	Ангелци	Смоквите	106		нива	3	414
17	Ангелци	Орман	1100		нива	2	2042
19	Ангелци	Ореите	942		нива	2	739
20	Ангелци	Ореите	941		нива	2	898
21	Ангелци	Орман	1753		нива	3	2405
22	Ангелци	Орман	1747	2	нива	2	10860
1	Бајково	Зајвок	2833		нива	3	506
2	Бајково	Зајвок	2961	2	нива	3	488
1	Барбарево	Вујлица	785		нива	2	2000
1	Бањица	Чилтрла	55		нива	3	3777
2	Бањица	Кумиште	155	1	нива	3	6472
3	Бањица	Кумиште	198		нива	3	3042
4	Бањица	Вади	694	2	нива	2	845
5	Бањица	Вади	785	2	нива	2	829
6	Бањица	Мамудица	42		нива	3	1357
7	Бањица	Чилтрла	51		нива	3	1315
8	Бањица	Чилтрла	52		нива	3	1515
9	Бањица	Чуприја	68		нива	2	1279

10	Бањица	Чилтрла		69		нива	2	1419
11	Бањица	Чилтрла		76		нива	2	530
12	Бањица	Чилтрла		78		нива	2	1739
13	Бањица	Чилтрла		83		нива	3	700
14	Бањица	Чилтрла		84		нива	3	9356
15	Бањица	Чилтрла		121		нива	3	658
16	Бањица	Чилтрла		125		нива	2	3051
17	Бањица	Чуприја		141		нива	2	999
19	Бањица	Чуприја		147		нива	2	1798
20	Бањица			160		нива	3	170
21	Бањица	Кумиште		162		нива	3	489
22	Бањица	Кумиште		180	2	нива	3	880
23	Бањица	Вади		710		нива	3	649
24	Бањица	Врежо		1		нива	2	2000
25	Бањица	Мамудица		6	1	нива	2	128801
26	Бањица	Мамудица		6	3	нива	2	2166
27	Бањица	Вади		689		нива	2	2414
28	Бањица	Рк Джамија		519		нива	2	5165
29	Бањица	Кумиште		242	1	нива	2	56
1	Бањско	Бела Чешма		14		ливада	3	3683
2	Бањско	Косиште		1422		ливада	2	6419
3	Бањско	Орман		1768	2	ливада	2	247
4	Бањско	Ѓолјо		363	1	трстици	2	28400
5	Бањско	Лопа		1607		трстици	2	1786
6	Бањско	Кошин		328		трстици	2	4199
7	Бањско	Бела Чешма		1590		трстици	2	1806
8	Бањско	Бела Чешма		1591		трстици	2	1596
9	Бањско	Лапа		1595	1	трстици	2	26420
10	Бањско	Лапа		1597		трстици	2	24495
11	Бањско	Кошин		226		трстици	3	3803
12	Бањско	Мерата		486		нива	3	16088
13	Бањско	Скрт		881	2	нива	3	650
14	Бањско	Бела Чешма		1120	1	нива	3	2240
15	Бањско	Бела Чешма		1964	2	нива	2	1159
16	Бањско	Бела Чешма		1977	2	нива	3	380
17	Бањско	Кетенлк		1906		нива	2	1418
19	Бањско	Стари Лозј		1773	2	нива	3	477
20	Бањско	Орман		1774	2	нива	3	213
1	Белотино	Скрка		39		нива	3	320
2	Белотино	Курија		176		нива	3	13466
3	Белотино	Курија		177		нива	3	7551
4	Белотино	Курија		181	1	нива	3	590
5	Белотино	Курија		181	2	нива	3	1105
6	Белотино	Божин Дол		348	1	нива	3	807
7	Белотино	Шавар		179	1	нива	3	830
8	Белотино	Шакар		336		нива	3	1906
9	Белотино	Курија		192		нива	3	1670
10	Белотино	Речевица		216		нива	3	6140
11	Белотино	Јанак		305		нива	3	3068
12	Белотино	Јанак		312		нива	3	8211
1	Бориево	Бобиште		788		нива	1	2634
1	Борисово	Матник		18		нива	3	520
2	Борисово	Матник		111		нива	3	800
3	Борисово	Кошута		225		нива	2	1621
4	Борисово	Кошута		318		нива	2	1152
5	Борисово	Папра		388		нива	3	180
1	Босилово	Б.Герен		83		нива	3	1301

1	Чанали	Урдин	1399	5	нива	2	144
2	Чанали	К.Азмак	843		нива	3	1090
3	Чанали	К.Азмак	1059		нива	1	359
4	Чанали	Караорман	770		нива	3	1834
5	Чанали	К.Азмак	836	3	нива	2	513
6	Чанали	Урдин	1301		нива	2	422
7	Чанали	Урдин	1301		нива	1	1336
8	Чанали	Урдин	1400	1	нива	3	1860
1	Дабиле	Чифлик	2531	6	ливада	2	485
2	Дабиле	Висови	1751	2	нива	1	712
3	Дабиле	Извор	156		нива	2	179
4	Дабиле	Арламки	253	2	нива	2	388
5	Дабиле	Арламки	254	2	нива	2	428
6	Дабиле	Д.Геренчињ	267	2	нива	2	977
7	Дабиле	Д.Геренчињ	269		нива	2	927
8	Дабиле	Д.Геренчињ	272		нива	2	967
9	Дабиле	Д.Геренчин	341	2	нива	2	322
10	Дабиле	Д.Геренчињ	532	2	нива	1	669
11	Дабиле	Драгомиров	558	2	нива	2	257
12	Дабиле	Драгомиров	628	3	нива	1	210
13	Дабиле	Драгомиров	630	2	нива	1	567
14	Дабиле	Д.Геренчињ	631	2	нива	2	446
15	Дабиле	Д.Геренчињ	631	3	нива	2	162
16	Дабиле	Арламки	637	2	нива	1	932
17	Дабиле	Арламки	638	2	нива	1	249
19	Дабиле	Арламки	642	2	нива	2	222
20	Дабиле	Арламки	646	2	нива	2	486
21	Дабиле	Арламки	651	2	нива	2	1608
22	Дабиле	Арламки	666	2	нива	2	217
23	Дабиле	Арламки	667	2	нива	2	444
24	Дабиле	Извор	799	2	нива	1	544
25	Дабиле	Извор	1111	2	нива	2	228
26	Дабиле	Извор	1112	2	нива	2	212
27	Дабиле	Извор	1114	2	нива	2	278
28	Дабиле	Извор	1115	2	нива	2	178
29	Дабиле	Извор	1155	3	нива	2	321
30	Дабиле	Извор	1155	4	нива	2	195
31	Дабиле	Извор	1160	2	нива	2	167
32	Дабиле	Извор	1161	2	нива	2	520
33	Дабиле	Извор	1448	2	нива	3	727
34	Дабиле	Б.Пат	1467	2	нива	2	140
35	Дабиле	Б.Пат	1468	2	нива	2	190
36	Дабиле	Б.Пат	1471	2	нива	2	514
37	Дабиле	Јумерица	1473	2	нива	2	540
38	Дабиле	Јумерица	1483	2	нива	2	187
49	Дабиле	Б.Пат	1493	2	нива	2	80
40	Дабиле	Б.Пат	1494	2	нива	2	69
41	Дабиле	Б.Пат	1495	2	нива	2	91
42	Дабиле	Јумерица	1496	2	нива	2	278
43	Дабиле	Јумерица	1501	2	нива	2	158
44	Дабиле	Б.Пат	1503	2	нива	2	494
45	Дабиле	Б.Пат	1504	2	нива	2	664
46	Дабиле	Б.Пат	1505	2	нива	2	385
47	Дабиле	Б.Пат	1589	2	нива	1	109
48	Дабиле	Б.Пат	1590	2	нива	1	34
49	Дабиле	Б.Пат	1608	2	нива	2	118
50	Дабиле	Б.Пат	1610	2	нива	2	141
51	Дабиле	Јумерица	1612	2	нива	1	394

52	Дабиле	Јумерица	1612	3	нива	1	30
53	Дабиле	Јумерица	1613	2	нива	1	232
54	Дабиле	Јумерица	1616	2	нива	2	168
55	Дабиле	Јумерица	1617	2	нива	2	203
56	Дабиле	Јумерица	1620	2	нива	2	182
57	Дабиле	Јумерица	1622	2	нива	2	389
58	Дабиле	Јумерица	1638	2	нива	2	147
59	Дабиле	Јумерица	1640	2	нива	1	78
60	Дабиле	Јумерица	1641	2	нива	2	505
61	Дабиле	Јумерица	1650	2	нива	1	220
62	Дабиле	Јумерица	1663	2	нива	2	130
63	Дабиле	Јумерица	1664	2	нива	2	303
64	Дабиле	Јумерица	1667	2	нива	2	743
65	Дабиле	Лаки	1793	2	нива	1	69
66	Дабиле	Лаки	1797	2	нива	1	941
67	Дабиле	Лаки	1802	2	нива	2	133
68	Дабиле	Лаки	1903	2	нива	3	35
69	Дабиле	Лаки	1932	2	нива	1	71
70	Дабиле	Лаки	1955	3	нива	2	1833
71	Дабиле	Лаки	1955	6	нива	2	392
72	Дабиле	Лаки	1964	2	нива	2	121
73	Дабиле	Лаки	1969	2	нива	1	215
74	Дабиле	Лаки	2019	2	нива	2	227
75	Дабиле	Лаки	2025	2	нива	2	368
76	Дабиле	Лаки	2072	2	нива	2	172
77	Дабиле	Лаки	2077	2	нива	2	276
78	Дабиле	Лаки	2079	2	нива	2	481
79	Дабиле	Лаки	2085	2	нива	1	247
80	Дабиле	Лаки	2087	2	нива	1	101
81	Дабиле	Лаки	2090	2	нива	1	232
82	Дабиле	Лениште	2109	2	нива	1	342
83	Дабиле	Лениште	2127	2	нива	1	102
84	Дабиле	Лаки	2362	2	нива	2	502
85	Дабиле	Чифлик	2401	2	нива	2	1476
86	Дабиле	Чифлик	2406	2	нива	1	174
87	Дабиле	Чифлик	2407	2	нива	1	118
88	Дабиле	Чифлик	2415	2	нива	1	136
89	Дабиле	Чифлик	2427	2	нива	2	710
90	Дабиле	Чифлик	2428	2	нива	2	277
91	Дабиле	Огради	2497		нива	2	1087
92	Дабиле	Огради	2511		нива	1	399
93	Дабиле	Огради	2512	2	нива	2	261
94	Дабиле	Чифлик	2513	3	нива	2	322
95	Дабиле	Огради	2514	1	нива	2	452
96	Дабиле	Кирчевица	2674		нива	1	873
97	Дабиле	Кирчевица	2677	2	нива	1	87
98	Дабиле	Гробишта	2678		нива	2	1141
99	Дабиле	Гробишта	2765	2	нива	1	139
100	Дабиле	Гробишта	2773	2	нива	2	555
101	Дабиле	Гробишта	2783		нива	2	1040
102	Дабиле	Кирчевица	2890		нива	2	1281
103	Дабиле	Кирчевица	2913	4	нива	2	258
104	Дабиле	Кирчевица	2942	2	нива	2	189
105	Дабиле	С.Пат	2970		нива	2	1204
106	Дабиле	Вреж	3110	2	нива	1	222
107	Дабиле	Арламки	264	2	нива	1	1235
108	Дабиле	Арламки	266	2	нива	1	396
109	Дабиле	Д.Геренчињ	282	2	нива	2	82

110	Дабиље	Д.Геренчињ		287	2	нива	2	584
111	Дабиље	Д.Геренчињ		288	2	нива	2	406
112	Дабиље	Д.Геренчињ		289	2	нива	3	408
113	Дабиље	Драгомиров		356		нива	2	271
114	Дабиље	Д.Геренчињ		530	2	нива	1	261
115	Дабиље	Диваци		710		нива	2	500
116	Дабиље	Висови		1729	2	нива	1	223
117	Дабиље	Б.Пат		1753	2	нива	1	34
118	Дабиље	Б.Пат		1758	2	нива	1	113
119	Дабиље	Б.Пат		1765	2	нива	1	52
120	Дабиље	Б.Пат		1769	2	нива	1	51
121	Дабиље	Лаки		1772	2	нива	2	440
122	Дабиље	Лаки		1803	2	нива	2	120
123	Дабиље	Лаки		2049	2	нива	1	355
124	Дабиље	Чифлик		2431		нива	2	2009
125	Дабиље	Чифлик		2432	4	нива	2	352
126	Дабиље	Чифлик		2435	2	нива	1	419
127	Дабиље	Чифлик		2548	3	нива	1	744
128	Дабиље	Г.Пат		2548	4	нива	1	114
129	Дабиље	Чифки		2550	2	нива	1	1520
130	Дабиље	Чифлик		2551	3	нива	2	403
131	Дабиље	Чифлик		2552	2	нива	1	220
132	Дабиље	Чифлик		2554	2	нива	1	973
133	Дабиље	Г.Герен		2582	1	нива	2	1046
134	Дабиље	З.Герен		2633	2	нива	1	140
135	Дабиље	З.Герен		2634	2	нива	1	96
136	Дабиље	З.Герен		2635	2	нива	1	1184
137	Дабиље	З.Герен		2636	2	нива	2	430
138	Дабиље	Г.Герен		2664	2	нива	1	100
139	Дабиље	З.Герен		2670	4	нива	1	30
140	Дабиље	З.Герен		2672	2	нива	1	177
141	Дабиље	Вреж		3154	2	нива	2	80
142	Дабиље	Диваци		50		нива	2	603
143	Дабиље	Диваци		51		нива	2	593
144	Дабиље	Диваци		52		нива	2	709
145	Дабиље	Диваци		53		нива	2	623
146	Дабиље	Арламки		259		нива	2	1177
147	Дабиље	Д.Геренчин		339		нива	1	1318
148	Дабиље	Драгомиров		368		нива	2	1176
149	Дабиље	Д.Геренчин		561		нива	1	1585
150	Дабиље	Диваци		903		нива	1	2152
151	Дабиље	Б.Пат		1515	2	нива	3	1467
152	Дабиље	Б.Пат		1529		нива	2	943
153	Дабиље	Лаки		1805		нива	1	1555
154	Дабиље	Огради		2229	2	нива	2	241
155	Дабиље	Лаки		2356	1	нива	1	1941
156	Дабиље	Огради		2367	2	нива	2	170
157	Дабиље	Огради		2380	2	нива	2	224
158	Дабиље	Г.Герен		2573		нива	3	1778
159	Дабиље	Г.Герен		2577		нива	2	899
1	Добрејци	Белки		1064		трстика	2	10713
2	Добрејци	Црнелка		1306	2	нива	3	1344
3	Добрејци	Валта		26		нива	3	786
4	Добрејци	Валти		134		нива	2	12285
5	Добрејци	Лаки		199	1	нива	2	1474
6	Добрејци	Крива Река		1223	2	нива	2	350
7	Добрејци	Друм		2191	1	нива	2	637
8	Добрејци	Дрци		2219		нива	3	1758

9	Добрејци	Герен	614		нива	3	8369
10	Добрејци	Црнелка	1211	1	нива	3	1206
11	Добрејци	Црнелка	1476		нива	3	3426
12	Добрејци	Река	281		нива	2	2031
1	Добрашинци	Г.Поле	194		нива	3	833
2	Добрашинци	С.Лозја	268		нива	3	732
3	Добрашинци	С.Лозја	269		нива	2	319
4	Добрашинци	Метла	343		нива	3	3712
5	Добрашинци	Метла	364	1	нива	3	1033
6	Добрашинци	Н.Дол	1132	1	нива	3	1314
7	Добрашинци	Војна	1157		нива	3	1812
8	Добрашинци	Војна	1173		нива	3	1279
9	Добрашинци	Јалгом	1218	1	нива	3	6534
10	Добрашинци	Црниците	1330		нива	3	640
11	Добрашинци	Јалган	1614		нива	2	1061
12	Добрашинци	Каратопрот	1861		нива	3	1412
13	Добрашинци	Каратопрот	1866	3	нива	3	1035
14	Добрашинци	Метла	1911		нива	2	3391
15	Добрашинци	Метла	1920		нива	2	12603
16	Добрашинци	Метла	1928		нива	2	3412
17	Добрашинци	Метла	1929		нива	2	2428
19	Добрашинци	Метла	1936		нива	2	1425
20	Добрашинци	Метла	2038		нива	3	3332
21	Добрашинци	Метла	2052		нива	2	281
22	Добрашинци	Метла	2056		нива	2	1947
23	Добрашинци	Метла	2057		нива	3	1545
24	Добрашинци	Н.Дол	2074		нива	1	1585
25	Добрашинци	Метла	2114		нива	3	3093
26	Добрашинци	Метла	2099		нива	3	5799
27	Добрашинци	Асмалија	1015	3	нива	3	2900
1	Дражево	Лаката	111		нива	3	1280
1	Дрвош	Азмак	497		нива	3	4747
2	Дрвош	Азмак	485		нива	3	1941
3	Дрвош	Азмак	486		нива	3	5542
1	Еднокукево	Средорек	129		нива	2	835
2	Еднокукево	Оризарци	1388		нива	3	1070
3	Еднокукево	Средорек	240	2	нива	1	353
4	Еднокукево	Оризарци	1121		нива	3	871
1	Габрово	Бела Вода	1237		трстици	3	64541
2	Габрово	Попов Вир	57		трстици	1	527418
1	Гечерлија	Татарка	555		ливада	2	1826
2	Гечерлија	Алтика	157		нива	3	4327
3	Гечерлија	Алтика	163		нива	3	3070
4	Гечерлија	Алтика	188		нива	3	6101
5	Гечерлија	Пиук	387	2	нива	3	1045
6	Гечерлија	Калумтрло	754	2	нива	3	276
7	Гечерлија	Калумтрло	786		нива	3	1941
8	Гечерлија	Алтика	158	2	нива	3	537
9	Гечерлија	Алтика	312	2	нива	3	45
10	Гечерлија	Азмак	589	2	нива	2	388
1	Градско Балдовци	Белик	134		ливада	3	740
2	Градско Балдовци	Вовјодинки	394		нива	1	1578
3	Градско Балдовци	Вовјодинки	400		нива	2	1379
4	Градско Балдовци	Вовјодинки	411		нива	1	1014
5	Градско Балдовци	П.Камен	206		нива	2	1999
6	Градско Балдовци	Бучара	339		нива	2	6461
7	Градско Балдовци	Бучала	491		нива	3	1298

8	Градско Балдовци	Бучала		984		нива	3	1396
9	Градско Балдовци	Бучала		986		нива	3	1117
10	Градско Балдовци	Белик		1035		нива	3	900
11	Градско Балдовци	Драганки		1390		нива	2	599
12	Градско Балдовци	Драганки		1391		нива	2	599
13	Градско Балдовци	Драганки		1392		нива	2	539
14	Градско Балдовци	Побиен Кам		1	2	нива	2	325
15	Градско Балдовци	Белик		210	2	нива	1	358
16	Градско Балдовци	Војвотки		397		нива	1	2198
17	Градско Балдовци	Војвотки		413		нива	1	2718
19	Градско Балдовци	Бучала		466		нива	3	2073
20	Градско Балдовци	Бучала		482	3	нива	2	75
21	Градско Балдовци	Врело		827	2	нива	3	520
22	Градско Балдовци	Врежо		829	2	нива	2	175
23	Градско Балдовци	Село		1002	2	нива	2	364
24	Градско Балдовци	Драганка		1246	2	нива	3	99
25	Градско Балдовци	Драганки		1450	2	нива	3	300
26	Градско Балдовци	Влечиште		274	2	нива	1	625
27	Градско Балдовци	Бучала		489	2	нива	3	250
1	Градошорци	Гладно Пол		272		нива	3	625
2	Градошорци	Гладно Пол		368	1	нива	2	721
3	Градошорци	Гладно Пол		371	3	нива	2	1000
4	Градошорци	Фиданки		1121	5	нива	2	270
5	Градошорци	Фиданки		1144	1	нива	3	1735
6	Градошорци	Фиданки		1275	2	нива	1	500
7	Градошорци	Орман		1453		нива	3	1700
8	Градошорци	Фиданки		1579	2	нива	1	929
9	Градошорци	Орман		1595		нива	2	3084
10	Градошорци	Големевки		1720		нива	3	3551
11	Градошорци	Големевки		1721		нива	3	2130
12	Градошорци	Гладно Пол		300	2	нива	1	4829
13	Градошорци	Фиданки		1123	300	нива	2	157
14	Градошорци	Орман		1366	200	нива	3	449
15	Градошорци	Фиданки		1532	200	нива	1	169
16	Градошорци	Фиданки		1532	300	нива	1	87
17	Градошорци	Фиданки		1586		нива	1	2822
19	Градошорци	Фиданки		1568	2	нива	2	827
20	Градошорци	Фиданки		1702	3	нива	3	574
21	Градошорци	Гладно Пол		2	20	нива	2	1603
22	Градошорци	Орман		1660		нива	2	2081
23	Градошорци	Големевка		541		нива	3	3009
24	Градошорци	Големевка		576	1	нива	3	6033
25	Градошорци	Гладно Пол		264		нива	2	1905
26	Градошорци	Гладно Пол		284		нива	3	6681
27	Градошорци	Фиданки		1330	1	нива	1	124215
1	Хамзали	Велики Бре		25		нива	6	3293
2	Хамзали	Велики Бре		26		нива	4	178385
3	Хамзали	Велики Бре		27		нива	6	17223
4	Хамзали	Велики Бре		28		нива	6	2235
5	Хамзали	Велини Бре		24		нива	6	13995
6	Хамзали	Велини Бре		29		нива	6	4011
7	Хамзали	Коджа Тумб		365		нива	6	1983
8	Хамзали	Тумба Алти		427		нива	4	5217
1	Иловица	Ѓерен		4926	2	ливада	2	101
2	Иловица	Ѓерен		5076		ливада	3	1197
3	Иловица	Сил		208	ТУ	нива	2	
4	Иловица	Ѓерен		5077	2	нива	3	400
5	Иловица	Ѓерен		5080	2	нива	3	200

6	Иловица	Реката		2031		нива	3	870
7	Иловица	Барата		349		нива	3	3986
8	Иловица	Барата		389	2	нива	3	1547
9	Иловица	Пелчик		3990	2	нива	3	281
10	Иловица	Ѓерен		5075		нива	3	773
11	Иловица	Пелчик		2096		нива	3	695
1	Колешино	Мерички		195		трстици	3	854
2	Колешино	Рибик		1172		нива	3	1101
3	Колешино	Междикини		1139		нива	3	631
4	Колешино	Междикини		1140		нива	3	1196
5	Колешино	Рибик		860	2	нива	2	981
6	Колешино	Амејца		421		нива	3	2985
7	Колешино	Рибик		855		нива	2	639
8	Колешино	Рибик		856		нива	2	746
9	Колешино	Рибик		871		нива	3	527
10	Колешино	Канежи		1008		нива	3	1251
11	Колешино	Канежи		1009		нива	3	1367
12	Колешино	Матник		203	3	нива	3	1196
13	Колешино	Матник		203	4	нива	3	700
1	Куклиш	Врбенако		2348		ливада	3	3082
2	Куклиш	Врбенако		4628		ливада	2	165
3	Куклиш	Врбенако		2260		ливада	3	687
4	Куклиш	Врбенако		2261		ливада	3	652
5	Куклиш	Врбенако		2327		ливада	3	450
6	Куклиш	Врбенако		2328		ливада	3	986
7	Куклиш	Бела Вода		3612		ливада	3	3309
8	Куклиш	Врбенако		4627		ливада	2	476
9	Куклиш	Шамак		197		нива	3	2733
10	Куклиш	Шамак		324		нива	2	2057
11	Куклиш	Балабаница		808		нива	3	7941
12	Куклиш	Камиларник		845		нива	2	2838
13	Куклиш	Тодорица		1170		нива	3	2117
14	Куклиш	Кумишта		1248		нива	2	6620
15	Куклиш	Дабовшта		1483		нива	3	8053
16	Куклиш	Длабок Пат		1867	2	нива	3	1920
17	Куклиш	Врбенако		2293		нива	3	20100
19	Куклиш	Багреница		2718		нива	3	5248
20	Куклиш	Драганки		2923	2	нива	3	4863
21	Куклиш	Маркови Вр		145		нива	2	1564
22	Куклиш	Шамак		250		нива	3	915
23	Куклиш	Шамак		313	2	нива	3	560
24	Куклиш	Балабаница		1186		нива	3	3466
25	Куклиш	Дабо		1368		нива	3	2322
26	Куклиш	Диви Топол		1411		нива	3	2481
27	Куклиш	Диви Топол		1421		нива	3	1900
28	Куклиш	Диви Топол		1432		нива	3	1190
29	Куклиш	Дабо		1441		нива	3	1641
30	Куклиш	Дабо		1493		нива	3	1329
31	Куклиш	Дабо		1495		нива	3	1229
32	Куклиш	Камиларник		1627		нива	2	1678
33	Куклиш	Галчов Чаи		1829		нива	2	1560
34	Куклиш	Талчов Чаи		1831	1	нива	2	3275
35	Куклиш	Длабок Пат		2009		нива	2	1024
36	Куклиш	Врбенако		2281		нива	2	2618
37	Куклиш	Врбенако		2284	1	нива	3	1369
38	Куклиш	Врбенако		2287	1	нива	3	5498
49	Куклиш	Врбенако		2292		нива	3	1756
40	Куклиш	Багреница		2408		нива	3	2080

41	Куклиш	Баграница	2440		нива	3	1519
42	Куклиш	Диви Топол	2492		нива	3	1046
43	Куклиш	Диви Топол	2493		нива	3	1197
44	Куклиш	Диви Топол	2505		нива	3	4767
45	Куклиш	Диви Топол	2508		нива	3	1881
46	Куклиш	Папра	2831		нива	1	470
47	Куклиш	Липа	3056	2	нива	3	400
48	Куклиш	Липа	3057	2	нива	3	220
49	Куклиш	Липа	3058		нива	3	480
50	Куклиш	Липа	3061		нива	3	100
51	Куклиш	Бела Вода	3651		нива	3	2137
52	Куклиш	Бела Вода	3652		нива	3	1358
53	Куклиш	Бела Вода	3672		нива	3	1608
54	Куклиш	Горни Вреж	3953	2	нива	2	900
55	Куклиш		2904	2	нива	2	1055
1	Мокриево	Мадровец	99		нива	3	614
2	Мокриево	Курија	279		нива	3	903
3	Мокриево	Корија	306	1	нива	3	956
4	Мокриево	Мерата	1079		нива	2	259
5	Мокриево	Зрнчовица	1230		нива	3	1879
6	Мокриево	Зрнчовица	2206		нива	3	3209
7	Мокриево	Мадровец	2512		нива	3	1336
8	Мокриево	Две Тополи	1341		нива	2	1921
9	Мокриево	ЗрнчЗвица	1233		нива	3	4958
10	Мокриево	Нишо Поле	1468	2	нива	3	556
1	Моноспитово	Грневица	1547		ливада	3	1310
2	Моноспитово	Нико Кокош	3240	1	ливада	3	1413
3	Моноспитово	Нако Кокош	3242		ливада	3	2052
4	Моноспитово	Нако Кокош	3254	3	ливада	3	3290
5	Моноспитово	Гол	3882		трстици	2	100125
6	Моноспитово	Средорек	1812	1	трстици	2	12270
7	Моноспитово	Гол	3875		трстици	2	3748
8	Моноспитово	Осон	322		нива	2	1415
9	Моноспитово	Осон	325		нива	2	2837
10	Моноспитово	Чевртни	551		нива	2	1320
11	Моноспитово	Ежевица	2265	2	нива	1	589
12	Моноспитово	Благо	2963	2	нива	3	1209
13	Моноспитово	Лаштово	172		нива	2	2074
14	Моноспитово	Лаштово	732		нива	1	1400
15	Моноспитово	Лаштово	784		нива	1	1420
16	Моноспитово	Осон	3577		нива	2	700
17	Моноспитово	Чевртни	542	2	нива	3	260
19	Моноспитово	Чевртни	543	2	нива	3	280
20	Моноспитово	Средорек	1715	1	нива	3	1632
21	Моноспитово	Кокошинка	2404		нива	3	501
22	Моноспитово	Селиште	2526		нива	3	831
23	Моноспитово	Селиште	2528		нива	3	1276
24	Моноспитово	Чевртни	2680		нива	2	1846
25	Моноспитово	Диманица	2767		нива	2	961
26	Моноспитово	Блато	2828		нива	2	260
27	Моноспитово	Асанчевица	3080	2	нива	2	370
28	Моноспитово	Асанчевица	3098		нива	3	1617
29	Моноспитово	Диманица	3355		нива	3	440
30	Моноспитово	Диманица	3356		нива	3	1821
31	Моноспитово	Диманица	3357		нива	3	782
32	Моноспитово	Блато	3632	2	нива	2	250
1	Муртино	Мерите	689		нива	2	651
2	Муртино	Свидовица	2033		нива	3	2916

3	Муртино	Лочковица		2425		нива	3	624
4	Муртино	Мерата		3239		нива	3	6417
5	Муртино	Воловарник		1650		нива	2	1318
6	Муртино	Лочковица		2362		нива	2	1449
7	Муртино	Асанко		2779	2	нива	1	97
8	Муртино	Бучо		2979	2	нива	1	224
9	Муртино	Мерата		3242		нива	3	530
10	Муртино	Кро		3243		нива	3	325
11	Муртино	Мерата		3244		нива	3	355
12	Муртино	Мерата		3247		нива	3	360
13	Муртино	Мерата		3252	2	нива	3	800
14	Муртино	Кро		3254		нива	3	420
15	Муртино	Мерата		3255		нива	3	560
16	Муртино	Мерата		3264		нива	3	470
17	Муртино	Мерата		3265		нива	3	340
19	Муртино	Кро		3266		нива	2	325
20	Муртино	Мерата		3267		нива	3	235
21	Муртино	Мерата		3269		нива	3	445
22	Муртино	Мерата		3270		нива	3	709
23	Муртино	Мерата		3271		нива	3	632
24	Муртино	Мерата		3272		нива	3	291
25	Муртино	Мерата		3273		нива	3	291
26	Муртино	Мерата		3278		нива	3	472
27	Муртино	Мерата		3279		нива	3	452
28	Муртино	Безденик		3463		нива	3	255
29	Муртино	Джолети		112		нива	1	7514
1	Нова Маала	Бунар		576		нива	3	701
2	Нова Маала	Копинлк		520		нива	3	2071
3	Нова Маала	Баларте		667		нива	3	1044
4	Нова Маала	Баба Карте		804		нива	3	1110
5	Нова Маала	Мездра		1148		нива	3	297
6	Нова Маала	Баралти		1221		нива	3	502
7	Нова Маала	Мездра		1369		нива	3	1219
8	Нова Маала	Мездра		1385		нива	2	141
9	Нова Маала	Коджа Деро		1487		нива	2	790
10	Нова Маала	Баралал		1516	2	нива	1	154
11	Нова Маала	Улијал		1573		нива	3	2412
12	Нова Маала	Ули Јол		1575	2	нива	3	1465
13	Нова Маала	Улијал		1576		нива	3	1435
14	Нова Маала	Мездра		1307	3	нива	3	700
15	Нова Маала	Мездра		1307	2	нива	3	800
16	Нова Маала	Баралалти		869		нива	3	2741
17	Нова Маала	Мездра		1307	1	нива	3	2500
19	Нова Маала	Копнлк		570		нива	3	70470
1	Ново Коњарево	Лака		3602	2	нива	3	822
2	Ново Коњарево	Лака		3603	2	нива	3	802
3	Ново Коњарево	Лака		3604	2	нива	3	1024
4	Ново Коњарево	Лака		3617		нива	3	2166
5	Ново Коњарево	Лака		3618	2	нива	3	571
	Ново Коњарево						Вку	5385
Р.бр	К.О.	мв		КП	дел	култур	К.К.	Површина
1	Ново Село	Расол		3257		ливада	3	614
2	Ново Село	Блато		1093	2	ливада	3	510
3	Ново Село	Пеа Бара		2777		ливада	3	655
4	Ново Село	Мишов Орма		2908	1	ливада	3	1190
5	Ново Село	Мишов Орма		3218	1	ливада	3	695
6	Ново Село	Блато		5095		ливада	3	693

7	Ново Село	Трнка	5991		ливада	2	240
8	Ново Село	Расол	5041		трстици	3	6078
9	Ново Село	Блато	1135		нива	3	82
1	Петралинци	Горна Ранч	109		нива	3	840
2	Петралинци	Долна Ранч	380		нива	3	1244
3	Петралинци	Шумалак	629		нива	3	1105
4	Петралинци	Шумалак	735		нива	2	1270
5	Петралинци	Орман	280	2	нива	3	773
6	Петралинци	Орман	283	3	нива	3	25
7	Петралинци	Пиперевки	308	2	нива	3	325
8	Петралинци	Пиперевки	314	2	нива	3	50
9	Петралинци	Шумалак	674	2	нива	2	1177
10	Петралинци	Шумалак	701	2	нива	2	228
11	Петралинци	Пиперевки	1020	2	нива	2	233
12	Петралинци	Пиперевки	1069	3	нива	3	50
13	Петралинци	Пиперевки	1069	4	нива	3	40
1	Пиперево	Прогон	1873		нива	2	11443
2	Пиперево	Врапчовица	762	1	нива	1	495
3	Пиперево	Оджов Гроб	778	1	нива	3	791
4	Пиперево	Зоджов Г	784		нива	2	2217
5	Пиперево	Зоджов Г	786		нива	2	2377
6	Пиперево	Гаскарник	1823		нива	2	1502
7	Пиперево	Гаскарник	1830	1	нива	3	937
8	Пиперево	Гаскарник	1831		нива	3	1699
9	Пиперево	Зоджов Г	760	1	нива	2	2148
10	Пиперево	Оджов Гроб	761		нива	2	821
11	Пиперево	Орман	1859	2	нива	3	610
12	Пиперево	Туричка	1910	2	нива	1	630
13	Пиперево	Бакровица	2037	2	нива	1	50
14	Пиперево	Прогон	2423		нива	3	1144
1	Полчево	Голи Рид	1	118	нива	3	3198
1	Раборци	Мучур	7		нива	3	3564
2	Раборци	Мучур	39		нива	3	4205
3	Раборци	Мучур	46		нива	3	1501
4	Раборци	Мучур	159		нива	3	2107
5	Раборци	Мучур	160		нива	3	4984
6	Раборци	Бостаништа	166		нива	3	5631
7	Раборци	Мучур	170		нива	3	1038
8	Раборци	Бостаништа	171		нива	3	559
9	Раборци	Туполите	186		нива	3	1280
10	Раборци	Мучур	29		нива	3	17039
11	Раборци	Мучур	30		нива	3	2122
12	Раборци	Мучур	40		нива	3	4000
13	Раборци	Мучур	40		нива	3	5655
14	Раборци	Мучур	40		нива	3	4000
15	Раборци	Мучур	41		нива	3	2000
16	Раборци	Мучур	41		нива	3	2000
17	Раборци	Мучур	49		нива	3	2621
19	Раборци	Мучур	50		нива	3	2057
20	Раборци	Мучур	53	3	нива	3	1177
21	Раборци	Мучур	54		нива	3	3000
22	Раборци	Мучур	55		нива	3	4124
23	Раборци	Мучур	55		нива	3	4124
24	Раборци	Мучур	56		нива	3	3944
25	Раборци	Мучур	57		нива	3	3464
26	Раборци	Мучур	57		нива	3	3463
27	Раборци	Мучур	62		нива	3	8949

28	Раборци	Мучур		65		нива	3	1341
29	Раборци	Мучур		66		нива	3	1622
30	Раборци	Мучур		67		нива	3	3524
31	Раборци	Мучур		68		нива	3	2843
32	Раборци	Мучур		69		нива	3	9610
33	Раборци	Мучур		70		нива	3	2603
34	Раборци	Село		72		нива	3	3624
35	Раборци	Мучур		73		нива	3	4264
36	Раборци	Мучур		74		нива	3	3233
37	Раборци	Мучур		74		нива	3	3233
38	Раборци	Мучур		77	1	нива	3	2784
49	Раборци	Мучур		77	3	нива	3	3847
40	Раборци	Мучур		79	1	нива	3	3325
41	Раборци	Мучур		79	2	нива	3	2820
42	Раборци	Мучур		79	3	нива	3	3223
43	Раборци	Село		105		нива	3	116
44	Раборци	Село		107		нива	3	1379
45	Раборци	Село		109		нива	3	2537
46	Раборци	Село		109		нива	3	2537
47	Раборци	Мучур		161		нива	3	3882
48	Раборци	Мучур		161		нива	3	4386
49	Раборци	Мучур		161		нива	3	1500
50	Раборци	Мучур		162		нива	3	4705
51	Раборци	Туполите		190		нива	3	2600
52	Раборци	Устрец		209		нива	3	1156
53	Раборци	Брегови		175		нива	3	1000
54	Раборци	Мучур		8		нива	3	2258
55	Раборци	Мучур		45		нива	3	4000
56	Раборци	Мучур		36		нива	3	7428
57	Раборци	Мучур		58		нива	3	8248
1	Радичево	Ливадиште		145	2	нива	2	281
2	Радичево	Ливадишта		253		нива	3	6036
3	Радичево	Голема Нив		282		нива	3	859
4	Радичево	Билјарица		478		нива	3	2417
5	Радичево	Билјарица		482		нива	2	939
6	Радичево	Голема Нив		746		нива	3	240
7	Радичево	Керамидарк		44	1	нива	3	521
8	Радичево	Керамидарк		52	4	нива	2	2843
9	Радичево	Билјарица		354		нива	2	1532
10	Радичево	Билјарица		355		нива	2	876
1	Радово	Пачково		115	1	нива	3	816
2	Радово	Пачково		134	2	нива	2	420
3	Радово	Под Гроблј		634	3	нива	2	359
4	Радово	Барово		1463	2	нива	2	241
1	Рич	Ливади		43		ливада	3	600
2	Рич	Ливади		55		ливада	3	840
3	Рич	Ливади		61		ливада	3	401
4	Рич	Ливади		117	1	ливада	3	251
5	Рич	Ливади		54		ливада	3	680
6	Рич	Ливада		57		ливада	3	1439
7	Рич	Ливади		118		ливада	3	1200
8	Рич	Сува Река		130		ливада	3	480
9	Рич	Ливади		114		ливада	3	360
10	Рич	Јеловарник		640		нива	3	5418
11	Рич	Скрка		106		нива	3	7283
1	Робово	Средорек		290	2	нива	2	522
2	Робово	Средорек		303	2	нива	1	200

3	Робово	Водотек	903	2	нива	1	195
4	Робово	Избол	1290	2	нива	1	161
5	Робово	Кривиште	1333	2	нива	1	300
6	Робово	Црквиште	1335		нива	2	957
7	Робово	Кривиште	1344	2	нива	1	200
8	Робово	Црквиште	1345	2	нива	1	139
9	Робово	Срквиште	1419		нива	2	284
10	Робово	Црквиште	1419		нива	1	1203
1	Сачево	Лустро	1192		нива	1	1100
2	Сачево	Лустро	1192		нива	2	1961
3	Сачево	Кирчовица	27	2	нива	2	135
4	Сачево	Кирчовица	165	2	нива	2	210
5	Сачево	Кирчовица	166	2	нива	2	465
6	Сачево	Побиен Кам	291	2	нива	2	239
7	Сачево	Побиен Кам	292	2	нива	1	759
8	Сачево	Чаирка	377		нива	1	963
9	Сачево	Чаирка	464	2	нива	1	783
10	Сачево	Песоци	699	2	нива	1	320
11	Сачево	Песоци	700	2	нива	1	140
12	Сачево	Песоци	701	2	нива	1	380
13	Сачево	Аџимерки	706	3	нива	2	308
14	Сачево	Чаирка	1071	2	нива	1	542
15	Сачево	Чаирка	1072	2	нива	1	112
16	Сачево	Чаирка	1072	3	нива	1	380
17	Сачево	Лустра	1150	2	нива	3	140
19	Сачево	Лустра	1150	3	нива	3	460
20	Сачево	Лустра	1154	2	нива	3	697
21	Сачево	Кирчовица	138		нива	3	926
22	Сачево	Кирчовица	139		нива	3	764
23	Сачево	Кирчовица	143		нива	3	1204
24	Сачево	Пандевица	388		нива	2	626
25	Сачево	Лустра	1153		нива	3	4065
26	Сачево	Аџимерки	758		нива	3	3072
1	Сарај	Чанговица	1007		ливада	3	940
2	Сарај	Гаскарник	1420		ливада	3	1275
3	Сарај	Гаскарник	1421		ливада	3	1590
4	Сарај	Штубел	742		ливада	2	339
5	Сарај	Керамидарк	289		нива	3	2079
6	Сарај	Керамидарк	290		нива	3	2461
7	Сарај	Чатм	27		нива	3	3081
8	Сарај	Татарки	121	2	нива	3	1056
9	Сарај	Чанговица	435		нива	3	1050
10	Сарај	Чанговица	989		нива	3	900
11	Сарај	Штубел	750	2	нива	2	827
12	Сарај	Штубел	1367	200	нива	3	165
13	Сарај	Боцингерен	1570	200	нива	3	771
1	Седларци	Жути Круши	413		нива	3	1318
1	Секирник	Орман	2267		нива	2	2552
2	Секирник	Орех	309	2	нива	3	30
3	Секирник	Орах	319	2	нива	3	249
4	Секирник	Орах	319	3	нива	3	130
5	Секирник	Метленик	721	2	нива	1	461
6	Секирник	Керамидарк	995	2	нива	1	819
7	Секирник	Керамидарк	997	2	нива	1	1322
8	Секирник	Метленик	1062	2	нива	3	804
9	Секирник	Метленик	1064	2	нива	3	192
10	Секирник	Метлиште	1071		нива	3	1362

11	Секирник	Метленик		1089	2	нива	2	877
12	Секирник	Метленик		1091	2	нива	3	1158
13	Секирник	Метленик		1100	2	нива	3	846
14	Секирник	Метленик		1100	3	нива	3	61
15	Секирник	Метленик		1102	2	нива	2	811
16	Секирник	Метленик		1124	2	нива	3	1131
17	Секирник	Мутово		1128	3	нива	3	352
19	Секирник	Мутово		1157	2	нива	2	551
20	Секирник	Метлемик		1174		нива	3	982
21	Секирник	Турско Гро		1215	2	нива	1	319
22	Секирник	Мутово		1242	2	нива	3	337
23	Секирник	Мутово		1259	2	нива	1	173
24	Секирник	Мутов		1264		нива	1	826
25	Секирник	Р.Пат		1265		нива	2	1181
26	Секирник	Мутово		1267	2	нива	1	303
27	Секирник	Мутово		1315	2	нива	1	359
28	Секирник	Јулка		1454	2	нива	1	113
29	Секирник	Јулка		1496		нива	1	1096
30	Секирник	Јулка		1498	2	нива	2	671
31	Секирник	Чешме Баш		1551	3	нива	2	73
32	Секирник	Чешме Баш		1552	2	нива	2	573
33	Секирник	Могила		1627	2	нива	1	729
34	Секирник	Могила		1627	3	нива	1	126
35	Секирник	Мутово		1641	2	нива	2	1060
36	Секирник	Јулка		1677	2	нива	2	1074
37	Секирник	Јулка		1698	2	нива	2	141
38	Секирник	Јулка		1705	2	нива	2	742
49	Секирник	Јулка		1706		нива	2	319
40	Секирник	Могила		1789	2	нива	1	397
41	Секирник	Могила		1794	2	нива	1	134
42	Секирник	Могила		1912	2	нива	1	253
43	Секирник	Могила		1912	3	нива	1	32
44	Секирник	Могила		1913	2	нива	1	339
45	Секирник	Могила		1914		нива	1	1487
46	Секирник	Јулка		1943	2	нива	2	300
47	Секирник	Јулка		1949	3	нива	3	575
48	Секирник	Јулка		1958	2	нива	2	646
49	Секирник	Јулка		1962	3	нива	2	169
50	Секирник	Јулка		1968	2	нива	2	1771
51	Секирник	Црнаци		1980	2	нива	2	241
52	Секирник	Црнаци		2036		нива	2	493
53	Секирник	Орман		2254	2	нива	2	340
54	Секирник	Орман		2271	2	нива	2	280
55	Секирник	Орман		2278	2	нива	3	541
56	Секирник	Орман		2291	2	нива	2	280
57	Секирник	Орман		2313	2	нива	2	670
58	Секирник	Орман		2369		нива	2	1259
59	Секирник	Орман		2370		нива	2	2758
60	Секирник	Орман		2425		нива	3	4138
61	Секирник	Орман		2460	2	нива	3	1283
62	Секирник	Орман		2481	2	нива	1	362
63	Секирник	Орман		2482	2	нива	2	580
64	Секирник	Орман		2532	2	нива	3	1312
65	Секирник	Орман		2532	3	нива	3	119
66	Секирник	Орман		2641	2	нива	3	134
67	Секирник	Орман		2656	2	нива	1	141
68	Секирник	Могила		2673		нива	3	653
69	Секирник	Могила		2675	3	нива	3	490

70	Секирник	Могила		2676	2	нива	3	654
71	Секирник	Могила		2677	2	нива	3	671
72	Секирник	Магила		2679	2	нива	3	648
73	Секирник	Могила		2721	2	нива	2	277
74	Секирник	Могила		2729	2	нива	2	524
75	Секирник	Могила		3003		нива	1	1255
76	Секирник	Могила		3015		нива	2	950
77	Секирник	Могила		3054		нива	2	806
78	Секирник	Турско Гро		3167	2	нива	1	1062
79	Секирник	Метленик		140		нива	3	430
80	Секирник	Метленик		1078		нива	3	3786
81	Секирник	Мутово		1263	2	нива	1	1309
1	Смолари	Баорица		2034		ливада	3	2162
2	Смолари	Вртен Каме		953		ливада	3	546
3	Смолари	Прегор		973		ливада	3	364
4	Смолари	Врги		1434		нива	3	1305
5	Смолари	Даска		51		нива	2	706
6	Смолари	Врги		361	2	нива	3	226
7	Смолари	Врги		361	3	нива	3	70
1	Старо Балдовци	Џамалак		573	2	ливада	2	1298
2	Старо Балдовци	Калевец		307	3	ливада	2	400
3	Старо Балдовци	Орман		766	2	ливада	2	123
4	Старо Балдовци	Калевец		817	2	ливада	2	212
5	Старо Балдовци	Калевец		906	2	ливада	2	374
6	Старо Балдовци	Калевец		906	3	ливада	2	90
7	Старо Балдовци	Сара Карач		985		ливада	3	533
8	Старо Балдовци	Сара Карач		1051	2	ливада	3	371
9	Старо Балдовци	Сара Карач		1061		ливада	3	655
10	Старо Балдовци	Сара Карач		1067		ливада	3	280
11	Старо Балдовци	Сара Карач		1070	2	ливада	3	158
12	Старо Балдовци	Калевец		1071	2	ливада	3	435
13	Старо Балдовци	Калевец		1072	2	ливада	3	251
14	Старо Балдовци	Џамилар		1077		ливада	3	674
15	Старо Балдовци	Калевец		1084		ливада	2	404
16	Старо Балдовци	Калевец		1125		ливада	3	5081
17	Старо Балдовци	Калевец		1127	2	ливада	2	1810
19	Старо Балдовци	Калевец		1135		ливада	2	1627
20	Старо Балдовци	Сара Карач		933		ливада	3	954
21	Старо Балдовци	Сара Карач		934		ливада	3	1639
22	Старо Балдовци	Џуценка		271	2	нива	2	1226
23	Старо Балдовци	Дукански П		329	2	нива	3	76
24	Старо Балдовци	Чешме Баши		362	2	нива	2	90
25	Старо Балдовци	Џуценка		693	3	нива	3	127
26	Старо Балдовци	Кади Орман		870	2	нива	3	523
27	Старо Балдовци	Поток		873		нива	3	322
28	Старо Балдовци	Кади Орман		874	2	нива	3	652
29	Старо Балдовци	Калевец		1140	2	нива	3	127
30	Старо Балдовци	Кади Орман		1195	2	нива	2	125
31	Старо Балдовци	Кади Орман		1203	2	нива	2	109
32	Старо Балдовци	Кади Орман		1219	2	нива	2	257
33	Старо Балдовци	Кади Орман		1238	2	нива	1	543
34	Старо Балдовци	Кади Орман		1248	2	нива	2	313
35	Старо Балдовци	Кади Орман		1249	2	нива	2	85
36	Старо Балдовци	Шумалак		1	2	нива	2	1602
37	Старо Балдовци	Џумалак		42	1	нива	2	1037
38	Старо Балдовци	Сара Карач		126	2	нива	3	1485
49	Старо Балдовци	Џуценка		271	3	нива	2	705
40	Старо Балдовци	Чешма Баши		291	2	нива	2	1020

41	Старо Балдовци	Дукански П	323	2	нива	3	853
42	Старо Балдовци	Дукански П	324	2	нива	3	860
43	Старо Балдовци	Цамилар	562		нива	2	942
44	Старо Балдовци	Џуџенка	692		нива	3	852
45	Старо Балдовци	Џуџенка	693	2	нива	3	379
46	Старо Балдовци	Џуџенка	695		нива	3	912
47	Старо Балдовци	Сара Карач	949	2	нива	3	211
48	Старо Балдовци	Сара Карач	1062	2	нива	3	883
49	Старо Балдовци	Сара Карач	1062	3	нива	3	263
50	Старо Балдовци	Четириесет	1064	2	нива	3	730
51	Старо Балдовци	Сара Карач	1154	3	нива	3	593
52	Старо Балдовци	Кади Орман	1184	2	нива	2	760
53	Старо Балдовци	Кади Орман	1216	3	нива	1	789
54	Старо Балдовци	Бозгел	192	2	нива	2	90
55	Старо Балдовци	Бозгел	221		нива	2	473
56	Старо Балдовци	Трските	679		нива	2	259
1	Старо Коњарњарево	Глодин	230	2	ливада	2	305
2	Старо Коњарњарево	Дупките	332		ливада	3	1984
3	Старо Коњарњарево	Глодин	266		нива	3	960
1	Струмица	Софилар	6898	2	нива	2	2260
2	Струмица	Побин Каме	7480		нива	2	4970
3	Струмица	Балабаница	6634	5	нива	1	1811
4	Струмица	Велушки Па	6966	2	нива	2	1200
5	Струмица	Балабануца	6388	2	нива	1	683
6	Струмица	Софилар	6791	2	нива	1	351
7	Струмица	Софилар	6917	2	нива	2	175
8	Струмица	Ван Град	7571	4	нива	3	105
9	Струмица	Белик	7576	1	нива	1	1852
10	Струмица	Царева Кул	6672		нива	2	2562
11	Струмица	24 Октомври	455	3	нива	3	110
12	Струмица	Софилар	6648		нива	2	349
13	Струмица	В.Пат	7020	2	нива	2	200
14	Струмица	Вилушки Па	7025		нива	2	596
15	Струмица	Чамлк	7941		нива	2	3650
16	Струмица	Град	2666	3	нива	2	135
17	Струмица	Белик	7341	1	нива	3	1229
1	Штука	Осело	409		нива	2	206
2	Штука	Киризарниц	1032		нива	3	2553
3	Штука	Илиол	1437		нива	2	1541
4	Штука	Илиол	1438		нива	3	1681
5	Штука	Илиол	1440		нива	2	1460
6	Штука	Илиол	1446		нива	3	1587
7	Штука	Илиол	1447		нива	3	1646
8	Штука	Илиол	1454		нива	3	1365
1	Сушево	Теже	1489		нива	3	907
2	Сушево	Теже	1924	2	нива	2	490
3	Сушево	Теже	1082		нива	3	472
4	Сушево	Теже	1083		нива	3	373
5	Сушево	Теже	1084		нива	3	303
6	Сушево	Теже	1456		нива	3	1563
7	Сушево	Теже	1558		нива	3	4490
8	Сушево	Квачка	2150		нива	2	1786
1	Сушица	Кара Гол	4684		нива	3	661
2	Сушица	Тростаница	1092		нива	3	1613
3	Сушица	Боле	2602		нива	2	1323
4	Сушица	Бозеник	2869		нива	3	3030
5	Сушица	Бозеник	3507		нива	3	1196

6	Сушица	Бозеник		3508		нива	3	1156
7	Сушица	Градиште		34		нива	1	3045
8	Сушица	Парчинја		563		нива	3	627
9	Сушица	Прксрче		2651		нива	3	2000
10	Сушица	Кара Ѓол		4633		нива	3	1363
11	Сушица	Кара Ѓол		4844	2	нива	3	110
12	Сушица	Кае Ѓол		4905		нива	3	2008
13	Сушица	Кара Ѓол		4907		нива	3	3514
14	Сушица	Кара ЃЗл		4910		нива	3	2611
15	Сушица	Кара ЃЗл		4913		нива	3	1034
16	Сушица	Кара Ѓол		4915		нива	3	964
17	Сушица	Кара Ѓол		4916		нива	3	3695
19	Сушица	Ласкар		5124	2	нива	3	300
1	Свидовица	Завајлар		586		ливада	3	1739
2	Свидовица	Завајлар		597		ливада	3	2438
3	Свидовица	Завајлар		828	1	ливада	3	1756
4	Свидовица	Завајлар		828	2	ливада	3	2235
5	Свидовица	П.Бавчи		988		ливада	3	2919
6	Свидовица	Завајлар		1315		ливада	3	1196
7	Свидовица	Завајлар		1317		ливада	3	1319
8	Свидовица	Солиште		2280		ливада	3	2172
9	Свидовица	Солиште		45		нива	3	1321
10	Свидовица	Солиште		49		нива	3	2239
11	Свидовица	Солиште		62		нива	3	1741
12	Свидовица	Залоче		260		нива	3	3838
13	Свидовица	П.Пат		306		нива	3	1618
14	Свидовица	Залоча		354		нива	3	2598
15	Свидовица	Купреджик		457		нива	3	1339
16	Свидовица	Купреджик		465	2	нива	3	919
17	Свидовица	Купреджик		482		нива	3	916
19	Свидовица	О.Чаир		525		нива	3	2042
20	Свидовица	П.Бавчи		569		нива	3	3256
21	Свидовица	Завајлар		626		нива	3	1633
22	Свидовица	Завајлар		629		нива	3	1215
23	Свидовица	Завајлар		698		нива	3	3038
24	Свидовица	Завајлар		739		нива	3	1196
25	Свидовица	Завајлар		740		нива	3	1635
26	Свидовица	Завајлар		761		нива	3	1900
27	Свидовица	Завајлар		775		нива	3	1203
28	Свидовица	Завајлар		777		нива	3	947
29	Свидовица	Завајлар		817		нива	3	1440
30	Свидовица	Завајлар		822		нива	3	2179
31	Свидовица	Завајлар		823		нива	3	975
32	Свидовица	Завајлар		861		нива	3	771
33	Свидовица	Завајлар		880		нива	3	330
34	Свидовица	Завајлар		882		нива	3	975
35	Свидовица	П.Бавчи		898		нива	3	1020
36	Свидовица	П.Бавчи		903		нива	3	525
37	Свидовица	П.Бавчи		958		нива	3	535
38	Свидовица	Будимес		1183	2	нива	3	339
49	Свидовица	В.Мес		1184	2	нива	3	19
40	Свидовица	П.Бавчи		1191		нива	3	1340
41	Свидовица	П.Бавчи		1206		нива	3	505
42	Свидовица	Буденос		1221		нива	3	446
43	Свидовица	П.Бавчи		1223		нива	3	717
44	Свидовица	П.Бавчи		1226		нива	3	551
45	Свидовица	П.Бавчи		1234		нива	3	250
46	Свидовица	П.Бавчи		1250	2	нива	3	500

47	Свидовица	Завајлар		1323		нива	3	419
48	Свидовица	Завајлар		1329		нива	3	944
49	Свидовица	Завајлар		1334		нива	3	904
50	Свидовица	Завајлар		1380		нива	3	1536
51	Свидовица	Завајлар		1420		нива	3	4964
52	Свидовица	Тренкалак		2202		нива	3	1190
53	Свидовица	Солиште		2224		нива	2	4608
54	Свидовица	О.Чаир		2225	3	нива	3	768
55	Свидовица	Солиште		2246		нива	2	1520
56	Свидовица	Тренкалак		2312		нива	3	992
57	Свидовица	Тренкалак		2313		нива	3	1122
58	Свидовица	Солиште		51		нива	3	2587
1	Три Води	Дабчево		47		нива	1	2900
1	Турново	Мездра		1232		нива	1	1396
2	Турново	Могил		1503	2	нива	1	206
3	Турново	Парчинја		603	3	нива	3	140
4	Турново	Парчинја		603	4	нива	2	162
5	Турново	Орман		1077		нива	3	430
6	Турново	Могил		1209		нива	1	1832
7	Турново	Мездра		1499		нива	1	1576
8	Турново	Могил		1627		нива	1	405
Се вкупно:								217 88 03

Член 4

Барањето за доделување на земјоделско земјиште на плодуюживање, се поднесуваат до Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, што го покрива подрачјето на кое се наоѓа земјиштето што се нуди на плодуюживање, на стандарден образец кој е даден во прилог 1 и е составен дел на оваа програма, кој се подига во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кон кое се приложува и следната документација:

- Потврда од Управа за приходи за остварен нето приход издаден на име на подносителот на барањето;

- Потврда од Агенцијата за катастар на недвижности дека нема во сопственост земјоделско земјиште издадено на име на подносителот на барањето.

Дополнителна документација која е потребна поединечно за секоја категорија на корисници:

- за корисник на социјална парична помош, доказ – Решение од остварување на социјална помош, издадена од Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа;

- за невработено лице евидентирано над една година во Агенцијата за вработување на Република Македонија, доказ – Потврда дека лицето е евидентирано како невработено - издадена од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

- за невработено лице на кое му престанало правото на паричен надоместок една година од престанувањето на правото доказ - Потврда дека лицето е евидентирано како невработено и дека му престанало правото на користење на

паричен надоместок – издадена од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

-невработено евидентирано лице корисник на паричен надоместок согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, доказ – Потврда дека е корисник на паричен надоместок - издадена од Агенција за вработување на Република Македонија;

- невработено евидентирано лице на кое работниот однос му престанал поради стечај, ликвидација или од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени) доказ – Одлука за престанок на работен однос – издадена од работодавачот и Потврда дека лицето е евидентирано како невработено – издадено од Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Списоците на пријавените кандидати, со барањата и соодветната документација, Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги доставува до Секторот за регистрирање и управување со земјоделско земјиште при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 5

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство решава за доделување земјоделското земјиште на плодоуживање или за одбивање на барањето по секое поединечно барање во зависност од исполнувањето на условите од член 2 од оваа програма согласно Законот за општа управна постапка.

Доколку се поднесени две или повеќе барања за доделување на исто земјоделско земјиште во државна сопственост кои ги исполнуваат условите од оваа програма, земјоделското земјиште кое е предмет на постапка се доделува по следниот редослед:

1. Корисници на социјална парична помош, согласно Законот за социјална заштита;
2. Невработени лица, евидентирани над една година во Агенцијата за вработување на Република Македонија;
3. Невработени евидентирани лица на кои им престанало правото на паричен надоместок, една година од престанување на правото;
4. Невработени лица – корисници на паричен надоместок согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност;
5. Невработени евидентирани лица на кое работниот однос им престанал поради стечај, ликвидација или од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени).

Доколку се поднесени две или повеќе барања за доделување на исто земјоделско земјиште во државна сопственост кои ги исполнуваат условите од оваа програма, земјоделското земјиште кое е предмет на постапка се доделува на барателот кој има освоено повеќе бодови согласно приоритетните бодовни листи од прилозите 2, 3, 4, 5 и 6 кои се составен дел на оваа програма.

Член 6

Со лицата кои што ги исполнуваат условите согласно оваа програма за добивање на земјоделско земјиште на плодуюживање, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува писмен договор за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање, кој особено содржи податоци за земјиштето што се дава на плодуюживање (катастарски ознаки, површина, месноста каде што се наоѓа, култура, класа и др.), времетраењето на договорот, престанокот и раскинувањето на договорот.

По еден примерок од договорот за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање се доставува до Агенцијата за вработување на Република Македонија и до Министерството за финансии – Управа за јавни приходи.

Член 7

Договорот за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање, се склучува за временски период од пет години.

Член 8

Земјоделското земјиште во државна сопственост се дава на плодуюживање според податоците утврдени во катастарската евиденција.

Воведување во владение на плодуюживателите на земјоделското земјиште се врши комисиски со записник на денот на предавањето на земјиштето.

Член 9

Барањата за доделување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање може да се поднесуваат најдоцна во рок од 20 дена од денот на влегување во сила на оваа програма.

Член 10

Со денот на влегување во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата на одредена категорија на социјално необезбедени лица (“Службен весник на Република Македонија” бр.144/09).

Член 11

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-4218/1
27 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Прилог бр.1

БАРАЊЕ

за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање

1.Податоци за подносителот на барањето

Табела 1. (Податоците ги пополнува подносителот на барањето)

Ред.бр.	Содржина	Податоци
1.	Име и презиме	
2.	Единствен матичен број (ЕМБГ)	
3.	Адреса и место на живеење	

2.Категорија на социјално необезбедено лице согласно член 2 од Програмата за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање.

Табела 2. (Категоријата на која припаѓа подносителот на барањето се заокружува)

Ред.бр.	Категорија на социјално необезбедено лице
1.	Корисник на социјална парична помош согласно Законот за социјална заштита
2.	Невработено лице евидентирано над 1 (една) година во Агенцијата за вработување на Република Македонија;
3.	Невработено евидентирано лице на кој му престанало правото на паричен надоместок, една година од престанување на правото;
4.	Невработено лице – корисник на паричен надоместок согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност;
5.	Невработени евидентирани лица на кои работниот однос им престанал поради стечај, ликвидација или од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени).

3.Податоци за земјоделското земјиште кое го бара подносителот на барањето.

Табела 3. (Податоците ги пополнува подносителот на барањето)

Ред. бр.	Катастарска Општина	ИЛбр.	КПбр.	Место викано	Култура	Класа	Површина		
							ха	ари	м2
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Се вкупно:									

Датум на пополнување

Потпис на подносителот

Прилог бр.2**ПРИОРИТЕТНА БОДОВНА ЛИСТА ЗА КОРИСНИК НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ**

Критериуми за бодирање на лицето согласно член 5 став 2 алинеја 1 од Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуживање на одредени категории социјално необезбедени лица.

Табела 1. Бодови по основ на категоријата на социјално необезбедено лице.

Ред.бр.	Категорија	Бодови
1.	Корисник на социјална парична помош согласно Законот за социјална заштита	10

Освоени бодови по табела 1: _____

Табела 2. Бодови по основ на години на пријавување.

Ред.бр.	Содржина	Година/бодови	Вкупно
1.	За прва година пријавување	1x1	1
2.	За втора година пријавување	2x1	2
3.	За трета година на пријавување	3x1	3
4.	За повеќе од три години (за секоја година повеќе од третата, по 2 бода годишно)	-x2	

Освоени бодови по табела 2: _____

Табела 3. Бодови по основ на број на членови на домаќинството.

Ред.бр.	Членови на домаќинство	Член/бод	Вкупно
1.	Еден	1x1	1
2.	Два	2x1	2
3.	Три	3x1	3
4.	Повеќе од три члена – за секој по 2 бода	-x2	

Освоени бодови по табела 3: _____

Вкупно освоени бодови : _____

Лицето _____, подносител на Барањето бр. _____ од

_____ година, според приложените Документи, има вкупно освоено _____ бодови.

Прилог бр.3**ПРИОРИТЕТНА БОДОВНА ЛИСТА ЗА НЕВРАБОТЕНО ЛИЦЕ**

Критериуми за бодирање на лицето согласно член 5 став 2 алинеја 2 од Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица.

Табела 1. Бодови по основ на категоријата на социјално необезбедено лице.

Ред.бр.	Категорија	Бодови
1.	Невработено лице евидентирано над 1 (една) година во Агенцијата за вработување на Република Македонија;	9

Освоени бодови по табела 1: _____

Табела 2. Бодови по основ користење на социјална парична помош.

Ред.бр.	Содржина	Година/бодови	Вкупно
1.	За прва година пријавување како невработен	1x1	1
2.	За втора година пријавување како невработен	2x1	2
3.	За трета година на пријавување како невработен	3x1	3
4.	За повеќе од три години (за секоја година повеќе од третата, по 2 бода годишно)	-x2	

Освоени бодови по табела 2: _____

Табела 3. Бодови по основ број на членови на домаќинството.

Ред.бр.	Членови на домаќинство	Член/бод	Вкупно
1.	Еден	1x1	1
2.	Два	2x1	2
3.	Три	3x1	3
4.	Повеќе од три члена – за секој по 2 бода	-x2	

Освоени бодови по табела 3: _____

Вкупно освоени бодови : _____

Лицето _____, подносител на Барањето бр. _____ од

_____ година, според приложените Документи, има вкупно освоено _____ бодови

Прилог бр.4**ПРИОРИТЕТНА БОДОВНА ЛИСТА ЗА НЕВРАБОТЕНО ЕВИДЕНТИРАНО ЛИЦЕ**

Критериуми за бодирање на лицето согласно член 5 став 2 алинеја 3 од Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица.

Табела 1. Бодови по основ на категоријата на социјално необезбедено лице.

Ред.бр.	Категорија	Бодови
1.	Невработено евидентирано лице на кој му престанало правото на паричен надоместок, една година од престанување на правото;	8

Освоени бодови по табела 1: _____

Табела 2. Бодови по основ престанување на правото на парична помош.

Ред.бр.	Содржина	Година/бодови	Вкупно
1.	За прва година од престанување на правото на паричен надоместок	1x1	1
2.	За втора година од престанување на правото на паричен надоместок	2x1	2
3.	За трета година од престанување на правото на паричен надоместок	3x1	3
4.	За повеќе од три години (за секоја година повеќе од третата, по 2 бода годишно)	-x2	

Освоени бодови по табела 2: _____

Табела 3. Бодови по основ број на членови на домаќинството.

Ред.бр.	Членови на домаќинство	Член/бод	Вкупно
1.	Еден	1x1	1
2.	Два	2x1	2
3.	Три	3x1	3
4.	Повеќе од три члена – за секој по 2 бода	-x2	

Освоени бодови по табела 3: _____

Вкупно освоени бодови : _____

Лицето _____, подносител на Барањето бр. _____ од

_____ година, според приложените Документи, има вкупно освоено _____ бодови.

Прилог бр.5**ПРИОРИТЕТНА БОДОВНА ЛИСТА ЗА НЕВРАБОТЕНО ЛИЦЕ**

Критериуми за бодирање на лицето согласно член 5 став 2 алинеја 4 од Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица.

Табела 1. Бодови по основ на категоријата на социјално необезбедено лице.

Ред.бр.	Категорија	Бодови
1.	Невработено лице – корисник на паричен надоместок согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност;	7

Освоени бодови по табела 1: _____

Табела 2. Бодови по основ користење на паричен надоместок.

Ред.бр.	Содржина	Година/бодови	Вкупно
1.	За прва година од почетокот на користење на паричен надоместок	1x1	1
2.	За втора година од почетокот на користење на паричен надоместок	2x1	2
3.	За трета година од почетокот на користење на паричен надоместок	3x1	3
4.	За повеќе од три години (за секоја година повеќе од третата, по 2 бода годишно)	-x2	

Освоени бодови по табела 2: _____

Табела 3. Бодови по основ број на членови на домаќинството.

Ред.бр.	Членови на домаќинство	Член/бод	Вкупно
1.	Еден	1x1	1
2.	Два	2x1	2
3.	Три	3x1	3
4.	Повеќе од три члена – за секој по 2 бода	-x2	

Освоени бодови по табела 3: _____

Вкупно освоени бодови : _____

Лицето _____, подносител на Барањето бр. _____ од

_____ година, според приложените Документи, има вкупно освоено _____ бодови.

Прилог бр.6**ПРИОРИТЕТНА БОДОВНА ЛИСТА ЗА НЕВРАБОТЕНО ЕВИДЕНТИРАНО ЛИЦЕ**

Критериуми за бодирање на лицето согласно член 5 став 2 алинеја 5 од Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица.

Табела 1. Бодови по основ на категоријата на социјално необезбедено лице.

Ред.бр.	Категорија	Бодови
1.	Невработени евидентирани лица на кои работниот однос им престанал поради стечај, ликвидација или од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени).	6

Освоени бодови по табела 1: _____

Табела 2. Бодови по основ престанување на работен однос.

Ред.бр.	Содржина	Година/бодови	Вкупно
1.	За прва година од престанување на работниот однос	1x1	1
2.	За втора година од престанување на работниот однос	2x1	2
3.	За трета година од престанување на работниот однос	3x1	3
4.	За повеќе од три години (за секоја година повеќе од третата, по 2 бода годишно)	-x2	

Освоени бодови по табела 2: _____

Табела 3. Бодови по основ број на членови на домаќинството.

Ред.бр.	Членови на домаќинство	Член/бод	Вкупно
1.	Еден	1x1	1
2.	Два	2x1	2
3.	Три	3x1	3
4.	Повеќе од три члена – за секој по 2 бода	-x2	

Освоени бодови по табела 3: _____

Вкупно освоени бодови : _____

Лицето _____, подносител на Барањето бр. _____ од

_____ година, според приложените Документи, има вкупно освоено _____ бодови.

1959.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Изменувањето на Лиценца под бр. 19-267/1 од 20.01.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 100, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ИЗМЕНУВАЊЕТО НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 19-267/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

Во точка 1, во ред 2, наместо зборот „Фламинго“ треба да стои зборот „Мастербет“.

Бр. 51-3672
30 јули 2010 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**1960.**

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-129/1 од 14-01-2010 година против АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ (Целосен назив), АД ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ (Скратен назив), Седиште: ул. „Франц Месенел“ 5а, Скопје, со ЕМБС: 5529484 и Единствен даночен број: 4030001416783, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

3. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2, и 6 од Законот за хартии од вредност.

4. Се задолжува АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-92
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1961.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3367/1 од 22.12.2009 година против Акционерско друштво Кланица со Ладилник Струмица, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кланица со Ладилник Струмица (Целосен назив), АД Кланица со Ладилник Струмица (Скратен назив), Седиште: ул. „Климент Охридски“ број 45, Струмица, со ЕМБС: 5613787 и Единствен даночен број: 4027002132427, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Акционерското друштво Кланица со Ладилник Струмица е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува акционерското друштво Каница со Ладилник Струмица во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-93
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1962.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3364/1 од 22.12.2009 година против Патнички сообраќај-Транскоп АД Битола, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Патнички сообраќај-Транскоп АД Битола (Целосен назив), Транскоп АД Битола (Скратен назив), Седиште: ул. „Железничка“ бб, Битола, со ЕМБС: 4095626 и Единствен даночен број: 4002989121089, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Патнички сообраќај-Транскоп АД Битола е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Патнички сообраќај-Транскоп АД Битола во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-94
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1963.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-130/1 од 14.01.2010 година против Друштво за сервис, ремонт, производство и трговија увоз-извоз Агросервис Автокуќа АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за сервис, ремонт, производство и трговија увоз-извоз Агросервис Автокуќа АД Скопје (Целосен назив), Агросервис АД Скопје (Скратен назив), Седиште: ул. „Антон Панов“ бб, Скопје, со ЕМБС: 4080025 и Единствен даночен број: 4030989251571, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Друштво за сервис, ремонт, производство и трговија увоз-извоз Агросервис Автокуќа АД Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Друштво за сервис, ремонт, производство и трговија Агросервис Автокуќа АД Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-95
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1964.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3378/1 од 22.12.2009 година против Акционерско друштво Конзервна фабрика Струмица, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Конзервна фабрика Струмица (Целосен назив), АД Конзервна фабрика Струмица (Скратен назив), Седиште: ул. „Климент Охридски“ број 45, Струмица, со ЕМБС: 5613817 и Единствен даночен број: 402700213419, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Акционерското друштво Конзервна фабрика Струмица е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува акционерското друштво Конзервна фабрика Струмица во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-96
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1965.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3369/1 од 22.12.2009 година против Акционерско друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово (Целосен назив), АД ОРАНЖЕРИИ Хамзали, Босилово (Скратен назив), Седиште: Хамзали, Босилово, со ЕМБС: 5613779 и Единствен даночен број: 402700213354, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали, Босилово е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Акционерско друштво ОРАНЖЕ-РИИ с. Хамзали, Босилово во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-97
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1966.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3379/1 од 22.12.2009 година против МЗТ ФОП АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво фабрика за опрема и преносници МЗТ ФОП АД Скопје (Целосен назив), МЗТ ФОП АД Скопје (скратен назив), Седиште: улица „Перо Наков“ бб, Скопје, ЕМБС 4137582 е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. МЗТ ФОП АД Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува МЗТ ФОП АД Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-98
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1967.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3381/1 од 21.12.2009 година против ОХИМ ГЕС АД Гостивар, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Друштвото за производство на безалкални стаклени влакна и финални производи "ОХИМ-ГЕС" АД Гостивар (Целосен назив), ОХИМ-ГЕС АД Гостивар (Скратен назив), Седиште: ул. „Индустриска“ бб, Гостивар, со ЕМБС: 5532604 и Единствен даночен број: 4007001120866, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. ОХИМ-ГЕС АД Гостивар е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува ОХИМ-ГЕС АД Гостивар во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-99
16 јули 2010 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1968.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3380/1 од 22.12.2009 година против МЛАЗ АД Богданци, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција и производство "МЛАЗ АД-Богданци (Целосен назив), МЛАЗ АД Богданци(Скратен назив), Седиште: ул. „Маршал Тито“ бр. 160 Богданци, ЕМБС: 4057651 и Единствен даночен број: 4006990103618, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. МЛАЗ АД-Богданци е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува МЛАЗ АД-Богданци во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-100
16 јули 2010 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1969.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07127/1 од 14.01.2010 година против Прилепска пиварница АД Прилеп, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Прилепска пиварница АД Прилеп (Целосен назив), Прилепска пиварница АД (Скратен назив), со Седиште: ул. „Цане Кузмановски“ бб. Прилеп, ЕМБС: 4071344, Единствен даночен број: 4021991109104 и жиро сметка во Комерцијална Банка АД Скопје 300020000015846, е виновно, односно сторило прекршок со несторување, при тоа навремено не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2, и 6 од Законот за хартии од вредност.

3. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-101
16 јули 2010 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1970.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр. 07-3383/1 од 22.12.2009 година против ИЛИНДЕН АД Битола, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Фабрика за свилени платна „ИЛИНДЕН“ Акционерско Друштво Битола (Целосен назив), ИЛИНДЕН АД Битола (Скратен назив), со Седиште: ул. „Индустриска“ бр. 66 Битола и ЕМБС: 4010515 и Единствен даночен број: 4002996107180, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. ИЛИНДЕН АД Битола е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува ИЛИНДЕН АД Битола во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-102
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1971.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3382/1 од 22.12.2009 година против РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Рудници и железарница "СКОПЈЕ-ФАМОРД" фабрика за машинска опрема и резервни делови Скопје (Целосен назив), РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје (Скратен назив), со Седиште: ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18 Скопје-Гази Баба, ЕМБС: 4221940 и Единствен даночен број: 4030991111477, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-103
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1972.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3384/1 од 22.12.2009 година против Сингелик АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Друштвото за земјоделство и сточарство "СИНГЕЛИК" АД Скопје (Целосен назив), Сингелик АД Скопје (Скратен назив), со Седиште: ул. „Антон Попов“ бб, Сингелик, Скопје, ЕМБС: 52752288 и Единствен даночен број: 4030999358650, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Сингелик АД Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Сингелик АД Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-104
16 јули 2010 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1973.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр. 07-3385/1 од 22.12.2009 година против Силекс АД Кратово, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Рударско индустриски комбинат "СИЛЕКС" акционерско друштво Кратово (Целосен назив), СИЛЕКС АД Кратово (Скратен назив), со Седиште: ул. „Гоце Делчев“ бр. 70, Кратово, ЕМБС: 4031431 и Единствен даночен број: 4014955100676, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. СИЛЕКС АД Кратово е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува СИЛЕКС АД Кратово во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-105
16 јули 2010 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1974.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3386/1 од 22.12.2009 година против Слобода АД Охрид, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Трговското друштво за производство на метални, електро производи и промет "СЛОБОДА" Акционерско друштво Охрид ПО (Целосен назив), Слобода АД Охрид (Скратен назив), со седиште: ул. „Стив Наумов“ бр. 116, Охрид, ЕМБС: 4008553 и Единствен даночен број: 4020991104076, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Слобода АД Охрид е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Слобода АД Охрид во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-106
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1975.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3387/1 од 22.12.2009 година против Тутунов Комбинат Куманово, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека "ТУТУНОВ КОМБИНАТ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ-ПАПУЧАР" акционерско друштво (Целосен назив), Тутунов Комбинат Куманово (Скратен назив), со Седиште: ул. „11-ти Октомври“ бр. 80 Куманово, ЕМБС: 4028384 и Единствен даночен број: 4017991109077, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Тутунов Комбинат Куманово е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Тутунов Комбинат Куманово во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-107
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1976.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3374/1 од 22.12.2009 година против ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Друштво за промет на стоки и услуги "ГЕТРО"- АД увоз извоз Гостивар (Целосен назив), ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар (Скратен назив), со седиште: ул. „Индустриска зона“ бб, Гостивар, ЕМБС: 4033531 и Единствен даночен број: 4007996100102, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-108
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1977.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-128/1 од 14.01.2010 година против Благој Туфанов АД Радовиш, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Акционерско друштво за производство и преработка Благој Туфанов АД Радовиш (Целосен назив), Благој Туфанов АД Радовиш (Скратен назив), со седиште: ул. „Маршал Тито“ бб, Радовиш, ЕМБС: 4461878 и Единствен даночен број: 4023992105989, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Благој Туфанов АД Радовиш е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Благој Туфанов АД Радовиш во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-109
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1978.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3371/1 од 22.12.2009 година против АДГ Пелагонија Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Акционерско друштво за градежништво "ПЕЛАГОНИЈА" Скопје (Целосен назив), АДГ ПЕЛАГОНИЈА Скопје (Скратен назив), со Седиште: ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 2 Скопје, ЕМБС: 4056124 и Единствен даночен број: 4030951262235, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. АДГ Пелагонија Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува АДГ Пелагонија Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-110
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1979.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3377/1 од 22.12.2009 година против Киро Кучук АД Велес, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице „Киро Кучук“ АД-производство и промет со градежни материјали-Велес (Целосен назив), Киро Кучук АД Велес (Скратен назив), со седиште: ул. „Раштански пат“ бр. 66 Велес, ЕМБС: 4024044 и Единствен даночен број: 4004955106644, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Киро Кучук АД Велес е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Киро Кучук АД Велес во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-111
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1982.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3378/1 од 22.12.2009 година против Мактранс АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Трговско друштво за превоз на стока "МАКТРАНС" АД Скопје (Целосен назив), Мактранс АД Скопје (Скратен назив), со седиште: ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 16, Скопје, ЕМБС: 5484553 и Единствен даночен број: 40300000403068, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Мактранс АД Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Мактранс АД Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-114
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1983.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3370/1 од 22.12.2009 година против АД Отекс Охрид, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Акционерско друштво „Отекс“ Охрид (Целосен назив), АД Отекс Охрид (Скратен назив), со Седиште: ул. „7 Ноември“ бр. 181, Охрид, ЕМБС: 4006640 и Единствен даночен број: 4020995104674, е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. АД Отекс Охрид е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува АД Отекс Охрид во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-115
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1984.

Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето за поведување прекршочна постапка бр.07-3373/1 од 22.12.2009 година против БИСЕРКА АД Куманово, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Трговско друштво „БИСЕРКА“ Акционерско друштво Куманово (Целосен назив), БИСЕРКА АД Куманово (Скратен назив), со седиште: ул. „Плоштад нова Југославија“ бб, ЕМБС: 4031261 и Единствен даночен број: 4017954115806., е виновно односно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско друштво со посебни обврски за известување кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и доставувањето на примерок од својот годишен, тримесечен и тековен извештај во законски предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.

2. На акционерското друштво со посебни обврски за известување од точка 1 на ова решение : за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. БИСЕРКА АД Куманово е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува БИСЕРКА АД Куманово во рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 07-116
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1985.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 26, член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето за поведување прекршочна постапка бр. 08-2129/10 од 30.12.2009 година против Фершпед АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед АД Скопје (Целосен назив), Фершпед АД Скопје (Скратен назив), со седиште на ул. „Маршал Тито“ Бр.11 А, Скопје-Центар, ЕМБС: 4057465, Единствен даночен број:4030974259592, е виновно односно сторило прекршок со несторување, притоа не доставило до Комисијата за хартии од вредност и не објавило тековен извештај за ценовно чувствителна информација - заснован залог врз недвижен имот на Фершпед АД Скопје, согласно член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што претставува прекршок од член член 242 став 1 точка 5 и точка 6 од Законот за хартии од вредност.

2. На Акционерско друштво Фершпед АД Скопје за сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 5 и точка 6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

3. Фершпед АД Скопје е должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

4. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба ќе се наплати по присилен пат.

5. Се задолжува Фершпед АД Скопје во рок од 3 работни дена по приемот на ова решение да постапи согласно одредбите на 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност и согласно член 4 од Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерските друштва со посебни обврски за известување (Службен весник на Република Македонија бр.110/2006 и бр. 66/2008).

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-117
16 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1986.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), како и член 53 став 2, член 59, член 64 и член 84 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-40/7 од 11.01.2010 година за поведување прекршочна постапка против Брокерска кука ВИП АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година го донесе, следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОТФРЛА Барањето за поведување прекршочна постапка бр. 08-40/7 од 11.01.2010 година против Брокерска кука ВИП АД Скопје со седиште: ул. „Ленинова“ број 16/1-2, Скопје, ЕМБС: 06249132 и Единствен даночен број: 4030007642114 и Горѓи Игњатов, одговорно лице-директор на брокерската кука ВИП АД Скопје, за сторен прекршок согласно член 238 став 1 точка 2 и 3 и став 2 од Законот за хартии од вредност заради отпочната постапка за ликвидација на брокерската кука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-91 Комисија за хартии од вредност
16 јули 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Марина Наќева-Кавракова, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1987.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/06 и 129/06) и член 8 и член 11 од Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на РМ“ бр. 77/03, 54/07, 48/10 и 67/10), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ И УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ПОМЕГУ ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ И СУБАГЕНТ

I. Во Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење на услуги брз трансфер на пари и услови за склучување на договор помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент („Службен весник на РМ“ бр. 79/07 и 61/10), се вршат следниве измени и дополнувања:

1. Во глава II под А точка 3, по потточката 3.13 се додаваат четири нови потточки коишто гласат:

„3.14. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење на услугата брз трансфер на пари;

3.15. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е изречена споредна казна одземање дозвола за вршење на услугата брз трансфер на пари;

3.16. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е изречена споредна казна забрана за основање нови правни лица;

3.17. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на услугата брз трансфер на пари.“

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/X-1/2010
29 јули 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

1988.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 46 став 5 од Законот за спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2008 и 57/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА НА БАНКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се регулираат начинот и постапката за воспоставување и примена на Програмата на банката за спречување перење пари и финансирање тероризам (во понатамошниот текст: Програмата), која што вклучува:

- процедури за прифаќање клиенти;
- процедури за анализа на клиентот;
- процедури за анализа на ризик и показатели за анализа на ризик;
- процедури за процена на ризикот од носител на јавна функција;
- процедури за препознавање невообичаени трансакции и сомневање за перење пари и финансирање тероризам;
- процедури за чување на податоците и документите и за доставување извештаи до Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата);
- план за постојана обука на вработените од областа на спречување перење пари и финансирање тероризам (во понатамошниот текст: Планот за обука);
- именување овластено лице;
- начин на соработка со Управата;
- процедура и план на вршење внатрешна контрола и ревизија на спроведувањето на мерките и дејствијата.

2. Оваа одлука ги содржи минималните стандарди коишто треба да ги применат банките заради воспоставување соодветна програма, при што секоја банка може да вклучи дополнителни елементи во своите внатрешни акти, во зависност од обемот и природата на активностите што ги извршува.

3. Банката е должна да обезбеди почитување на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризмот коишто важат во Република Македонија и од страна на нејзините подружници, филијали или претставништва во земјата и во странство, до степен којшто е дозволен согласно со прописите на земјата каде што се наоѓа подружницата или филијалата.

Банката е должна да ја извести Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) и Управата, доколку одредена подружница или филијала во странство не е во можност да ги почитува мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризмот, бидејќи тоа не го дозволуваат законите на земјата каде што се наоѓа подружницата, филијалата или претставништвото.

II. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ КЛИЕНТИ

4. Банката е должна да воспостави процедури за прифаќање клиенти со кои се определуваат видовите клиенти коишто можат да ја изложат банката на ризик од перење пари и финансирање на тероризмот.

5. Банката е должна да ги користи следниве податоци и информации врз основа на кои ќе може да утврди кои клиенти ќе ја изложат на ризик од перење пари и финансирање на тероризмот:

- историја на клиентот, доколку станува збор за постоечки клиент на банката;
- вид на дејноста што ја извршува;
- географска локација на клиентот и на неговите најзначајни деловни партнери;
- поврзаност со јавни функции и носители на јавни функции;
- вид банкарски производи и услуги коишто ќе ги користи или ги користи клиентот; и
- извор на парични средства, согласно со точките 12 и 13 од оваа одлука.

III. ПРОЦЕДУРИ ЗА АНАЛИЗА НА КЛИЕНТОТ

6. Банката е должна да врши анализа на клиентот, најмалку на начинот утврден со Законот за спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Законот) и оваа одлука.

Анализата на клиентот вклучува:

- идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот, ополномоштувачот или крајниот сопственик;
- обезбедување информации за целта и намерата на деловниот однос; и
- постојано следење на деловниот однос со клиентот.

1. Идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот, ополномоштувачот или крајниот сопственик

7. Банката го врши идентификувањето и потврдувањето на идентитетот на клиентот, ополномоштувачот или крајниот сопственик, најмалку на начинот и преку документацијата и податоците утврдени со Законот, при што банката треба да се осигури дека:

- располага со точни извори на информации, документација и податоци;
- располага со податоци врз основа на кои ќе може да го утврди и да го потврди идентитетот на крајниот сопственик на клиентот, што вклучува и утврдување на неговата сопственичка и управувачка структура; и
- располага со точни информации за идентитетот на ополномоштувачот и ополномоштено лице.

8. При идентификувањето и потврдувањето на идентитет на клиент, ополномоштувач или краен сопственик од странство (нерезидент), банката соодветно ги применува правилата коишто важат за домашните клиенти.

9. Банката може да го врши потврдувањето на идентитетот на клиентот, ополномоштувачот или крајниот сопственик и преку некои од следниве независни извори на податоци:

- утврдување на постојаната адреса со користење други извори на податоци (сметки за телефон, електрична енергија или слично, податоци со кои располага Службата за информации -188, итн.);
- воспоставување контакт со клиентот и со крајниот сопственик преку телефон, писмо или електронска пошта;
- воспоставување контакт со амбасадата (конзуларно претставништво, канцеларијата за врска) на земјата од каде што потекнува нерезидентот;
- добивање на последниот финансиски извештај за работењето на клиентот - правно лице, по можност ревидиран од страна на овластен ревизор;

- користење на податоците со кои располагаат јавните регистри (Централниот регистар, Централниот депозитар за хартии од вредност и слично);

- посета на клиентот и крајниот сопственик, доколку е тоа возможно; и

- проверка на статусот на клиентот (дали е започната стечајна или ликвидациона постапка).

2. Обезбедување информации за целта и намерата на деловниот однос

10. Банката е должна да обезбеди податоци и информации врз основа на кои ќе може да ги утврди целта и намерата на деловниот однос со клиентот, што може да вклучи податоци за природата на неговите активности, финансиска состојба, изворите на средства и најзначајните деловни партнери.

11. Банката може да го изврши утврдувањето на изворите на средства на клиентот - физичко лице преку добивање податоци за: износот на месечната плата, други дополнителни извори на средства, имотна состојба и слично, врз основа на кои ќе може да добие поточна слика за деловниот однос со клиентот.

3. Постојано следење на деловниот однос и трансакциите коишто се преземаат во рамките на тој однос

12. Банката е должна постојано да го следи деловниот однос со клиентот и трансакциите коишто се преземаат во рамки на деловниот однос за да потврди дека тие трансакции се во согласност со целта и намерата на деловниот однос и изворот на финансирање на клиентот.

13. Следењето на деловниот однос со клиентот подразбира и редовно ажурирање на документите и податоците со кои располага банката за тој клиент. Банката го утврдува начинот и моментот на ажурирање на податоците во рамките на своите внатрешни процедури.

IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА АНАЛИЗА НА РИЗИК И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РИЗИК

14. Банката е должна да воспостави интерна процедура за проценка на ризикот, којашто треба да овозможи формирање профил на ризик за секој клиент со кој ќе воспостави деловен однос и/или ќе го ажурира деловниот однос, во рамките на кој го утврдува и го следи нивото на ризик од перење пари и финансирање на тероризмот од работењето со тој клиент. Банката е должна со интерната процедура да го определи најмалку:

- начинот на формирање на профилот на ризик;
- утврдувањето на нивото на ризик;
- следењето на нивото на ризик; и
- префрлувањето на клиентот од едно во друго ниво на ризик.

15. Во случаите кога постои повисок ризик од перење пари или финансирање тероризам, банката е должна да врши засилена анализа на клиентот.

1. Засилена анализа на клиенти

16. Банката е должна да врши засилена анализа на клиентот согласно со Законот и точка 15 од оваа одлука, којашто се однесува најмалку на следниве клиенти:

- клиенти коишто користат услуги на приватно банкарство;
- коресподентски банки;
- клиенти коишто не се физички присутни при склучувањето или одвивањето на деловниот однос;
- клиенти коишто доаѓаат од ризични земји;
- клиенти чијшто деловен однос се остварува со користење нови технологии или технологии во развој.

Овластеното лице во банката за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот (во понатамошниот текст: овластеното лице) треба да биде известено за воспоставувањето деловен однос со лицата од ставот 1 на оваа точка, во најкус можен рок.

1.1. Приватно банкарство

17. Банките се должни да вршат засилена анализа во случај на вршење трансакции на т.н. приватно банкарство, заради кое банката може да биде изложена на повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризмот.

Приватното банкарство вклучува финансиски услуги дадени на физички лица коишто најчесто вложуваат значителен износ на депозити или други видови средства кај банката. Притоа, услугите што се нудат не се дел од редовниот начин на понуда на производи и услуги на мало, туку деловниот однос помеѓу банката и клиентот се воспоставува директно, на лична основа, преку лицата вработени во банката коишто се надлежни за извршување на тие услуги (пр. личен банкар, приватен банкар или слично).

18. Деловен однос којшто подразбира вршење приватно банкарство може да се воспостави само со одлука донесена од страна на лицето со посебни права и одговорности во банка, кое е одговорно за работа со таков вид клиенти.

19. Банката е должна да обезбеди ефикасно идентификување и следење на клиентите на кои им ја нуди услугата на приватно банкарство и на нивното работење, како и да обезбеди овој вид деловен однос да биде предмет на внатрешната ревизија и контрола спроведена од овластеното лице.

1.2. Коресподентски банки

20. За воспоставување и продолжување деловен однос со коресподентска банка којашто е предмет на засилена анализа, банката е должна да ги преземе дополнителните мерки дефинирани во Законот. Притоа, се земаат предвид и следниве податоци:

- за лицата коишто би ја користеле сметката на коресподентската банка отворена кај банка во Република Македонија;

- за мерките и дејствијата за спречување перење пари и финансирање на тероризмот и податоци за начинот на спроведување супервизија во земјата на коресподентската банка;

- за системот на контрола на спречувањето перење пари и финансирањето на тероризмот, како и начинот на ревизија кај коресподентската банка;

- оценка на соодветноста на засилената анализа којашто ја врши коресподентската банка за клиентите коишто претставуваат изложеност на повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризмот;

- оценка дали коресподентската банка работи со банки-школки и (не) дозволува работење со банки-школки; и

- прописите со кои се регулира можноста за размена на податоците потребни за спроведување на мерките и дејствијата за спречување перење пари и финансирање на тероризмот.

Банката може да ги добие податоците од ставот 1 од оваа точка од коресподентската банка (прашалници, дописи и слично) или преку користење јавни средства за информирање (стручни весници, интернет и слично).

1.3. Клиенти коишто не се физички присутни при склучувањето или одвивањето на деловниот однос

21. Банките се должни да применуваат дополнителни мерки на засилена анализа за клиентите коишто не се физички присутни при склучувањето или одвивањето на деловниот однос (во понатамошниот текст: клиенти коишто не се физички присутни), согласно со Законот.

Како клиенти коишто не се физички присутни се сметаат клиентите со кои банката го остварува деловниот однос преку интернет, пошта, телефон или други слични средства за комуникација.

22. Банката ги остварува дополнителните мерки дефинирани во Законот за работење со клиенти коишто не се физички присутни, преку:

- обезбедување и потврдување дополнителна документација, согласно со Законот;

- организирање средби со клиентот;

- користење податоци од други институции коишто располагаат со соодветни информации за клиентот, но и со соодветни системи за спречување перење пари и финансирање на тероризмот, доколку тоа го дозволуваат прописите во земјата и странство; и

- користење податоци коишто се достапни преку јавните средства за информирање (стручни весници, интернет и слично).

1.4. Ризични земји

23. Банката е должна да посвети особено внимание на деловниот однос и на трансакциите со клиенти коишто доаѓаат од земји коишто се наоѓаат на листата на држави објавени од страна на Министерството за финансии.

Доколку деловниот однос или трансакција немаат очигледна економска или друга видлива правна цел, банката е должна да ги утврди целта и намерата на деловниот однос.

24. Вработените на банката коишто непосредно работат со клиентите од точка 23 од оваа одлука, се должни да го известат овластеното лице за секоја одделна трансакција со тие клиенти.

Во случаите од точка 23 став 2 од оваа одлука, овластеното лице изработува писмен извештај за целта и намерата на деловниот однос, врз основа на информациите добиени од соодветните организациски делови и останатите лица вработени во банката.

1.5. Користење нови технологии или технологии во развој

25. Банката е должна да посвети посебно внимание на деловниот однос и трансакциите со клиентите коишто се извршуваат со употреба на нови технологии или технологии во развој.

Доколку деловниот однос или трансакција од ставот 1 од оваа точка немаат очигледна економска или друга видлива правна цел, банката е должна да ја утврди целта и намерата на деловниот однос или трансакцијата.

Во случаите од ставот 2 од оваа точка, вработените коишто непосредно работат со тие клиенти се должни да го известат овластеното лице, коешто врз основа на информациите добиени од соодветните организациски делови и останатите лица вработени во банката, изработува писмен извештај за целта и намерата на деловниот однос.

V. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ОД НОСИТЕЛИ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ

26. Банката е должна да преземе дополнителни мерки утврдени во Законот за лица коишто се носители на јавни функции.

Преземањето дополнителни мерки утврдени во Законот подразбира:

- воспоставување соодветен систем за навремено идентификување на носителите на јавни функции;

- проценка на нивото на ризикот што го носи носителот на јавна функција за банката;

- одлуката за воспоставување деловен однос со клиентот треба да е донесена од страна на лице со посебни права и одговорности одговорно за работењето на соодветната организациска единица во банката. Во слу-

чаите кога постоечки клиент ќе стане носител на јавна функција, банката носи одлука за (не)продолжување на деловниот однос со тој клиент, донесена од страна на соодветното лице со посебни права и одговорности;

- утврдување на изворот на средствата на клиентот, согласно со точките 12 и 13 на оваа одлука; и
- постојано следење на деловната соработка со овие лица.

VI. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НЕВООБИЧАЕНИ ТРАНСАКЦИИ И СОМНЕВАЊЕ ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

27. Заради ефикасно идентификување на сомнителните трансакции, банката е должна да ги идентификува сложените, невообичаено големи трансакции или трансакциите коишто се извршени на невообичаен начин, коишто немаат очигледна економска оправданост или видлива правна цел (во понатамошниот текст: невообичаени трансакции).

Како невообичаени трансакции можат да се сметаат сите трансакции коишто се невообичаено големи, имаат карактер којшто не одговара на видот на активности што ги врши клиентот, а клиентот не дава прифатливо образложение за причината заради која ја врши таа трансакција (пр. износи коишто не одговараат на редовниот начин на работа на клиентот, голем промет на сметката на клиентот којшто не одговара на големина на неговиот биланс и слично).

Банката е должна да ги утврди целта и намерата на невообичаените трансакции, за што овластеното лице изработува писмен извештај, врз основа на информациите добиени од соодветните организациски делови и останатите вработени во банката.

28. Врз основа на профилот на ризик на клиентот и писмениот извештај за невообичаените трансакции, овластеното лице донесува одлука дали станува збор за сомнителна трансакција, односно дали постои сомневање дека клиентот, трансакцијата или крајниот сопственик се поврзани со перење пари и финансирање на тероризмот.

29. Банката е должна да ги дефинира најмалку следниве елементи во своите внатрешни акти:

- список на показатели за идентификување сомнителни трансакции;
- документацијата којашто треба да ја поседува во однос на трансакциите за кои била донесена одлука за непријавување;
- одлучување за задржување, одбивање или спроведување одредена трансакција; и
- начинот на известување на органите на управување на банката за трансакциите коишто биле пријавени во Управата и за трансакциите за кои било одлучено дека не се сомнителни.

VII. ПРОЦЕДУРИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ДО УПРАВАТА

30. Банката е должна да ги чува информациите и податоците добиени во текот на идентификувањето и потврдувањето на идентитетот на клиентот, следењето на клиентот и трансакциите коишто ги врши, најмалку на начинот и во роковите утврдени со одредбите на Законот коишто се однесуваат на чувањето податоци.

Обврската од ставот 1 на оваа точка се однесува и на профилот на ризик, анализите и писмените извештаи изработени во согласност со Законот и оваа одлука и на извештаите доставени до овластеното лице, органите на банката, Управата, Народната банка и до други надлежни органи.

VIII. ПЛАН ЗА ПОСТОЈАНА ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА

31. Банката е должна да утврди и да спроведе годишен план за постојана обука на овластеното лице и на лицата вработени во одделот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, како и на вработените коишто се директно или индиректно вклучени во работа со клиенти или во извршување трансакции. Планот мора да предвиди одржување на најмалку три обуки во текот на годината.

32. Организирањето обука е во директна надлежност на овластеното лице, коешто треба да изврши проценка на потребите за обука на вработените и врз таа основа да подготви годишна програма за обука. Овластеното лице е должно да води евиденција за видот на обуката и лицата коишто биле вклучени во обуката.

33. Обуката на вработените во банката вклучува најмалку:

- запознавање на вработените со сите прописи од областа на спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот;
- запознавање со програмата на банката за спречување перење пари и финансирање на тероризмот;
- запознавање на вработените со меѓународните акти од доменот на спречувањето перење пари и финансирањето на тероризмот (препораки на Базелскиот комитет за банкарска супервизија, препораки на ФАТФ и документи коишто ги издава оваа организација, препораки од извештаите на Комитетот на Советот на Европа и слично);
- практична обука за примената на меѓународните стандарди за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот;
- практична обука за идентификување сомнителни трансакции;
- практична обука за засилена анализа на клиенти со повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризмот во доменот на нивното идентификување, потврдување и следење.

34. Планот за обуката на вработените треба да биде редовно ажуриран за да ги опфати сите внатрешни и надворешни промени (деловна стратегија, прописи и сл.), како и за да ги вклучи новите вработени во банката.

Обуката на новите вработени во банката треба да се оствари непосредно по засновањето на работниот однос (најдоцна во текот на првите шест месеци).

IX. ИМЕНУВАЊЕ ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

35. Согласно со Законот, банката е должна да именува овластено лице или да формира посебен организациски оддел којшто ќе биде надлежен за спроведување на Програмата, како и да обезбеди исполнување на условите дефинирани со Законот.

Како овластено лице може да биде лицето кое е одговорно за контрола на усогласеноста на работењето со прописите во банката или лицето кое раководи со службата за контрола на усогласеноста на работењето со прописите.

36. Овластеното лице одговара за својата работа пред Управниот одбор на банката.

37. Овластеното лице ги врши најмалку следниве активности:

- прави анализа на ризиците од перење пари и финансирање на тероризмот;
- ги прибира сите невообичаени трансакции доставени од разните организациски делови во банката, ги анализира, подготвува писмени извештаи и одлучува

дали тие трансакции имаат карактеристики на сомнителна трансакција, односно донесува одлука за нивно (не)пријавување во Управата;

- обезбедува информации и документација за сите трансакции пријавени во Управата, како и за сите трансакции за кои било одлучено да не се пријават во Управата, вклучувајќи ги и причините поради коишто била донесена таква одлука;

- дава препораки за измена на програмата на банката, за нејзиното ревидирање и унапредување, како и го утврдува степенот на нејзината усогласеност со прописите коишто се однесуваат на спречувањето на перењето пари и финансирањето на тероризмот;

- ги известува Управниот одбор (на месечна основа) и Надзорниот одбор (на тримесечна основа). Известувањето задолжително вклучува податоци за деловните односи склучени со лицата од точките 16 и 26 на оваа одлука;

- ги советува органите на управување за мерките коишто треба да бидат преземени заради почитување на прописите од областа на спречувањето на перењето пари и финансирањето на тероризмот, вклучувајќи и следење на сите измени и дополнувања на овие прописи;

- организира постојана обука на вработените за сите аспекти значајни за соодветното спроведување на процесот на спречување перење пари и финансирање на тероризмот во банката и воспоставува насоки и упатства за соодветна примена на прописите од овој домен;

- ги следи новините во прописите и меѓународните стандарди за спречување перење пари и финансирање на тероризмот;

- изготвува годишен план за постојана обука;

- одржува редовни контакти со други органи и институции вклучени во активностите за спречување перење пари и финансирање на тероризмот (Управата, Народната банка, други банки и слично).

X. СОРАБОТКА СО УПРАВАТА

38. Банката е должна да воспостави редовна комуникација со Управата, што подразбира доставување писмени извештаи за сомнителни клиенти и трансакции и размена на податоци и информации за клиентите за целите на спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот.

39. Банката е должна да воспостави интерни процедури со кои ќе го регулира начинот на соработка со Управата, во согласност со Законот.

XI. ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ И ДЕЈСТВИЈАТА

40. Службата за внатрешна ревизија врши внатрешна ревизија на процесот на спречување перење пари и финансирање на тероризмот, согласно со годишниот план за работа на Службата.

Службата за внатрешна ревизија е должна да врши редовна ревизија на примената на Програмата, заради утврдување на соодветноста и ефикасноста на таа програма и на работењето на овластеното лице.

41. Банката е должна да обезбеди соодветна екипраност на Службата за внатрешна ревизија со лица коишто имаат соодветно искуство со системите за спречување перење на пари и финансирање на тероризмот и да овозможи нивна соодветна обука за сите новини поврзани со меѓународните техники на перење пари и финансирање на тероризмот.

42. Банката е должна да воспостави и да применува процедури за вработување нови лица во банката со кои ќе се овозможи прием на лица со соодветни етички норми.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

43. Одредбите од оваа одлука се применуваат соодветно и на штедилниците и на филијалите на странски банки во Република Македонија.

44. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и постапката за воспоставување и примена на програмата во банка за спречување перење пари и финансирање на тероризмот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009).

45. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/X-2/2010
29 јули 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.

1989.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и точка 3 од Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година ПИ бр. 02-15/XII-1/2009 од 24.12.2009 година, Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Во Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/09), се вршат следниве измени:

- Во точка 1 износот: „587,013 илјади“ се заменува со износот: „587,063 илјади“;

- Во точка 1, дел I - План на инвестициите за кои постапката за набавка е започната во претходните години (А+Б+В), износот: „127,875“ се заменува со износот: „127,925“;

- Во точка 1, дел I, потточка А - Информациска опрема и системи, износот: „99,360“ се заменува со износот: „97,460“;

- Во точка 1, дел I, потточка Б - Машини, опрема и други инвестиции, износот: „13,821“ се заменува со износот: „14,321“;

- Во точка 1, дел I, потточка В - Градежни објекти, износот: „14,694“ се заменува со износот: „16,144“;

- Во точка 1, дел III - ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИИ (I+II), износот: „587,013“ се заменува со износот: „587,063“;

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/X-3/2010
29 јули 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1990.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/09), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, на седницата одржана на 29.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, бр. 02-2380/1 од 26.10.2009 год. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во точката 2 по зборовите: „ке ја врши во“ се додаваат зборовите:

„малата хидроелектрана „Белица 1“ на Горно беличките извори, лоцирана на КП бр. 143/4, КО Вишни, Општина Струга, и во“.

2. Во точката 3 зборот: „објектот“ се заменува со зборот: „објектите“.

3. Во точката 3 по зборовите: „утврдени во“ се додаваат зборовите:

„Одобрението за градење на објектот Мала хидроелектрана „Белица 1“ на Горно беличките извори и во“.

4. Во точката 4 зборовите: „одобрението за употреба на објектот“ се заменуваат со зборовите: „одобренијата за употреба на објектите“.

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-1343/1
29 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1991.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2010 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 584.591.870 денари за 2010 година за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 150.427.755 kWh,

2. За периодот август-декември 2010 година на друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 277.089.952 денари, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 69.659.689 kWh.

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 487.870.794 денари, за набавени 170.940.631 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 236.789.503 денари, за набавени 79.158.737 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 36.188.075 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 150.427.755 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 15.078.365 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 69.659.689 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 46.031.128 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 150.427.755 kWh, на ниво на мерно место.

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 19.179.637 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 69.659.689 kWh, на ниво на мерно место.

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка		цена од
		01.08.2010 до 31.12.2010 година		
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА				
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.096,35	
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,0350	
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ				
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	2.192,70	
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,0699	

10. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2010 до 31.12.2010 година
СНАБДУВАЊЕ – ИСТОК			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинстава на ниво на снабдувач	ден/kWh година	302,7495
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kWh година	605,4990

11. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одлага нејзиното извршување.

12. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр.02-2941/1 („Службен весник на РМ“ бр. 157/09).

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2010 година.

УП1 Бр.08-24
29 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1992.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2010 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 876.866.357 денари за 2010 година за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 227.742.880 kWh,

2. За периодот август-декември 2010 година на друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 416.094.075 денари, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 105.462.573 kWh.

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 738.621.005 денари, за набавени 258.798.727 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 358.491.844 денари, за набавени 119.843.833 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 54.787.605 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 227.742.880 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 22.828.169 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 105.462.573 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 61.502.368 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 227.742.880 kWh, на ниво на мерно место.

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 25.625.987 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 105.462.573 kWh, на ниво на мерно место.

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл. весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2010 до 31.12.2010 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh година	1,096,35
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,0350
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh година	2,192,70
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,0699

10. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2010 до 31.12.2010 година
СНАБДУВАЊЕ – ЦЕНТАР			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинстава на ниво на снабдувач	ден/kWh година	302,7495
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kWh година	605,4990

11. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одлага нејзиното извршување.

12. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-2940/1 („Службен весник на РМ“ бр. 157/09).

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2010 година.

УП1 Бр.08-25
29 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1993.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2010 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 624.778.270 денари за 2010 година за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 160.610.723 kWh,

2. За периодот август-декември 2010 година на друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 296.102.692 денари, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 74.375.191 kWh.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 520.896.430 денари, за набавени 182.512.185 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 252.818.591 денари, за набавени 84.517.262 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

5. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 38.637.769 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 160.610.723 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

6. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 16.099.070 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 74.375.191 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

7. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 49.760.516 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 160.610.723 kWh, на ниво на мерно место.

8. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 20.733.548 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 74.375.191 kWh, на ниво на мерно место.

9. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр. 151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место.

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2010 до 31.12.2010 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1096,35
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,0350
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	2192,70
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,0699

10. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2010 до 31.12.2010 година
СНАБДУВАЊЕ - ЗАПАД			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	302,7495
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	605,4990

11. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одлага нејзиното извршување.

12. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр.02-2942/1 („Службен весник на РМ“ бр. 157/09).

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2010 година.

УП1 Бр.08-26
29 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1994.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ

1. На друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, по извршената редовна контрола на одобрената цена со која се остварува регулираниот максимален приход, се утврдува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија за 2010 година да изнесува 1.747.388.229 денари за произведена количина на топлинска енергија од 612.251.543 kWh и ангажирана моќност од 526.604 kW.

2. Врз основа на утврдениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл. весник на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни ставови за производство на топлинска енергија на ниво на производител:

ПРОИЗВОДСТВО		
Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на производител	ден/kW/година	508,00
Топлинска енергија за категорија домаќинства на ниво на производител	ден/kWh	1,8773
Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на производител	ден/kW/година	1016,
Топлинска енергија за категорија останати на ниво на производител	ден/kWh	3,7546

3. На друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за:

- 2010 година да изнесува 129.613.638 денари, за испорачана количина на топлинска енергија на корисниците од 588.931.345 kWh,

- 2011 година да изнесува 129.760.175 денари, и

- 2012 година да изнесува 129.908.178 денари.

4. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 3, алинеја 1 на оваа одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за 2010 година на ниво на дистрибутер.

ДИСТРИБУЦИЈА		
Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на дистрибутер	ден/kW/ година	187,5428
Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на дистрибутер	ден/kW/ година	375,0856

5. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одлага нејзиното извршување.

6. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр.02-2939/1 („Службен весник на РМ“ бр. 157/09).

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2010 година.

УП1 Бр.08-27
29 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1995.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2010 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД – Скопје, се одобрува регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2010 година, да изнесува 93.739.267 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 25.416.311 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 23.637.169 kWh, на ниво на мерно место.

2. За периодот август – декември 2010 година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД – Скопје, се одобрува регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2010 година, да изнесува 47.997.043 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 12.771.836 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 11.877.808 kWh, на ниво на мерно место.

3. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија за греење, тарифните ставови за период од 1 август до 31 декември 2010 година се утврдуваат да изнесуваат:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	Цена од 01.08.2010 до 31.12.2010 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.381,63
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	1,8512
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	2763,26
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	3,7023

4. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одлага нејзиното извршување.

5. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр.02-2943/1 („Службен весник на РМ“ бр. 157/09).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2010 година.

УП1 Бр.08-29
29 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

